



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03, 09/04),
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост, ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост, за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост,
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост, може да поднесе заинтересирано
лице, јавниот обвинител или Заводот, по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 47/02, 42/03, 09/04, Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 47/02, 42/03, 09/04, со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт, ако го има, патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02, 42/03, 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување, се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок, доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID, воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 А-патент, А1-патент со доказ,
 А2-дополнителен патент
 А2-дополнителен патент
 Т1 - превод на патентни барања за признаен европски патент
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 (датум на пријавувањето, ех- YU, број на пријавата,
 година, ех- YU, број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (РСТ) пријава (датум на поднесување, држава, број на РСТ пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (РСТ) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (ЕР) пријава (датум на објавувањето, држава, број на ЕР пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број, билтен)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (51) **A63B 71/00** (11) **900925**
G06F (13) **A**
(21) 2001/38 (22) 27/04/2001
(45) 30/09/2004

- (73) ТОМОВСКИ, Драган
бул: Св. Климент Охридски 15/3-9,
1000 Скопје, МК
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје


- (72) ТОМОВСКИ, Драган

- (54) **КОМПЈУТЕРСКИ УРЕД ЗА СУДИИ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ**

- (57) Пронајдокот Компјутерски уред за судии на спортски натпревари се состои од: носечка рам конструкција на уредот, дисплеј на уредот, тастатура, антена - ресивер, копче за држење, микрофон, копче за вклучување - исклучување, копче за вклучување на мерење на времето, копче за вклучување дополнително време, звучник, копче - домашен играч, копче - играч - гостин, тастатура - броеви, копче - груба игра, копче

- неспортски однос, копче - пенал, копче - погодок, приклучок за полнење со енергија, копче за поништување погрешен внос, дисплеј - број на дрес, гостин/домаќин, број на лесни прекршоци, дисплеј на електронски мерач на време, копче за прекршок на исклучување, сигурносно копче - држач, место за батерии, место за инсертирање мемориска картичка и задна страна на дисплејот.

Тој е вклучен во информатичко комуникациона мрежа која се состои од: компјутерскиот уред за судии на спортски натпревари, емитери на сигнали-знаменца на помошните судии, табла на четвртиот судија, централен компјутер - сервер, компјутер на записничката маса, семафор, новинарски места на стадион, сала за прес конференции, влез во интернет глобалната мрежа, телевизија која врши директен пренос, интерна телевизија на стадионот, обложувалници-организатори на спортска прогноза.






- (51) **A23C 19/068** (11) **900917**
 (13) А
- (21) 2002/231 (22) 18/12/2002
 (45) 30/09/2004
- (73) **Друштво за производство и трговија
 МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ-РАДОВО ДОО**
Село Радово, Босилово, Струмица, МК
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) Јован Дабеvски
- (54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КАШКАВАЛ
 СО СПЕЦИФИЧЕН ВКУС**
- (57) Постапка за добивање на кашкавал како производ со специфичен вкус се однесува на средно пастеризирано млеко на температура од 65 до 70°C, кое потоа се лади на температура од 30 до 32°C. По ладењето се додаваат starter култури : „квас“ јогурт, бактерии и калиев двохлорид, кои овозможуваат киселоста на млекото да не биде поголема од 18°Т. Се става маја по што настанува коагулација (засирување) за време од 50 минути. Засирените грутки се сечат на ситни парчиња во вид на големина на грашок, се мешаат на температура од 35°C

за време од 30 минути додека се исцедува сурутката. Во масата на измешани парчиња се додава вода загреана на температура од 40 до 50°C, повторно се мешаат парчињата со водата во времетраење од 15 минути при што се оформува смеса којашто, без пропуштање низ агрегат и без солење, се става во калапи. По истекот на 24 часа, оформените облици на кашкавал се вадат од калапите и се ставаат во раствор на сол (саламура) во солна када, каде претстојуваат 24 часа. По вадењето од солната када кашкавалот се суши на полици во просторија наменета за сушење, опремена клима комора, со подесени величини на влажноста на воздухот, температурата и на останатите параметри.

- (51) **F24H 1/00** (11) **900926**
 F24H 9/00 (13) A
 (21) 2002/229 (22) 18/12/2002
 (45) 30/09/2004
- (73) **Трајче Чекоров**
 ул. Коце Металец бр.1а/22, Скопје, МК
- (72) Трајче Чекоров
- (54) **ВОНРЕЗЕРВОАРСКИ ЦЕВЕН БЕЗ-КАМЕНЕЧЕН ЗАГРЕВАТЕЛ НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА**

(57) Пронајдокот се однесува на апликација на сознанијата и искуството од проточните бојлери за домаќинството кај големите бојлери наменети за централна припрема на санитарна топла вода.

Со оглед на искуството, посебен акцент е даден на развој на цевниот загревател со топла вода и пареа, бидејќи останатите конструкции се покажаа како неупотребливи во праксата.





- | | | |
|---|--|--|
| <p>(51) A61K 7/48</p> <p>(21) 2002/3</p> <p>(30) 9801637 11/02/1998 FR</p> <p>(96) 03/02/1999 EP99901695.9</p> <p>(97) 05/12/2001 EP1054660</p> <p>(73) SANOFI - SYNTHELABO
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје</p> <p>(72) CASELLAS, Pierre; DEROCQ, Jean-Marie and
 PEREILLO, Jean-Marie</p> | <p>(11) 900927</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 15/01/2002</p> <p>(45) 30/09/2004</p> | <p>(54) КОЗМЕТИЧКА СМЕСА КОЈА СОДРЖИ
СОЕДИНЕНИЕ ЗА СТИМУЛАЦИЈА НА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНТЕРЛЕУКИН - 6</p> <p>(57) 1. Козметичката смеса, помешана со ексципиент
за козметички препарати, вклучува екстракт од
кератиноцити со стимулирачка активност врз
производството на IL-6, кој е продукт кој се
создава од ферментација на микроорганизам.
Има уште 13 патентни барања.</p> |
|---|--|--|

- | | | |
|---|--|---|
| <p>(51) A23L 1/237</p> <p>A23L 1/304</p> <p>A61K 33/00</p> <p>(21) 2002/73</p> <p>(30) 9800800 26/01/1998 FR</p> <p>(96) 20/01/1999 EP99900957.4</p> <p>(97) 17/04/2002 EP1051086</p> <p>(73) SANOFI-SYNTHELABO
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје</p> <p>(72) DERRIEN, Marcel and
 FONTVIEILLE, Anne-Marie</p> <p>(54) ДИЕТЕТСКО СОЕДИНЕНИЕ ВО ФОРМА НА
ЗАМЕНА ЗА КУЈНСКА СОЛ</p> | <p>(11) 900924</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 14/06/2002</p> <p>(45) 30/09/2004</p> | <p>(57) 1. Формата на диететското соединение за
замена за кујнска сол, е назначено со тоа
што, тежински е составено од :</p> <p>40% до 50% потасиум хлорид</p> <p>15% до 25% содиум хлорид</p> <p>15% до 25% една или повеќе калциумови
соли</p> <p>8% до 15% една или повеќе магнезиумови
соли</p> <p>и по избор од:</p> <p>0,5% до 2,5% еден или повеќе средства
против натрупување 0,5% до 2,5% еден или
повеќе средства за подобрување на вкусот.</p> <p>Има уште 12 патентни барања.</p> |
|---|--|---|



- (51) **A61M 5/32** (11) **900922**
(13) T1
(21) 2002/2 (22) 10/01/2002
(45) 30/09/2004
- (30) 00390015.6 16/09/2000 EP and
9912500 07/10/1999 FR
(96) 15/09/2000 EP00390015.6
(97) 05/12/2001 EP1090653
(73) **SANOFI-SYNTHELABO**
174 avenue de France 75013 PARIS, FR
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје
(72) Marc Brunel
(54) **Направа за еднократно инјектирање**
(57) 1. Направа за инјектирање за еднократна
употреба , која се состои од еден шприц (1),
кој содржи преден дел (1а), на кој има игла (2)
и заден дел (1b), при што именуваниот шприц
ограничува една комора, која е наполнета
со една доза на течност, која треба да се
инјектира и е затворена со еден клип (4), кој
што на еден од краевите содржи една клипна
полуга (5), а на спротивниот крај има копче
за притискање (6), при што именуваната
направа за инјектирање е означена со тоа
што опфаќа уред за заштита по користењето
на шприцот (1) , кој што го опфаќа следното:
- една заштитна чаура (7) со две тела - едно
предно и едно задно во форма на цевка (8,9),
кои содржат средства за сврзување (12,18),
кои се направени на тој начин што во своето
продолжение можат да се поврзат еден со друг,
при што предното тело (8) содржи пречник кој
што е спрегнат со пречникот на шприцот (1) и
должина која делумно може да биде примена
од именуваниот шприц, при што задното
тело (9) има пречник, кој што е поголем од
пречникот на задниот дел (1b) на именуваниот
шприц и содржи делови за прстите (23),
- еден прстен (24) кој е подреден во задното тело
(9) и средства (29,31) за блокирање на задниот
дел (1b) на шприцот (1), за да овозможи

влегување на споменатиот шприц (2) , на тој
начин, иглата да се наоѓа на задното тело (9)
на заштитната чаура (7)

- при што прстенот (24) и задното тело (9) го
опфаќаат следното:

- први релативни трансляциско-блокирачки
средства (20,22,27), кои се направени на тој
начин што го овозможуваат влегувањето на
именуваниот прстен во именуваното задно
тело, на тој начин што кај спојувачката површина
на последниот прстенот се наоѓа со предното
тело и под дефиниција на првата блокирачка
позиција, така наречена инјективна позиција,
овозможува една инјекција, кога направата за
инјектирање е составена.

- втори релативни трансляциско-блокирачки
средства (20,22,28), кои дефинираат втора
блокирачка позиција , така наречена
„заштитна позиција по користење” , која по
туркањето кон задниот дел на прстенот (24)
влегува во внатрешноста на задното тело (9) и
во која именуваната иглата на инјекцијата (2) се
прима во предното тело (8),

- при што прстенот (24) и предното тело (8)
имаат средства за притискање (10а, 31), за
да можат да ги држат притиснати еластичните
средства (42) во првата инјективно-блокирачка
позиција,



- и при што прстенот (24) и задното тело (9)
содржат сегмент кој може радијално да се
преобликува и ги носи првите трансляциско-
блокирачки средства (27) и е направен на
тој начин , што може да биде преобликуван
од копчето за притискање (6) на клипната
полуга (5) на крајот од патот на последниот,
за да може да ги ослободи првите именувани
блокирачки органи и да дозволи поместување
на прстенот (24) во правец кон својата
втора блокирачка „заштитна позиција по
користење”.

Има уште 12 патентни барања.


- (51) **B65D 83/14** (11) **900921**
B67D 1/04 (13) T1
- (21) 2002/221 (22) 03/12/2002
(45) 30/09/2004
- (30) DEU 29822430 16/12/1998 DE and NLA
1012922 27/08/1999 NL
- (96) 14/12/1999 EP99960035.6
- (97) 27/11/2002 EP1140657
- (73) **HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.**
2e Weteringplantsoen 21 1017 ZD
Amsterdam, NL
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) VLOOSWIJK, JOHANNES, JACOBUS,
THOMAS and VAN DER KLAUW, GUIDO,
PETRUS, JOHANNES
- (54) **КОНТЕЈНЕР СО УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА**
ПРИТИСОК ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ТЕЧНОСТ
- (57) 1. Контејнер (1) со уред за контрола на притисокот (8, 108, 208, 308, 408, 508) за одржување на суштински константен, претходно дефиниран притисок во контејнерот, при што споменатиот контејнер (1) е поставен за издавање на течност, при што уредот за контрола на притисокот содржи прва комора (24, 124, 224, 324, 424, 524) за прифаќање на течност која е под притисок, втора комора (60, 160, 260, 360, 460, 560) во која преовладува контролен притисок и трета комора (62, 162, 262, 362, 462, 562) која е формирана со или комуницира со, или е барем делумно сместена во внатрешниот дел на контејнерот (1), а помеѓу првата комора (24, 124, 224, 324, 424, 524) и третата комора (62, 162, 262, 362, 462, 562) е предвиден преоден отвор (28, 128, 228, 328, 428, 528) во кој е сместен елемент за затворање (40, 140, 240,

340, 440, 540) кој служи за затворање, за време на нормалната употреба, на предниот отвор (28, 128, 228, 328, 428, 528) кога притисокот во третата комора (62, 162, 262, 362, 462, 562) е понизок од контролниот притисок, средство за контрола (66, 166, 266, 366, 466, 566) кое може да се придвижува со помош на поместувачки или деформиращки дел (58, 158, 258, 358, 458, 558) на сидот на втората комора (60, 160, 260, 360, 460, 560) и е предвиден за поместување на затворачкиот елемент (40, 140, 240, 340, 440, 540) барем делумно кога притисокот во третата комора (62, 162, 262, 362, 462, 562) е понизок од контролниот притисок, за да се овозможи течноста која е под притисок да протече од првата комора (24, 124, 224, 324, 424, 524) во третата комора (62, 162, 262, 362, 462, 562), при што е предвидено и средство за наведнување, со чија помош се наведнува елементот за затворање во затворена положба, **назначен со тоа, што** најмалку контролниот елемент (66) и/или втората комора (60, 160, 260, 360, 460, 560) се барем делумно отстранливи од првата комора (24, 124, 224, 324, 424, 524), а споменатото средство за наведнување (42, 142, 242, 342, 442, 542) е предвидено да го задржи елементот за затворање (40, 140, 240, 340, 440, 540) во затворена положба кога најмалку контролниот елемент (66, 166, 266, 366, 466, 566) и/или втората комора (60, 160, 260, 360, 460, 560) се барем делумно отстранети, така што првата комора (24, 124, 224, 324, 424, 524) може да се наполни, а втората комора (60, 160, 260, 360, 460, 560) и/или контролното средство може да се складира и транспортира одделно од првата комора (24, 124, 224, 324, 424, 524).

Има уште 15 патентни барања.




- (51) **C07D 307/87** (11) **900928**
 (21) 2002/26 (13) **T1**
 (22) 12/03/2002
 (45) 30/09/2004
- (30) 92199 25/06/1999 DK and
 99968206.5 19/11/1999 EP
 (96) 19/11/1999 EP99968206.5
 (97) 13/02/2002 EP1105382
 (73) H.LUNDBECK A/S
 Ottiliavej 9, 2500 Valby - Copenhagen, DK
 (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје
 (72) Nans PETERSEN and Michael Harold ROCK
 (54) **МЕТОДА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ**
ЦИТАЛОПРАМ
 (57) 1. Постапка за производство на Citalopram,
 која ја опфаќа реакцијата на едно соединение
 на формулата (IV) :



Формула (IV)

каде R е C1 или Br, со еден извор на цианид во присуство на еден никел-катализатор и изолација на соодветните 5-Циано-соединенија, односно Циталопрам :



Формула (I)

како база или како од неа фармацевтски прифатена сол. 2. Постапка според барање 1, каде R е хлор.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C12G 1/02** (11) **900919**
 C12M 1/00 (13) **T1**
 (21) 2002/161 (22) 03/10/2002
 (45) 30/09/2004

(30) UD970061 04/04/1997 IT

(96) 17/11/1997 EP97946041.7

(97) 17/11/1997 EP0979269

(73) CASTLE COMERCIAL ENTERPRISES LTD
 c/o Chapman Flood Mazars, Harcourt Centre,
 Block 3 Harcourt Road Dublin 2, IE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(72) MARIN, FRANCESCO [IT/IT]

(54) **УПОТРЕБА НА ФЕРМЕНТЕР**

(57) 1. Употреба на ферментер за ферментација на раствор,
 каде:



- ферментерот се состои од сад (2) погоден да се
 смести растворот кој треба да биде ферментиран (3),
 барем еден отвор (4, 33) за внес на растворот кој треба
 да се ферментира (3), отвор (5, 25) за отстранување

на ферментираниот раствор (6), и средства за
 акумулирање на ферментациониот гас (7), кои се
 распоредени помеѓу дното (8) на садот (2) и слободната
 површина (9) на течноста што се ферментира (3) и
 се проектирани така што привремено ги прифаќа
 малите меурчиња гас (11) генерирани при процесот на
 ферментација, така што формира и последователно ги
 ослободува големите меури (12);

- за време на процесот на ферментација се формира
 покривка (10) која плови по површината на течноста за
 ферментација (3);

- спомнатата покривка (10) се движи и повторно се
 меша под влијание на големите меури (12) ослободени
 од средствата за акумулирање гас (7).

Има уште 16 патентни барања.



(51) **C07D 311/20** (11) **900918**
C07C 215/54 (13) **T1**
(21) 2002/184 (22) 22/10/2002
(45) 30/09/2004

(30) 33961 31/12/1996 US
(96) 18/12/1997 EP97954678.5
(97) 30/10/2002 EP0960109

(73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001,
US


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(72) GAGE, JAMES, R. and CABAJ, JOHN, E.

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
ТОЛТЕРОДИН**


(57) 1. 3,4-Дихидро-6-метил-4-фенил-2Н-
бензопиран-2-ол (IV).

2. Постапка за добивање на толтеродин (V)




назначена со тоа, што опфаќа:

(1) редукција на лактонот (III)



со средство за редукција, со што се формира
хидрокси соединението (IV)




(IV)

и

(2) редуктивна аминација на хидрокси
соединението (IV) со диизопропиламин.

Има уште 5 патентни барања.

- (51) **C07D 491/22** (11) **900923**
 A61K 31/435 (13) **T1**
 C07D 311/00 (22) 20/09/2001
 C07D 221/00 (45) 30/09/2004
 C07D 209/00
 (21) 2001/75
 (96) 09/03/1999 EP99830124.6
 (97) 02/05/2002 EP1044977
 (73) SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. and ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
 Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT and
 Via Giacomo Venezian, 1, I-20133 Milano, IT
 (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) Penco Sergio
 (54) **ДЕРИВАТИ НА СОМРТОТНЕСИН КОИ ИМААТ АНТИ-ТУМОРСКИ АКТИВНОСТИ**
 (57) 1. Соединенија со формула (I)



каде: R_1 е $-C(R_s)=N-O_{(n)}R_4$ група, каде R_4 е C_1-C_8 е линеарен или групен алкил или C_1-C_8 линеарен или групен алкенил група или C_3-C_{10} циклоалкил, или (C_3-C_{10}) циклоалкил $-(C_1-C_8)$ линеарна или алкилна група, предметната хетероциклична група содржи најмалку еден хетероатом избран од групата што се состои од азотен атом, оптимално субституиран со (C_1-C_8) алкилна група, и/или кислород и/или сулфур; предметниот алкил, алкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил, арил, арил-алкил, хетероциклични или хетероцикло-алкилни групи, оптимално субституирани со една или повеќе групи селектирани од група која содржи: халоген, хидрокси, C_1-C_8 алкил, C_1-C_8 алкокси, фенил, циано, нитро, $-NR_6R_7$,

каде R_6 и R_7 , истото или различното меѓу нив, се водроген, (C_1-C_8) линеарен или групен алкил; $-COOH$ групата или фармацевтски прифатлив нејзин естер; или $-CONR_8R_9$ група, каде R_8 и R_9 , истото или различното меѓу нив, се водроген, (C_1-C_8) линеарен или гранков алкил, фенил; или

R_4 е полиаминоалкил група со формула $-(CH_2)_m-$

$NR_{12}-(CH_2)_p-NR_{13}-(CH_2)_q-NH_2$, каде m , p се интегри

од 2 до 6 и q е интегер од 0 до 6, со вклучени

екстреми и R_{12} и R_{13} се (C_1-C_8) линеарна или

гранкова алкилна група; или

R_4 е гликозил група селектирана од 6-D-галактозил, 6-D-галактозил;

n е бројот 1;


R_5 е водроген, C_1-C_8 линеарен или гранков алкил, C_1-C_8 линеарен или гранков алкенил, C_3-C_{10} циклоалкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил $-(C_1-C_8)$ линеарен или гранков алкил, C_6-C_{14} арил, (C_6-C_{14}) арил $-(C_1-C_8)$ линеарен или гранков алкил;

R_2 и R_3 истото или различното меѓу нив се водроген, хидрокси, C_1-C_8 линеарен или гранков алкокси;

нивните n_1 -оксиди, нивните единечни изомери, особено син и анти изомерите од $-C(R_s)=N-O_{(n)}R_4$ група, нивните можни енантиомери, диастереоизомери и сродни адмикстури кои се фармацевтски прифатливи соли од нив.

Има уште 17 патентни барања.

- (51) **C07J 41/00** (11) **900920**
A61K 31/56 (13) **T1**
(21) 2002/175 (22) 15/10/2002
(45) 30/09/2004
- (30) 9807898 23/06/1998 FR
(96) 22/06/1999 EP99957166.4
(97) 16/04/2003 EP1090027
(73) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) VAN DE VELDE, PATRICK;
NIQUE, FRANCOIS ;
BOUALI, YASMINA and
MAUGER, JACQUES
- (54) **НОВИ 17-ХАЛОГЕНИЗИРАНИ 19-NOR СТЕРОИДИ, ПОСТАПКА И ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ, ПРИМЕНА КАКО ЛЕКОВИ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**
- (57) 1.Соединенија со општата формула (I):



каде што:

R_1 претставува атом на водород или радикал одбран од метил, етил, COCH_3 , COEt , COPh и CH_2Ph ;

R_2 претставува радикал на метил;

X претставува атом на халоген;

Y претставува едноставна врска, O, NH, S, SO или SO_2 ;

Z претставува атом на водород или атом на халоген;

n е еднаков на 2, 3, 4 или 5;


или R_3 и R_4 , идентични или различни, претставуваат атом на водород или алкилна

група која содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми,

или R_3 и R_4 , заедно со азотниот атом за којшто се поврзани, формираат заситен моно или полицикличен хетероциклик, со 3 до 15 молекулски ланци кој може да содржи од 1 до 3 додатни хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот, несупституиран или супституиран со метил, при што точкестите линии претставуваат втора можна врска, како и нивните базни или киселински адитивни соли.



Има уште 16 патентни барања.

- (51) **A 24B 3/00, 5/00** (11) **900043**
(21) 1993/75 (13) **A1**
(30) 92810740.8 01/10/1992 EP
(73) FABRIQUEES DE TABAC REUNIES SA
QUAI JEANRENAUD 3, 2003 NEUCHATEL-
SERRIERES,, CH
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје
(72) JACQUES BABEY, CH and
WILLEM, ERIC, DE BORST, CH
(54) **КОШНИЦА ЗА РЕДЕЊЕ И СУШЕЊЕ**
РАСТИТЕЛНО ЛИСТЈЕ ОДНОСНО ТУТУН И
МЕТОДА НА РАБОТА



- (57) 1. Метод на работа при редење на растителни листови (1) кој се карактеризира со тоа што наведените листови се редат на купчиња во најмалку една кошница за редење (2) а кои: се придржуваат со олук -спуст (20) и две крајни плочки (21) на наведената кошница за редење, а секој лист е слободно дофатлив за да може да се извади или внесе во кошницата за редење.

Има уште 12 патентни барања.





- (51) **A 61K 38/17, 7/00,** (11) **900544**
C 07K 14/47, 16/18, (13) **A1**
C 12N 15/12, 5/10, 5/16, (22) 13/02/1997
C 12Q 1/68, (45) 30/09/2004
G 01N 33/53
(21) 1997/9
(30) 08/292,345 30/11/1994 US;
08/347,563 10/05/1995 US;
08/438,431 07/06/1995 US
08/483,211 17/08/1994 US
(73) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY
1230 York Avenue, New York 10021, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) FRIEDMAN, Jeffrey, US
ZHANG, Yiyang, US
PROENCA, Ricardo, US

MAFFEI, Margherita, US
HALAAS, Jeffrey L., US
GAJIWALA, Ketan, US
BURLEY, Stephen K.,

(54) **МОДУЛАТОРИ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА,
СООДВЕТНИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ
И ПРОТЕИНИ И ДИЈАГНОСТИЧКА И
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ**

- (57) 1. Полипептид за дебелина (ОБ), кој има
околу 145 до околу 167 аминокиселини, кој
може да ја модулира телесната тежина кај
животните, или негови „allelic“ варијанти или
аналогии, вклучително и фрагменти, кои ја
имаат истата биолошка активност.
Има уште 75 патентни барања.

```
GGATCCCTGCTCCAGCAGCTGCAAGGTGCAAGAAGAAGATCCCAGGGAGGAAAATGTG 61
                                     M C 2
CTGGAGACCCCTGTGTCTGGTTCCTGTGGCTTTGGTCCTATCTGTCTTATGTTCAAGCAGT 121
W R P L C R F L W L W S Y L S Y V Q A V 22
GCCTATCCAGAAAGTCCAGGATGACACCAAAACCTCATCAAGACCATTGTCAACAGGAT 181
P I Q K V Q D D T K T L I K T I V T R I 42
CAATGACATTTACACACGCAGTCGGTATCCGCCAAGCAGAGGGTCACTGGCTTGGACTT 241
N D I S H T Q S V S A K Q R V T G L D F 62
CATTCCTGGGCTTCACCCATTCTGAGTTTGTCCAAGATGGACCAGACTCTGGCAGTCTA 301
I P G L H P I L S L S K M D Q T L A V Y 82
TCAACAGGTCCTCACCAGCCTGCCTTCCCAAAATGTGCTGCAGATAGCCAATGACCTGGA 361
Q Q V L T S L P S Q N V L Q I A N D L E 102
GAATCTCCGAGACCTCCTCCATCTGCTGGCCTTCTCCAAGAGCTGCTCCCTGCCTCAGAC 421
N L R D L L H L L A F S K S C S L P Q T 122
CAGTGGCCTGCAGAAGCCAGAGAGCCTGGATGGCGTCCTGGAAGCCTCACTCTACTCCAC 481
S G L Q K P E S L D G V L E A S L Y S T 142
```


- (51) **B 65D 85/10** (11) **900511**
 (13) **A1**
 (21) 1997/21 (22) 18/03/1997
 (45) 30/09/2004

(30) 9419304.2 24/09/1994 GB

(73) IMPERIAL TOBACCO LIMITED
 PO Box 244, Upton Road, Bristol BS 7UJ, GB

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје



(72) JAMES, ANTHONY GEORGE;
 TAYLOR, Rogney, George and
 LUTON, Colin, Dennis

(54) **РАСКЛОПЛИВ КАПАК ЗА ЦИГАРСКИ
 ОПАКОВКИ**

- (57) 1. Расклопивиот капак на опаковките за
 цигари се состои од внатрешна рамка и
 надворешна кутија, при што надворешната
 кутија генерално има предна,
 задна, горна, долна и страни-

чни површини во форма на правоаголник
 од кои горниот и долниот дел се во подвижен
 однос еден спрема друг околу зглобната линија
 која се протега преку задната површина
 паралелно со горните и долните рабови
 на задната површина така што формира
 затворени и отворени позиции; понискиот
 раб на предната страна од горниот дел
 има барем еден дел кој не е паралелен
 со зглобната линија.

Има уште 9 патентни барања.





- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 07C 201/12, 205/44 | (11) 900514 | (57) 1. Метода за подготвување на 3,4-дихидрокси-5-нитробензалдехид, назначен со тоа, што 3-етокси-4-хидрокси-5-нитробензалдехидот се доведува во реакција со реагенс кој содржи цинк хлорид, вода и хидроген хлорид. |
| | (13) A1 | Има уште 9 патентни барања. |
| (21) 1997/18 | (22) 14/03/1997 | |
| | (45) 30/09/2004 | |
| (30) 9419274 23/09/1994 GB | | |
| (73) ORION-YHTYMA OY | | |
| Orionintie 1, 02200 Espoo, FI | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје | | |
| (72) BACKSTROM, REIJO, JOHANNES | | |
| (54) НОВА МЕТОДА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 3,4-ДИХИДРОКСИ-5-НИТРОБЕНЗАЛДЕХИД | | |



- (51) **A61K 31/40** (11) **900652**
(13) **A1**
(21) 1997/66 (22) 31/07/1997
(45) 30/09/2004
- (86) 08/08/1996 WO 9623496
(87) 29/01/1996 WO 1996IB00082
(73) Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd
8 Hanechoshet Street 69710 Tel Aviv, IL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) Zisapel, Nava
(54) **КОРИСТЕЊЕ НА МЕЛАТОНИНОТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ КОИ СТРАДААТ ОД СКЛОНОСТ КОН ЛЕКОВИ**
(57) 1. Користење на мелатонинот во производството на лек за третирање на зависност од бензодиазепин кај лице кое има склоност кон повеќе видови на лекови, или на пациент чии симптоми укажуваат дека станал зависен од, толерантен на, или склон на бензодиазепински лек, или за третирање на пациент, чија клиничка дијагноза е состојба

подложна на ублажување со давање на бензодиазепински лек, при што истовремено се спречува појава кај пациентот на симптоми на зависност од, толеранција на, или склоност кон споменатиот бензодиазепински лек, **назначено со тоа**, што споменатиот лек, содржи најмалку одредено количество на мелатонин кое е ефикасно за било кој од споменатите третмани, при што споменатото количество е прилагодено за дневна стапка на давање во областа од 0,01-100 mg, мелатонин за третирање на пациент, чија клиничка дијагноза е состојба подложна на ублажување со давање на бензодиазепински лек, при што истовремено се спречува појава кај пациентот на симптоми на зависност од, толеранција, или склоност кон споменатиот бензодиазепински лек.

Има уште 8 патентни барања.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A63B71/00	A63B71/00	900925 A	A23L1/237	A23L1/237	900924 T1
G06F7/00	A63B71/00	900925 A	A23L1/304	A23L1/237	900924 T1
F24H1/00	F24H1/00	900926 A	A61K31/435	A61K31/435	900923 T1
F24H9/00	F24H1/00	900926 A	A61K31/56	A61K31/56	900920 T1
A23C19/068	A23C19/068	900917 A	A61K33/00	A23L1/237	900924 T1
A24B1/08	A24B1/08	900043 A1	A61K7/48	A61K7/48	900927 T1
A61K31/40	A61K31/40	900652 A1	A61M5/32	A61M5/32	900922 T1
B65D85/10	B65D85/10	900511 A1	B65D83/14	B65D83/14	900921 T1
A61K38/17	A61K38/17	900544 A1	B67D1/04	B65D83/14	900921 T1
A61K7/00	A61K38/17	900544 A1	C07C215/54	C07C215/54	900918 T1
C07C201/12	C07C201/12	900514 A1	C07D209/00	A61K31/435	900923 T1
C07C205/44	C07C201/12	900514 A1	C07D221/00	A61K31/435	900923 T1
C07K14/47	A61K38/17	900544 A1	C07D307/87	C07D307/87	900928 T1
C07K16/18	A61K38/17	900544 A1	C07D311/00	A61K31/435	900923 T1
C12N15/12	A61K38/17	900544 A1	C07D311/20	C07C215/54	900918 T1
C12N5/10	A61K38/17	900544 A1	C07D491/22	A61K31/435	900923 T1
C12N5/16	A61K38/17	900544 A1	C07J41/00	A61K31/56	900920 T1
C12Q1/68	A61K38/17	900544 A1	C12G1/02	C12G1/02	900919 T1
G01N33/53	A61K38/17	900544 A1	C12M1/00	C12G1/02	900919 T1
G05F1/20	G05F1/20	900583 A1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(73) **Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ-РАДОВО ДОО, МК**
(51) A23C19/068 (11) 900917 A

Трајче Чекоров, МК

F24H1/00, F24H9/00 900926 A

ТОМОВСКИ Драган, МК

A63B71/00 900925 A

G06F7/00

FABRIQUEES DE TABAC REUNIES SA,

A24B1/08 900043 A1

IMPERIAL TOBACCO LIMITED,

B65D85/10 900511 A1

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd,

A61K31/40 900652 A1

ORION-YHTYMA OY,

C07C201/12 900514A1

C07C205/44

RENDEL B.V.,

G05F1/20 900583 A1

THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, US

A61K38/17 900544 A1

A61K7/00

C07K14/47

C07K16/18

C12N15/12

C12N5/10

C12N5/16

C12Q1/68

G01N33/53

(73) AVENTIS PHARMA S.A.,

(51) A61K31/56 (11) 900920 T1
C07J41/00**CASTLE COMERCIAL ENTERPRISES LTD,**

C12G1/02 900919 T1

C12M1/00

H.LUNDBECK A/S,

C07D307/87 900928 T1

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.,

B65D83/14 900921 T1

B67D1/04

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY,

C07C215/54 900918 T1

C07D311/20

SANOFI - SYNTHELABO,

A61K7/48 900927 T1

A23L1/237 900924 T1

A23L1/304

A61K33/00

A61M5/32 900922 T1

**SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A. and ISTITUTO NAZIONALE PER LO
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI,**

A61K31/435 900923 T1

C07D209/00

C07D221/00

C07D311/00

C07D491/22

**ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПАТЕНТ**

(11) 900094
(45) 31.12.1994
Дата на престанок на важноста на
патентот:
29.09.2003

(11) 900439
(45) 31.03.1998
Дата на престанок на важноста на
патентот:
22.06.2003

(11) 900469
(45) 30.06.1998
Дата на престанок на важноста на
патентот:
22.09.2003

(11) 900501
(45) 30.09.1998
Дата на престанок на важноста на
патентот:
16.09.2003

(11) 900512
(45) 31.12.1998
Дата на престанок на важноста на
патентот:
25.11.2003

(11) 900529
(45) 31.03.1999
Дата на престанок на важноста на
патентот:
25.11.2003

(11) 900610
(45) 30.09.2000
Дата на престанок на важноста на
патентот:
02.10.2003

(11) 900637
(45) 31.12.2000
Дата на престанок на важноста на
патентот:
15.11.2003

(11) 900715
(45) 30.06.2002
Дата на престанок на важноста на
патентот:
02.09.2003

(11) 900741
(45) 31.12.2002
Дата на престанок на важноста на
патентот:
16.12.2003

(11) 900752
(45) 31.03.2003
Дата на престанок на важноста на
патентот:
17.12.2003

(11) 900771
(45) 31.03.2003
Дата на престанок на важноста на
патентот:
13.11.2003

(11) 900775
(45) 30.06.2003
Дата на престанок на важноста на
патентот:
16.11.2003

(11) 900780
(45) 30.06.2003
Дата на престанок на важноста на
патентот:
16.11.2003

(11) 900816
(45) 30.09.1993
Дата на престанок на важноста на
патентот:
23.10.2002



ПРОМЕНА

(11) 900010
(45) 30.06.1994
(73) AVENTIS PHARMA S.A.
20 AVENUE RAYMOND ARON,
92160 ANTONY, FR

ПРЕНОС

(11) 900829
(45) 31.12.2003
(73) Power Technologies Investment LIMITED
Tropic Isle Building Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VG



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **20030040** (45) 31.12.2004
(22) 07.11.2003

(28) 6 (шест) дизајни

(30) 16.06.2003 US 29/183688

16.06.2003 US 29/183690

16.06.2003 US 29/183686

(72) BRADFORD, Grant, US

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC






201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US







(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат









ул. "Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК


(51) **09-01**

(54) **ИСФРЛУВАЧ НА БОМБОНИ**









(21) **20030041**

(45) 31.12.2004

(22) 07.11.2003

(28) 7 (седум) дизајни

(30) 13.05.2003 US 29/181602

13.05.2003 US 29/181553

13.05.2003 US 29/181554

13.05.2003 US 29/181555

13.05.2003 US 29/181559

(72) BRADFORD, Grant, US

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC








201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US







(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат







ул. "Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ИСФРЛУВАЧ НА БОМБОНИ**







(21) **20030056** (45) 31.12.2004
(22) 15.12.2003

(28) 4 (четири) дизајни

(30) 17.06.2003 US 29/183831

17.06.2003 US 29/183901

(72) BRADFORD, Grant, US

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC







201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US








(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат


ул."Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК


(51) **09-01**

(54) **ИСФРЛУВАЧ НА БОМБОНИ**









(21) **20030057** (45) 31.12.2004
(22) 15.12.2003

(28) 10 (десет) дизајни

(30) 16.06.2003 US 29/183687

16.06.2003 US 29/183691

(72) NICOLE, Enslein, US

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC







201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US


(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат


ул."Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК





(51) **09-01**

(54) **ИСФРЛУВАЧ НА БОМБОНИ**









(21) **20030058** (45) 31.12.2004
(22) 29.12.2003

(28) 1 (еден) дизајн
(72) ГЕОРГИЕВСКИ, Александар, МК
(73) ГЕОРГИЕВСКИ, Александар
ул.Бојмија бр.4/59, 1000 Скопје, МК
(51) **12-16**
(54) **РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ**



(21) **20030070** (45) 31.12.2004
(22) 31.12.2003

(28) 3 (три) дизајни
(72) АНГЕЛОВ, Коста, МК
(73) АНГЕЛОВ, Коста
ул."Пандо Кљашев", бр.94, Скопје, МК
(51) **09-03**
(54) **ЧАШКА СО ИЗДАДЕН РАБ**



(21) **20040001** (45) 31.12.2004
(22) 12.01.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 30.07.2003 US 29/187336

(72) BONALDES, E. Cristina

Doty, A. Heath

HUNTER, Marc

PORTER, D. Randal

SMETHERS, E. John

DENTON, D. Charles

HOLMES, Bryan

NOBLE, Victorija

SINES, Kim

WRIGHT, Russell

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC







201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



(21) **20040002** (45) 31.12.2004
(22) 12.01.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 30.07.2003 US 29/187276

(72) BONALDES, E. Cristina

Doty, A. Heath

HUNTER, Marc

PORTER, D. Randal

SMETHERS, E. John

DENTON, D. Charles

HOLMES, Bryan

NOBLE, Victorija

SINES, Kim

WRIGHT, Russell

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC




201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат

ул."Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



(21) **20040003** (45) 31.12.2004
(22) 12.01.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 30.07.2003 US 29/187268

(72) BONALDES, E. Cristina

Doty A. Heath

HUNTER, Marc

PORTER, D. Randal

SMETHERS, E. John

DENTON, D. Charles

HOLMES, Bryan

NOBLE, Victorija

SINES, Kim

WRIGHT, Russell

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC





201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US





(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**





(21) **20040004** (45) 31.12.2004

(22) 12.01.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 30.07.2003 US 29/187274

(72) BONALDES, E. Cristina

Doty, A. HEATH

HUNTER, Marc

PORTER, D. Randal

SMETHERS, E. John

DENTON, D. Charles

HOLMES, Bryan

NOBLE, Victorija

SINES, Kim

WRIGHT, Russell

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC






201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



(21) **20040005** (45) 31.12.2004
(22) 12.01.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(30) 30.07.2003 US 29/187275

(72) BONALDES, E. Cristina

Doty, A. HEATH

HUNTER, Marc

PORTER, D. Randal

SMETHERS, E. John

DENTON, D. Charles

HOLMES, Bryan

NOBLE, Victorija

SINES, Kim

WRIGHT, Russell

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC







201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74) ИНДОВСКА, Анета, адвокат

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



(21) 20040006 (45) 31.12.2004
(22) 14.01.2004



(28) 1 (еден) дизајн
(72) МИЛЕВА, Мина, МК
МИЛЕВ, Марјан, МК
(73) МИЛЕВА, Мина и МИЛЕВ, Марјан
ул.Егејска, бр.33, Кавадарци, МК
(51) **09-03**
(54) **БУРЕНЦЕ ЗА ШИШЕ**



- (21) **20040007** (45) 31.12.2004
 (22) 16.01.2004
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) не сака да биде наведен
 (73) ПИВАРА БИТОЛА АД Фабрика за производство
 на пиво и базалкохолни пијалоци
 Индустриска бб. Битола, МК
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**





- (21) **20040008** (45) 31.12.2004
 (22) 29.01.2004
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) КАЛАНОСКИ, Сашко, МК
 (73) САФИРИ дооел - Охрид
 ул."Мирче Ацев" бр.31-4/12, Охрид, МК
 (51) **06-01**
 (54) **ПОДЛОГА ЗА КАПЕЊЕ БЕБЕ**





(21) **20040009** (45) 31.12.2004
(22) 30.01.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) ТАХИРИ, Феим, МК
(73) ЕКСТРА ДЕЛИКАТЕС ФЕИМ ДООЕЛ
Индустриска бр.8, 1000 Скопје, МК
(74) БЕРИН д.о.о. Скопје,
ул."Јани Лукровски" бр.5/1-32, Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) **20040010** (45) 31.12.2004
(22) 30.01.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) ТАХИРИ, Феим, МК
(73) ЕКСТРА ДЕЛИКАТЕС ФЕИМ ДООЕЛ
Индустриска бр.8, 1000 Скопје, МК
(74) БЕРИН д.о.о. Скопје,
ул."Јани Лукровски" бр.5/1-32, Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) **20040011** (45) 31.12.2004
(22) 04.02.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 06.08.2003 EU 000066964-0001







(72) PEARL, Martin Douglas, GB
BRYANT, Andrew Mark, GB
HOGWOOD, Jonathan. GB

(73) MERIDICA LIMITED
Cambridge Technology Centre
Melbourn, Hertfordshire SG8 6DQ, GB

(74) БИНПРО ДООЕЛ
ул."Димитар Пандилов" бр.17,1000 Скопје, МК

(51) **24-04**

(54) **МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТ (ИНХАЛАТОР)**






(21) **20040012** (45) 31.12.2004
(22) 27.02.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) МОРИНА, Сали, МК
(73) БАС ТУТИ ФРУТИ БЕХЏЕТ ДООЕЛ-Скопје
ул."Скупи 20" 66, Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) **20040013** (45) 31.12.2004
(22) 03.03.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) ШОПОВ, Звонко, МК
(73) ШОПОВ, Звонко, МК
ул."Едвард Кардељ" бр.10/3/2,
1430 Кавадарци, МК
(74) БЕРИН д.о.о. Скопје,
ул."Јани Лукровски" бр.5/1-32, Скопје, МК
(51) **06-01**
(54) **ФОТЕЛЈА**



(21) **20040014** (45) 31.12.2004
(22) 11.03.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 12.09.2004 /80740-03 BX

(72) HEWSON, Karl, UK

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.

Burgemeester Smeetsweg 1,







2382 PH Zoeterwoude, NL

(74) БЕРИН д.о.о. Скопје,

ул."Јане Лукровски" бр.5/1-32, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ТРИАГОЛНО ШИШЕ СО ТРИАГОЛЕН ОТВОР**



(21) **20040015** (45) 31.12.2004
(22) 11.03.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 12.09.2004 /80740-01 BX

(72) HEWSON, Karl, UK

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.







Burgemeester Smeetsweg 1,

2382 PH Zoeterwoude, NL

(74) БЕРИН д.о.о. Скопје,
ул. "Јане Лукровски" бр.5/1-32, Скопје, МК

(51) **09-01**

(54) **ТРИАГОЛНО ШИШЕ СО КРУЖЕН ОТВОР**




(21) **20040019** (45) 31.12.2004
(22) 21.04.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) ТОДОРОВСКИ, Љупчо, МК
(73) МЕДИА ДОО СКОПЈЕ
ул."Митрополит Теодосиј Гологанов"
бр.59/1/6-15, 1000 Скопје
(74) ПЕПЕЉУГОСКИ, д-р Валентин, адвокат
ул."Вељко Влаховиќ" бр.4/1-1, Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) **20040021** (45) 31.12.2004
(22) 21.05.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) ПЕРКОВ, Илија, МК
(73) ВАЈОМАГ ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Грамос бр.1а, 1000 Скопје, МК
(74) ПЕПЕЉУГОСКИ, д-р Валентин, адвокат
ул."Вељко Влаховиќ" бр.4/1-1, 1000 Скопје, МК
(51) **09-03**
(54) **КУТИЈА**







(21) **20040023** (45) 31.12.2004
(22) 26.05.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) СТЕФАНОВСКИ, Радован, МК
(73) СЛОВИН ЈУГОКОКТА АД Скопје
Трговско друштво за производство и трговија
Шарпланинска бб. 1000 Скопје, МК
(74) БЕРИН д.о.о. Скопје,
ул."Јани Лукровски" бр.5/1-32, Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) **20040024** (45) 31.12.2004
(22) 27.05.2004
(28) 4 (четири) дизајни
(30) 11.12.2003 AT MU-2817-2820/2003
(72) RITTER, Klaus, dipl. ing
(73) AVI Alpenlandische Varedelungs-Industrie Gesellschaft
m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-strasse 1-3 A-8074 Raaba, AT
(74) БИНСО д.о.о. Скопје
ул."Народен фронт" бр.7/4, 1000 Скопје, МК
(51) **25-01**
(54) **ЖИЧЕНА МРЕЖНА АРМАТУРА**



(21) **20040034** (45) 31.12.2004
(22) 25.08.2004

(28) 1 (еден) дизајн
(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар, МК
(73) МЕТАЛОТЕХНИКА АТА
Маркова,23, Прилеп, МК
(51) **10-06**
(54) **НАСОЧНИК ЗА ПАТИШТА**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	06-01	(21)	20040008	(51)	09-01	(21)	20040010
	06-01		20040013		09-01		20040012
	09-01		20030040		09-01		20040014
	09-01		20030041		09-01		20040015
	09-01		20030056		09-01		20040019
	09-01		20030057		09-01		20040023
	09-01		20040001		09-03		20030070
	09-01		20040002		09-03		20040006
	09-01		20040003		09-03		20040021
	09-01		20040004		10-06		20040034
	09-01		20040005		12-16		20030058
	09-01		20040007		24-04		20040011
	09-01		20040009		25-01		20040024

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид

(21) број на пријавата

(73)	АНГЕЛОВ, Коста, МК	МИЛЕВА, Мина и МИЛЕВ, Марјан, МК
(21)	20030070	20040006
	AVI Alpenlandische Varedelungs-Industrie Gesellschaft m.b.H., AT 20040024	ПИВАРА БИТОЛА АД Фабрика за производство на пиво и базалкохолни пијалоци, МК 20040007
	БАС ТУТИ ФРУТИ БЕХЏЕТ ДООЕЛ-Скопје, МК 20040012	САФИРИ дооел - Охрид, МК 20040008
	ЕКСТРА ДЕЛИКАТЕС ФЕИМ ДООЕЛ, МК 20040010 20040009	СЛОВИН ЈУГОКОКТА АД Скопје Трговско друштво за производство и трговија, МК 20040023
	ГЕОРГИЕВСКИ, Александар, МК 20030058	БАЈОМАГ ДОО експорт-импорт Скопје, МК 20040021
	HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V., NL 20040015 20040014	WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, US 20040003 20030041 20030056 20030057 20040001 20040002 20040005 20040004 20030040
	МЕДИА ДОО СКОПЈЕ, МК 20040019	ШОПОВ, Звонко, МК, МК 20040013
(73)	MERIDICA LIMITED Cambridge Technology Centre, GB	
(21)	20040011	
	МЕТАЛОТЕХНИКА АТА, МК 20040034	



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН



Во согласност со членот 114 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустрискиот дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: дата, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа/решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (11) **00392** (45) 31.12.2004
 (21) 20030044 (22) 13.11.2003
 (28) 3 (три) дизајни
 (30) 23.05.2003 EU 00037130
 (72) WILD, Hans-Peter, DE
 (73) Rudolf Wild GmbH & Co. KG
 Rudolf-Wild Strasse 4-6, 69214 Eppelheim, DE
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ
 кеј "Димитар Влахов" бб., 1000 Скопје
 (51) **09-07**
 (54) **КАПАК ЗА САКСИЈА**





- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00390 | (45) 31.12.2004 |
| (21) 20030050 | (22) 19.11.2003 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) ТОДОРОВСКИ, Љупчо, МК | |
| (73) МЕДИА ДОО СКОПЈЕ | |
| ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр.59/1/6-15,
1000 Скопје, МК | |
| (74) ПЕПЕЉУГОСКИ д-р Валентин, адвокат | |
| ул. "Вељко Влаховиќ" бр.4/1-1, 1000 Скопје, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |



- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00391 | (45) 31.12.2004 |
| (21) 20030051 | (22) 19.11.2003 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) ТОДОРОВСКИ, Љупчо, МК | |
| (73) МЕДИА ДОО СКОПЈЕ | |
| ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр.59/1/6-15,
1000 Скопје, МК | |
| (74) ПЕПЕЉУГОСКИ д-р Валентин, адвокат | |
| ул. "Вељко Влаховиќ" бр.4/1-1, 1000 Скопје, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51)	09-01	(11)	00390
	09-01		00391
	09-07		00392

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) МЕДИА ДОО СКОПЈЕ, МК	(73) Rudolf Wild GmbH & Co. KG, DE
(11) 00390	(11) 00392
00391	(21) 20030044
(21) 20030050	
(21) 20030051	

ПРОДОЛЖУВАЊА

(11) 00001	(18) 02.07.2008
------------	-----------------



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на објавување
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



- (210) **TM 2001/1** (220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004
- (300) 300 68 411.8 12/09/2000 DE
- (731) **SUN MICROSYSTEMS, INC.**
(DELAWARE CORPORATION)
901 San Antonio Road, Palo Alto,
California 94303, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

SUN FIRE

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерска периферна опрема, сервери; опрема за обработка на податоци и компјутери; опрема за внесување податоци, опрема за издавање податоци, опрема за чување податоци и опрема за пренос на податоци; компјутерски програми и бази на податоци; компјутерски хардвер и софтвер, вклучително компјутерски софтвер за примена во областа на мрежи и управување со системи како и развој на понатамошен софтвер; компјутерски хардвер и софтвер, вклучително компјутерски софтвер за внесување и повикување на информации на интернет и светска мрежа; компјутерски програми за употреба на интернет и светска мрежа; он-лајн дистрибуција на компјутерски програми преку интернет и светска мрежа; компјутерски програми што можат да се преснимаат од глобалната компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и софтвер посебно за влез во интернет системи и за користење на овие системи; упатства за управување и за корисници што се чуваат во дигитална форма за компјутери и компјутерски софтвер, особено на флопи дискети и CD-ROM-ови

кл. **37** - инсталациски услуги, особено технолошки инсталациски услуги

кл. **42** - компјутерско сродни консултантски услуги; компјутерско програмирање

- (210) **TM 2001/2** (220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Тони Златески 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ увоз извоз ДООЕЛ**
ул. „Браќа Ламески“ бр.38 Прилеп, МК
- (540)



- (591) бела, розева (пинк)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **39** - транспортни услуги

- (210) **TM 2001/3** (220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Makhteshim Chemical Works Ltd.**
P.O.Box 60 - Beer Sheva, Israel, IL
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

POLARIS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - агрохемиски инсектициди, фунгициди и хербициди

- (210) **TM 2001/4** (220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **FUJITSU LIMITED**
1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku,
Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588, JP
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - комуникациска опрема, имено, телефонски сетови, апарати за телефонски приклучувања (телефонски централи), насочувачи (routers), факс апарати, модеми, апарати за трансмисија на дигитални податоци, апарати за радио и телевизиска трансмисија и прием, и радар апарати; електрични жици; комуникациски кабли и оптички влакна; контрола за грејна и климатизациска опрема, машински алати и роботи; далечински управувачи и телеметрички апарати; опрема за електронски компјутери и обработка на податоци, имено, компјутерски програми, монитори, тастатури, принтери, скенери, магнет диск единици и периферни делови, терминали за употреба во системи за обработка на податоци, регистар каси и сидни држачи; полупроводни уреди, имено, интегрални кола, полупроводнички мемории и микропроцесори; електрични и електронски делови и компоненти, имено релеи, конектори, прекинувачи и батерии; апарати за проекција, имено, ЛЦД проектори - (со течен кристал); камери, имено, дигитални камкордери и камерни уреди на двојно полнење (charged coupled device cameras); оптички дискови со снимен звук и слика,



магнето-оптички дискови, магнетни дискови и магнетни ленти; апарати за игри адаптирани или кои се користат со телевизиски приемници

кл. 11 - електрични ламби, клима уреди, собни разладувачи, циркулатори за воздух, вентилатори, прочистувачи на воздух, електрични фенови, електрични фрижидери, греачи за топла вода, филтери за уреди за климатизација, електрични замрзнувачи, сушачи на воздух, електрични апарати за греење и делови и приклучоци за гореспоменатите производи

кл. 16 - печатени работи, печатени публикации, книги, билтени, хартија, канцелариски материјали, инструменти за пишување, машини за пишување, рибони за машини за пишување и мастилни рибони за компјутерски принтери

кл. 35 - сметководство и книговодство за други, консултативни услуги за бизнис менаџмент, репродукција на документи, „ворд“ обработка, компјутеризиран менаџмент на досиеја, компилации на информации во компјутерски бази на податоци, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, снабдување со комерцијално продажни информации, и он-лајн продажни услуги за други

кл. 36 - услуги на кредитни картички и снабдување на финансиски информативни услуги и осигурителни информативни услуги

кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер, инсталација, одржување и поправка на телекомуникациска опрема, инсталација, одржување и поправка на канцелариски машини, инсталација и поправка на електрични уреди и инсталација и поправка на апарати за климатизација

кл. 38 - комуникации со компјутерски терминали, компјутерски потпомогната трансмисија на пораки и слики, изнајмување телекомуникациска опрема и снабдување на телекомуникациски конекции на глобална компјутерска мрежа

кл. 41 - компјутерско образование, инструкции и тренинг за работа со компјутер и компјутерско програмирање, снабдување забавни информации, монтажа и синхронизација (снимање) на видео ленти и дискови и овозможување на он-лајн компјутерски игри

кл. 42 - компјутерско програмирање, дизајн на компјутерски софтвер, инсталација и сетап на компјутерски софтвер, одржување и ажурирање на компјутерски софтвер, далечинска контрола и надгледување на компјутерски системи и мрежи, анализи на компјутерски системи, консултации на полето на компјутерскиот хардвер и софтвер, овозможување информации во врска со дизајн, развој и одржување на компјутерски софтвер, изнајмување и лизинг на компјутери, сервери и компјутерски софтвер, лизинг на пристапно време на компјутерски бази на податоци, преводи на јазици преку глобална компјутерска мрежа, услуги на обработка на податоци со користење компјутери и истражување и развој за други на полето на компјутерскиот хардвер и софтвер, комуникациските системи и полупроводничките уреди

(210) **TM 2001/6**

(220) 09/01/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, модра, бела, црна, сива, црвена, зелена, жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, производи од сирење; масла и масти за јадење, маргарин, маргарин со благ и солени вкус и производи за мачкање направени од масла за јадење, желеа и џемови

кл. 30 - производи за мачкање генерално, со сладок и солени вкус, слаткарски производи

(210) **TM 2001/19**

(220) 12/01/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Jack Daniel's Properties, Inc.,**

a Delaware Corporation

4040 Civic Center Drive, Suite528, San Rafael, California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

JACK DANIEL'S SILVER SELECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци, вклучително дестилирани алкохоли



(210) **TM 2001/20** (220) 12/01/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Boehringer Ingelheim International GmbH**
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

GINKOVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати; диететски супстанции
кл. 29 - додатоци и адитиви за храна за немедицинска употреба базирани на растителни компоненти

(210) **TM 2001/21** (220) 15/01/2001
(442) 31/12/2004
(731) **„PHARMACHIM HOLDING” S.A.**
16 „Iliensko shausse” Str., 1220 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



pharmachim

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографијата, како и за земјоделството, градинарство и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекциј; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/26** (220) 17/01/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

JODOX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2001/27** (220) 17/01/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

JODOMARIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2001/28** (220) 17/01/2001
(442) 31/12/2004
(731) **BOREALIS A/S**
Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 Lyngby, DK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

BORSTAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски препарати; вештачки и/или синтетички смоли, непреработени; пластични материи, непреработени; полипропилен; полоилефини; полиетилен; каустична сода за индустриска намена
кл. 17 - пластични супстанции полупреработени; пластика во форма за истискување а за употреба во производство; свитливи неметални цевки; материјали за изолација; неметални споеви за цевки и неметални материјали за појачување на цевки; пластични влакна, не за употреба во текстил; конец и влакна од пластичен материјал и не за употреба во текстил; синтетички смоли, полупреработени производи
кл. 42 - услуги за истражување и развој на нови постапки; професионални консултации во врска со производна технологија; координативни



консултации кај унапредувањето на размена на технички и технолошки информации; експлоатација на правата на индустриска сопственост; дизајнирање опрема за употреба во индустриското производство; подготва на технички дизајн, технички документационен материјал и извештаи, анализа на материјали, иницирање и инспекција (преглед) на работењето, инвентар, постројки и апарати

(210) **TM 2001/29** (220) 18/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **AZ3, Inc., a California Corporation**
2761 Fruitland Avenue, Vernon,
California 90058, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

BCBGIRLS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - не медицински тоалетни препарати и препарати за бања, имено парфеми, парфимирани води, парфимирани води како спрејови, тоалетни води и тоалетни води како спрејови, сапуни, гелови за туширање, средства за капење на телото, кристали за капење, благи средства за отстранување, шампони и не-медицински препарати за коса, средства против потење и дезодоранси за лична употреба, есенцијални масла, масла за масажа, масла за капење, лосиони и креми за раце и тело, пудра за тело, препарати за заштита од сонце за мажи и жени, креми за бричење, лосиони и балсами за после бричење, потпури, миризливи кесички и собни мириси, суви масла како спрејови, пufки за пудра, средства за чистење на телото, намирисани вреќички за бања и намирисани крпчиња

(210) **TM 2001/30** (220) 18/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **GENETICS INSTITUTE, LLC,**
a Delaware Limited Liability Company
87 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts 02140, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2001/33** (220) 22/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

XILOX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(210) **TM 2001/34** (220) 22/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

CALCICAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(210) **TM 2001/35** (220) 22/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

FEMOCALC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања



(210) **TM 2001/36** (220) 22/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.**
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

CORONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2001/38** (220) 23/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **РИО Зоран ДООЕЛ Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало извоз-увоз**
ул. Тодор Чангов бр.62, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210) **TM 2001/40** (220) 23/01/2001
(442) 31/12/2004

(300) 52484 30/11/2000 BG

(731) **BALKANPHARMA DUPNITSA A.D.**
ul. „Samokovsko shose” No.3,
Dupnitsa 2600, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

NONESTRON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/41** (220) 23/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за вработување на инвалидни лица за производство ЛЕДЕР експорт-импорт ДООЕЛ**
ул. „Гошо Викентиев” бр. 3, Кочани, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

ASSOSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2001/43** (220) 24/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

TIKKELS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - ориз, тестенини за исхрана; жита и житни производи; чај, кафе, какао, чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и цикориини смеси, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки што не содржат лек во својот состав); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладоледи, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонези; сосови; макала; сè вклучено во класата 30



(210) **TM 2001/44** (220) 24/01/2001
(442) 31/12/2004

(300) 20001592A 14/11/2000 HR

(731) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
Vlaska 116, 10000 ZAGREB, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црна, светло кафена, сиво-кафена
и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино, црвено

(210) **TM 2001/45** (220) 24/01/2001
(442) 31/12/2004

(300) 20001593A 14/11/2000 HR

(731) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
Vlaska 116, 10000 ZAGREB, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црна, светло кафена, светло зелена,
сиво-кафена, златно-жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино, бело

(210) **TM 2001/46** (220) 25/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **MERCK & CO., Inc.,**

корпорација на државата New Jersey

One Merck Drive, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ARCOXIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали
за пломбирање заби и за забнотисоци;
дезинфекциски средства; производи за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2001/47** (220) 25/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **MERCK & CO., Inc.,**

корпорација на државата New Jersey

One Merck Drive, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ARCOXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали
за пломбирање заби и за забнотисоци;
дезинфекциски средства; производи за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2001/50** (220) 26/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Qualitea Ceylon (PVT) Ltd.**

No.14, Station Road, Wattala, LK



(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај

(210) **TM 2001/51** (220) 29/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Update Garments s.a.r.l.**
Bitar Group Bldg., 4-th to 5-th Floor, Bachir Kassar
Str., Verdun, Beirut, LB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)




(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи

(210) **TM 2001/52** (220) 29/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за едукативни, преведувачки и менаџмент активности, трговија и услуги ЕСП-АНГЛИСКИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ Ана Арсенкова**
бул. АВНОЈ бр.106/3-14 Скопје, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Маршал Тито" 19, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - менаџмент
кл. 41 - образование
кл. 42 - преведувачки и секретарски активности

(210) **TM 2001/56** (220) 30/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **ROYAL BANK OF CANADA**
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec,
Canada, H3C 3A9, CA
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Горгов“ 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

RBC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични работи; работи врзани за недвижности сè од класата 36

(210) **TM 2001/58** (220) 30/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.**
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

КОРОНА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво



(210) **TM 2001/66** (220) 01/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

WINTERMINT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - сите видови слатки, вклучително мастики
гуми за цвакање, бомбони и бомбони со вкус на
ментол

(210) **TM 2001/67** (220) 01/02/2001
(442) 31/12/2004

(300) 76/106,774 08/08/2000 US

(731) **Verity, Inc., a Delaware corporation**
894 Ross Drive, Sunnyvale, California 94089, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - компјутерски програми за пребарување,
класифицирање, навигација, прегледување,
повторување и дистрибуирање информации во
компјутерска база на податоци и информации
преку компјутерска мрежа

(210) **TM 2001/74** (220) 02/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.**
P.O. Box 262 Ashdod, IL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

MITIGAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - агрохемиски инсектициди, фунгициди и
хербициди

(210) **TM 2001/78** (220) 05/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

WRIGLEY'S VAPORS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - сите видови слатки, вклучително гуми за
цвакање

(210) **TM 2001/83** (220) 07/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **SCHERING-PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

DIVATIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби и за
забни отисоци; дезинфекциски средства; производи
за уништување на животински штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2001/85** (220) 08/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Oasis Corporation**
265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 43213,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

OASIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - средства за ладење вода во шишиња и
за издавање вода за пиење што имаат апарат за
греење, ладење и/или газирање на електричен
погон; фонтани за пиење и средства за ладење вода
под притисок; уреди за издавање, филтрирање
на вода и спротивна осмоза од типот „point-of-
use“ заради производство на вода за пиење за
домашна употреба; уреди за одвлажнување



на електричен погон заради отстранување на влагата од воздухот по пат на кондензација; уреди за навлажување на електричен погон заради доведување на влагата во атмосферата на соба или некоја друга затворена просторија; и делови и помошен материјал за горенаведените производи; имено, надворешни ормари, сензори за течност која протекнува, како и ормари за уреди за ладење вода во шишиња и за уреди за издавање вода за пиење, што се отвораат од предната страна, горната страна, долната страна и бочната страна; вентили за затворање, жуборење и регулирање на притисокот за фонтана за пиење и уред за ладење вода; сифони за истекување, цедилки за цевководи, елементи за поврзување и колена за испусни водови за фонтана за пиење и уреди за ладење вода под притисок, како и цефки и млазници за полнење чаши за пиење; славини за уреди за ладење вода, фонтани за пиење и уреди за издавање вода за пиење, и сифони на фонтана за сидна монтажа

(210) **TM 2001/86** (220) 08/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Oasis Corporation**
265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 43213, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - средства за ладење вода во шишиња и за издавање вода за пиење што имаат апарат за греење, ладење и/или газирање на електричен погон; фонтани за пиење и средства за ладење вода под притисок; уреди за издавање, филтрирање на вода и спротивна осмоза од типот „point-of-use“ заради производство на вода за пиење за домашна употреба; уреди за одвлажнување на електричен погон заради отстранување на влагата од воздухот по пат на кондензација; уреди за навлажување на електричен погон заради доведување на влагата во атмосферата на соба или некоја друга затворена просторија; и делови и помошен материјал за горенаведените производи; имено, надворешни ормари, сензори за течност која протекнува, како и ормари за уреди за ладење вода во шишиња и за уреди за издавање вода за пиење, што се отвораат од предната страна, горната страна, долната страна и бочната страна; вентили за затворање, жуборење и регулирање на притисокот за фонтана за пиење и уред за ладење вода; сифони за истекување, цедилки за цевководи, елементи за поврзување и колена за испусни водови за фонтана за пиење и уреди за ладење вода под притисок, како и цефки

и млазници за полнење чаши за пиење; славини за уреди за ладење вода, фонтани за пиење и уреди за издавање вода за пиење, и сифони на фонтана за сидна монтажа

(210) **TM 2001/87** (220) 08/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Oasis Corporation**
265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 43213, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

FRESHGUARD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - комбинирани уреди за запечатување шишиња и филтрирање воздух, што се продаваат како компоненти за уреди за издавање вода за пиење, од типот на шише

(210) **TM 2001/89** (220) 08/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Raisio Yhtymä Oyj**
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)


FINEA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

(210) **TM 2001/90** (220) 08/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KINESIA, S.A.**
Travesera de Gracia 9, 8021 Barcelona, ES
(740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфимериски и козметички производи; етерични и есенцијални масла, козметички сапуни, талк (пудра), шампони и други лосиони за коса, желеа за капење и соли за капење; дезодоранси за тело; пасти за заби



- (210) **TM 2001/99** (220) 12/02/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **The Procter & Gamble Company, a corporation organised and existing under the laws of the State of Ohio**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

PRINGLES

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови; овошни сосови; јајца, млеко и други млечни производи; масло и масти за јадење; конзерванси, туршии; чипс од компир и закуски направени од пченка, продукти од сирење или компир
- кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и други слатки производи, мраз; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф, бибер, оцет, сосови (како мирудии); мирудии; закуски и чипсови направени од житни производи

- (210) **TM 2001/101** (220) 13/02/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **DELTA ICE CREAM S.A.**
3, KERKYRAS STR. 177 78 TAVROS ATHENS, GR
- (740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, жолта, црвена, зелена и сина
- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мудрии/, мудрии, мраз

- (210) **TM 2001/105** (220) 14/02/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

WINTERFRESH COOL BREEZE

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 30 - сите видови слатки, вклучително мастики (гуми за џвакање)

- (210) **TM 2001/106** (220) 15/02/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Grant Thornton International**
One Prudential Plaza, Chicago, Illinois 60601-6050, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

GRANT THORNTON

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 9 - компјутерски софтвер за употреба во извршување сметководство, сметководствено-финансиски анализи или така наречени „oditing“, финансии, подготвување повраток на порез, управување со туѓ имот, проценки, и обавување финансиски менаџмент
- кл. 16 - печатени публикации, особено книги, магазини и периодични информации така наречени „newsletters“
- кл. 35 - услуги на сметководство, сметководствено-финансиски анализи и анализи на работење, услуги на бизнис консалтинг; даночни совети, планирање данок и подготвување за повраток на данокот, одбирање персонал и управување со персонал
- кл. 36 - финансиски менаџмент, финансиски консалтинг; лично финансиско планирање и финансиско планирање за фирми; инвестиционо и пензиско планирање; услуги на управување со туѓ имот и услуги во врска со insolventност; услуги на проценка; спојување или така наречено „merger“ и аквизициони услуги во врска со стекнување други фирми
- кл. 41 - услуги на образование и обука
- кл. 42 - помош при судски спорови, судски-forensic услуги; услуги на истрага и услуги на обезбедување



(210) **TM 2001/109** (220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

LERCANIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. **35** - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. **42** - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

(210) **TM 2001/110** (220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

RANCA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. **35** - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. **42** - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

(210) **TM 2001/111** (220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Berlin-Chemie AG**
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

TENSOLERC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. **35** - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. **42** - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

(210) **TM 2001/112** (220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Raisio Yhtymä Oy**
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

ADELA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

(210) **TM 2001/114** (220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004
(731) **YKK CORPORATION a Japanese corporation**
1, KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **18** - приклучоци за торби, нитни-алки (buckles
clasp), подлоги (влошки) за рамо, нараменици,
токи за нараменици, бастуни, ракофати, рамки,
брави за торби, куки, прстени, држачи, закрпи
кл. **24** - ткаенини со тесна широчина, ткаен
текстилен материјал, памучни ткаенини, плетени
ткаенини, еластичен ткаен материјал
кл. **26** - лизгачки прицврстувачи (патенти),
прицврстувачи со кука и јамка, подесувачки
прицврстувачи, копчиња, копци на притисок
(сусти), копчиња со завртка, алки (тркалезни
копци), алки за, конци за еполети куки и окца,
јазли за вовлекување облека, јазли за чевел,
држачи за колон, ротирачки куки, јаже и запирачи,
рибони, еластични врвци, траки, тврдо ткаени
ленти, подлошки за на рамо за облека, гајтани



(210) **TM 2001/119** (220) 19/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Aventis Pasteur GmbH**
Vienna, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

D.T. VAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини

(210) **TM 2001/122** (220) 19/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Aventis Pasteur GmbH**
Vienna Austria, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

Imovax D.T. Aduit

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини

(210) **TM 2001/123** (220) 19/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Aventis Pasteur GmbH**
Vienna, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

Typhim Vi

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини

(210) **TM 2001/124** (220) 19/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Aventis Pasteur GmbH**
Vienna, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

Imogam Rabies

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини

(210) **TM 2001/125** (220) 19/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Aventis Pasteur GmbH**
Vienna, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

Trimovax

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини

(210) **TM 2001/133** (220) 21/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited**
1A St. James's Street, London SW1A 1EF, UK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
(540)

Single Leaf

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари, цигари (пури), цигарилоси, тутун
за луле, тутун за сопствено замотување, тутун,
производи од тутун, прибор за пушачи, запалки,
кибрити

(210) **TM 2001/134** (220) 21/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **EMONA OBALA KOPER D.D.,**
Zunanja in notranja trgovina
Prstaniska 12, 6505 Koper, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - економска пропаганда, подготвување
на изложби и саеми во комерцијални намени,
маркетиншки услуги, услуги на увозно-извозни
агенции, водење комерцијални работи, деловна
администрација за трети лица

кл. 42 - индустриско графичко обликување

(210) **TM 2001/135**

(220) 21/02/2001

(442) 31/12/2004

(731) **ДТД Милко ДООЕЛ****ул.Иван Аговски бр. 10/2-12, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работикл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталациски услугикл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања(210) **TM 2001/140**

(220) 22/02/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Виталиа Никола и др. Д.О.О.****ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, МК**

(540)

ВИТА СЛИМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - производи од жита(210) **TM 2001/141**

(220) 22/02/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Виталиа Никола и др. Д.О.О.****ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чај(210) **TM 2001/142**

(220) 22/02/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Виталиа Никола и др. Д.О.О.****ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чај(210) **TM 2001/143**

(220) 22/02/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Виталиа Никола и др. Д.О.О.****ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чај



(210) **TM 2001/144** (220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Виталиа Никола и др. Д.О.О.**
ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чај

(210) **TM 2001/145** (220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сива, розова, црна, портокалова,
жолта, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - маргарин

(210) **TM 2001/146** (220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.**
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla,
California 92037-1020 , US

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

DURZERA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/152** (220) 23/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, сина, зелена, црна, жолта, бела, кафена,
црвена, окер, златна, розова и темно-црвена
(бордо)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо; живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа; џемови; овошни сосови; јајца; млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. **30** - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; вештачко кафе; брашно и подготовки направени од жита; леб; тесто за слатки и слатки; овошни сладоледи; мед; меласа; квасец; прашок за печиво; сол; сенф; оцет; мирудии; сосови (мирудии); мраз



(210) **TM 2001/155** (220) 26/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за издавачка дејност НИК ПРЕС ДОО-Скопје**

ул. Париска бр.12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатска канцеларија НИКОЛА ПОЛЕНАК
бул. "Кочо Рацин" 30/ 2, 1000, Скопје

(540)

АКТУЕЛ

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски прибор /освен мебел/; материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 35 - огласување

кл. 38 - новински агенции


(210) **TM 2001/156** (220) 26/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, Kentucky 40202, US

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, производи од тутун, прибор за пушачи, запалки и кибрити

(210) **TM 2001/158** (220) 27/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **ХЕМОФАРМ Д.Д.**

Фармацевтско-хемиска индустрија Вршац
Београдски пут бб, УУ

(740) ДОДЕВСКИ НИКОЛА, адвокат
ул. „Стив Наумов“ 22, 1000, Скопје

(540)

RAPTEN-K

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2001/159** (220) 27/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделство, хортикултурата и шумарството, фертилизатори (гној) и ѓубрива, регулатори за растот на билките, препарати за лекување и третман на семиња

кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници

(210) **TM 2001/160** (220) 27/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделство, хортикултурата и шумарството, фертилизатори (гној) и ѓубрива, регулатори за растот на билките, препарати за лекување и третман на семиња

кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници



(210) **TM 2001/164** (220) 28/02/2001
(442) 31/12/2004
(731) „**РАДЕ КОНЧАР - КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ**“ ДОО
Зта Македонска бригада бб, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)


CN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - контактори, електрични склопници,
прекинувачка келија, намотки (електромагнетни),
намотки (држачи за електрични намотки), намотки,
електрични, електрични контакти, електрични
контакти од благородни метали, електромагнетни
намотки, електрични конекции, електрични релеи

(210) **TM 2001/168** (220) 28/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Grienbachstrasse 11, Zug, CH 6300, CH
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. „Јуриј Гагарин“ 55/ 50, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** цигари, тутун, производи од тутун, пушачки
артикли, запалки, кибрити

(210) **TM 2001/169** (220) 28/02/2001
(442) 31/12/2004

(300) 00/3066432 23/11/2000 FR
(731) **Dunhill Tobacco of London Limited**
1A St. James' s Street, London SW1A 1EF, UK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. „Јуриј Гагарин“ 55/ 50, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** - цигари, цигари (пури), цигарилоси, тутун
за луле, тутун за сопствено замотување, тутун,
производи од тутун

(210) **TM 2001/170** (220) 28/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Grienbachstrasse 11, Zug, CH 6300, CH
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. „Јуриј Гагарин“ 55/ 50, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, модра, зелена, сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** - цигари, тутун, производи од тутун, пушачки
артикли, запалки, кибрити



(210) **TM 2001/173** (220) 01/03/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES BEGINNINGS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** - производи за еднократна употреба за бебиња и деца направени воглавно од хартија, вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за вежбање

(210) **TM 2001/174** (220) 01/03/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES FREEDOM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** - производи за еднократна употреба за бебиња и деца направени воглавно од хартија, вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за вежбање

(210) **TM 2001/175** (220) 01/03/2001
(442) 31/12/2004
(731) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES ADVENTURERS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** - производи за еднократна употреба за бебиња и деца направени воглавно од хартија, вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за вежбање

(210) **TM 2001/177** (220) 01/03/2001
(442) 31/12/2004
(731) **NEC CORPORATION**
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

NEC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - електрични и електронски апарати и инструменти; електрични и електронски апарати и инструменти, сите за примање, пренос, снимање, менување и производство на податоци; дигитални централни системи за вклучување, телефонски промени на податоци, приватни гранковни размени, телефони, модеми за асинхроничен пренос, пакет на системи за вклучување, фибер-оптички системи за пренос, дигитални системи за пренос, мултиплексери, подморски кабловски системи, CATV (кабелски телевизиски системи), телеконференциски системи, мобилни комуникациски системи, microwave комуникациски системи, комуникациски системи на ласери, опрема за телевизија и пренос, опрема за видео и студио, електронска опрема за воздухопловство и простор, опрема за контрола и водење, опрема за радио навигација и радар, заштитни електронски системи, опрема за мобилни и портабл радија, пејџери, безжични телефони, мобилни телефони, персонални дигитални асистенти, факсови, кодирани телефонски системи, безжични телефонски апарати, електронски компјутери, главни системи за компјутери, мали деловни компјутери, персонални компјутери, нотебоок компјутери, супер компјутери, работни станици за компјутери, софтвер за компјутери, станици и потстанции за компјутери, клучеви за блокирање на рамките на компјутери, глушец (maus) за компјутери, mausi, word процесор, компјутерски принтери, сервери, снимки на дискови, хард диск драјвери (HDD), CD-ROM драјвери, CD- драјвери за снимање, CD- драјвери за пишување, DVD-ROM драјвери, DVD- драјвери за пишување, монитори, проектори, плазма во боја за дисплеј панели, модеми, патоказници, CAD/CAM и CAE системи, рачен автоматизиран систем за идентификација, медицинска електронска опрема, контролни системи за телеметрија и оддалечување, контролни системи за комуникација во мрежа, автоматизирани системи за градење, образовна електронска опрема, поштенски автоматизирани системи, индустриски работи, контролни системи за компјутерско нумерирање, опрема за подводна ултрасонична примена, вакумска опрема и опрема за семикондукторско производство, системи за мерење и тестирање, мемории, микрокомпјутери, влезни строеви, стандардни ќелии, семикондуктори, интегрирани кола



(Ics), пакети за интегрирани кола, примена на хибридни интегрирани кола посебни инте-рирани кола (ASICs), голема мерка на интеграција (LSI), мемории read only (ROMs), мемории random access (RAMs), мемории static random access (SRAMs), мемории dynamic random access (DRAMs), програмирани мемории read only (PROMs), програмирани мемории за бришење read only (EPROMs), електронски програмирани мемории за бришење read only (EEPROMs), програмирани мемории за едно поле read only (FEPROMs), микрокомпјутери, централни системи за работа (CPUs), дупли трошочни инструменти (CCDs), транзистори, транзистори што делуваат во полето на галиум и арсениде, диоди, display цевки, флуоросцентни рамки за индикација, електролуминесцентни рамки за све-тло, ликвидни кристални дисплеи (LCD), дисплеи за осветлувачки диоди за емитување, кабли за притање (PBWs), електронски цевки, ласерска опрема за примена, капацитети, сменувачи, повторувачи, појачувачи, преносители, кабли, херметички ќелии, електронски цевки, гасовни ласери, различни отпорници, кибордови (keyboards), еле-ктрични поврзувачи, телевизиски приемници, проектори, плазма во боја со дисплеј панели, директни приемници за пренос на сателити, приемници за телевизија и радио, видео рекордери, плејери за компакт дискови, појачувачи, централни за видео игри, опрема за кујна, батерии, блескави вклучувачи, стартери за флуоросцентни ламби и лампиони, делови и опрема за сите наведени стоки, научни, поморски, надзорни, еле-ктрични, фотографски, кинематографски, оптички, меречки, сигнализирачки, супреви-зиски, спасувачки апарати и инструменти за учење; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носители на податоци, дискови за снимање; дигитални видео дискови; автоматски машини и механизми за апарати за работа со ситни пари; регистри за готови пари, дигитрони, нивна опрема; инструменти за гаснење пожар; сѐ вклучено во класата 9

кл. 11 - апарати за осветлување и инсталации; електрични ламби, флуоросцентни ламби, флуоросцентни индикатори, електролуминесцентни рамки за светло, усвитени ламби, лампиони, блескави приклучувачи, стартери за флуоросцентни лампи и лампиони, инсталации за греење, инструменти и елементи и греачи, апарата за ладење на воздухот, ладилници, вентилатори, чистачи; сѐ вклучено во класата 11

кл. 16 - печатарски букви, хартија, стоки направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; печатарски работи, книгоvezнички материјали, фотографии, канцелариски материјали, лепила за канцелариска и куќна употреба, уметнички материјали; четки за боене, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел) инструкциски и материјали за предавање (освен апарати), пластични материјали за пакување (не вклучени во другите класи); карти за играње; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, информациски услуги за водење на работите за други, советодавни и консултациски услуги на полето на бизнисот, провизија од информација поврзана со бизнисот, деловно книговодство, комерцијално и продажно управување, провизија за дадена информација во форма на ЦД ROM или преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; увоз и извоз на стоки за други, агенција за увоз и извоз, услуги за деловно управување и консултации, вклучително и транспортот, стоковни куќи, контрола на пронаоѓање, и дистрибуција на производи, консултни и договорени услуги за логиката на стоките помеѓу транспортерот и носителот; консултациски и договорени услуги за царинење на стоките помеѓу транспортерот и носителот; консултациски и советодавни услуги во полето на компјутерскиот хардвер, софтвер и дизајнот за компјутерскиот мрежен систем; консултациски услуги за деловен бизнис; снабдување на другите со информации поврзани со бизнис, администарција и статистика; снабдување на другите со наведените информации преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; царинска застапничка услуга; продажба на мало; сѐ вклучено во класата 35

кл. 36 - банкарски услуги; услуги за дебитни картички; финансиски услуги; услуги за отворање сметки; услуги за средување сметки; услуги за ракување со акции и меници; услуги на финансиски пренос и провизија на кои било од наведените услуги преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; царинска застапничка услуга; осигурување; услуги поврзани со недвижности

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; мesteње и инсталирање на електрични и електронски апарати и инструменти и компјутерски мрежен систем; снабдување на другите со информација поврзани со градежни конструкции, поправки, мesteње и инсталирање електрични и електронски апарати и инструменти и компјутерски мрежен систем; снабдување на другите со кои било од наведените услуги преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации и web страна; градежни конструкции

кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникации за емитување, пренос и распространување на електронска пошта, видео слики, вклучително дигитални информациски податоци преку телевизор, аудио, видео и мултимедиа презентери; консултациски и советодавни услуги поврзани со комуникациски мрежи / компјутерски комуникациски мрежи, телекомуникациски апарати/ комуни-кациски апарати; обезбедување пристап до локална или глобална компјутерска мрежа на информации

кл. 39 - услуги поврзани со транспорт, пакување, дистрибуција, складирање, пратки на стоки; инспекција на стоките наменети за транспорт; услуги за организирање на патувања; консултациски услуги вклучително и транспортот, стоковна куќа, контрола на пронаоѓање, дистрибуција на производи, консултациски и договорни услуги



за логиката на стоките помеѓу транспортерот и носителот; консултациски и договорни услуги за царинењето на стоките помеѓу транспортерот и носителот

кл. 41 - услуги што ги содржат сите форми на образување; услуги што имаат цел организирање на забава и рекреација на другите, снабдување, услуги поврзани со забава, рекреација, култура, уметност, музика, спорт; провизија за информации од областа на културата, образованието, забава, рекреација, уметност, музика, спорт; провизија од споменатите информации преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации

кл. 42 - компјутерски услуги; обезбедување пристап до компјутерските податоци поврзани со локална или глобална компјутерска мрежа на информации обезбедување пристап до локална или глобална компјутерска мрежа на информации за трансфер и распространување на голем избор на информации; провизија од програмирање компјутери преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; обезбедување книги и магацини од најразлична тематика преку on-line линија; обезбедување пристап до електронски билтени со широк избор на полиња, обезбедувајќи on-line линија за активности преку своите компјутери во најразлични тематикиво природата на разговорите; технички услуги и технички консултациски услуги за креирање, дизајнирање и одржување web страница за други; технички услуги и технички консултациски услуги за компјутерско програмирање и компјутерски хардвер; дизајнирање компјутерски хардвер, софтвер, web страници и компјутерски мрежен систем за други; снабдување на другите со информации поврзани со компјутерски хардвер и софтвер; снабдување на другите со горните информации преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; одржување компјутерски софтвер web страни; анализи на информации во компјутерска мрежа; услуги поврзани со техничка супер-визија и инспекција на електронски апарати и инструменти вклучително електронски компјутери; услуги за изнајмување електрични и електронски апарати, инструменти и додатоци; услуги за снабдување со храна и пијалоци; услуги на снабдување со привремен престој; услуги за поправка на софтвер програми и web страна; градежна конструкција

(210) **TM 2001/181** (220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

zvjezda

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - масла за јадење, маргарин и мајонез

(210) **TM 2001/182**

(220) 02/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

zvjezda

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување: горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили и сè друго што опфаќа оваа класа

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масти и масла за јадење и сè друго што опфаќа оваа класа

кл. 30 - кафе, чај, какао, колачи, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии, мраз и сè друго што опфаќа оваа класа

(210) **TM 2001/183**

(220) 02/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

zvjezda

(591) зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување: горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили и сè друго што опфаќа оваа класа

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,



млеко и млечни производи, масти и масла за јадење и се друго што опфаќа оваа класа

кл. **30** - кафе, чај, какао, колачи, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии, мраз и сè друго што опфаќа оваа класа

(210) **TM 2001/187** (220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Syngenta European Regional Centre**
Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford,
Surrey GU2, 7YH, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

ACANTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемикалии за користење во земјоделството, хортикултурата и шумарството, фертилизатори (гној) и губрива

кл. **5** - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници

(210) **TM 2001/188** (220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(300) Z20001524A 06/11/2000 HR

(731) **PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, 48000 Koprivnica, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, портокалова, црвена, зелена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервиран, сушен и варен зеленчук, особено потсолен и скиселен зеленчук, супи и препарати за подготвување супи, вклучително препарати за супи од зеленчук и концентрати за бујон

кл. **30** - сосови (освен салатни преливи), мирудии, адитиви за храна, смеси од солени и сушен зеленчук за употреба како мирудии за храна

(210) **TM 2001/189**

(220) 02/03/2001

(442) 31/12/2004

(300) Z20001523A 06/11/2000 HR

(731) **PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, 48000 Koprivnica, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, портокалова, црвена, зелена, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервиран, сушен и варен зеленчук, особено потсолени и скиселени зеленчуци, супи и препарати за подготвување супи, вклучително препарати за супи од зеленчук и концентрати за бујон

кл. **30** - сосови (освен салатни преливи), мирудии, адитиви за храна, смеси од солени и сушен зеленчук за употреба како мирудии за храна

(210) **TM 2001/192**

(220) 05/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **ВАТИНГ-Димитар Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз**

бул. Јане Сандански Т. Ц. Бисер КАТ 1/28,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал; што не се опфатени со другите класи; руди

кл. **8** - рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети

(210) **TM 2001/201** (220) 07/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за трговија транспорт и услуги КЊАЗ МИЛОШ КОМЕРЦ Благој и други доо увоз извоз Скопје**

ул. Вера Радосављевиќ број 3, Маџари,
1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
ул. "Кеј Димитар Влахов" б.б., 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф, оцет, сосови (какао мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** - пиво; минерали и соди води и други безалкохолни газирани и негазирани пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи, концентрати и други препарати за правење сокови

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2001/208** (220) 09/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Viacom International Inc.**
1515 Broadway, New York, New York 10036-5794,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

VIACOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарат за наснимување и репродукција на звук, видео и податоци, наснимување, пренесување и репродукција на звук и/или слики; апарат за забава преку игри наменет за користење со телевизиски екран или видео монитор; компјутеризиран или електронски апарат за забава; електричен или електронски апарат за забава што се активира со помош на метална паричка или жетони; компјутерски софтвер; компјутерски игри; електронски игри; видео игри, игри преку CD ROM; игри со аудио ефекти; касетки со игри наменети за употреба со електронски апарат за игри; наснимување звук и видео; кинематографски и фотографски филмови; филмови и видео ленти со подвижни слики;

очила за сонце/очила со диоптер; наснимување звук; наснимување фотографии; записи; дискови; ленти; касети; касетки, картички и други носачи, при што сите носат или се наменети за употреба со носачи на звучни снимки, видео снимки, наснимени слики, игри, графикони, текст, програми или податоци; фонографски записи и дискови; касетки со игри за компјутерски видео игри и машини за играње со видео ефекти како и упатства- материјали кои се продаваат како целина; касети со компјутерски игри; програми со компјутерски игри; ленти со компјутерски игри; носачи на меморија; интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; кутии за носење касети и компакт дискови, делови и елементи за сите горенаведени производи

кл. **41** - забава, едукација и упатства преку или кои се поврзани со радио и телевизија; услуги за филмска, музичка, спортска, видео и театарска забава; производство, подготвување, презентирање, дистрибуција, продавање (радио и телевизиски програми, серии и т.н.) директно на независни станици, мрежно работење и изнајмување телевизиски и радио програми и филмови, анимирани филмови и звучни и видео снимки; производство на специјални забавни атракции во живо; производство на телевизиски специјални атракции; услуги што се однесуваат на забава преку подвижни слики, на телевизиска забава и на изведби и шоу програми во живо; услуги што се однесуваат на производство на книги, списанија и часописи, производство и изнајмување на едукативни и упатствени материјали; објавување, организација, производство и презентација на настани за едукативни, културни или забавни цели; организација, производство и презентации на натпревари, расправи (дуели), игри, квизови, изложби, спортски настани, шоу програми, шоу програми на патувачки забавни групи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува и публиката; обезбедување форми за пристап кон забава и едукација преку комуникациски и компјутерски мрежи; обезбедување информации со учество на повеќе корисници на програмските услуги на молителот и разни други информации преку глобална компјутерска мрежа; информативни услуги (достапни во секое време преку главен компјутер) што се однесуваат на услуги за електронски игри кои се обезбедуваат со помош на интернет; обезбедување и функционирање на електронско водење состаноци; групни разговори и простории за разговори; обезбедување дигитална музика (не може да се „симне“ на компјутерски диск) за интернет; информации за мода што се обезбедуваат преку телекомуникациски средства од компјутерска база на податоци или преку интернет; информативни услуги (достапни во секое време преку главен компјутер) кои се однесуваат на забавни, спортски и културни настани со помош на компјутерска база на податоци и, или со помош на интернет или со други средства; услуги за електронски игри што се обезбедуваат од компјутерска база на податоци или со помош на



интернет; обезбедување електронски публикации (достапни во секое време преку главен компјутер); публикација на електронски книги и часописи (достапни во секое време преку главен компјутер); публикација на текстови во електронски формат или поинаку; услуги за изложби; обезбедување пристап до изложби (достапен во секое време преку главен компјутер) и услуги за изложби; услуги за емитување вести што се пренесуваат преку интернет; организирање и водење состаноци; обезбедување информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги

(210) **TM 2001/209** (220) 09/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Viacom International Inc.**
1515 Broadway, New York, New York 10036-5794, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

VIACOM OUTDOOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - распространување реклами на отворен простор за други лица на билборд, на автобуси, железнички и улични рекламни паноа; услуги на рекламирање; поставување реклами за други лица; подготвување реклами за други лица; рекламирање на електронски билбордови; изнајмување рекламен простор; рекламирање на билбордови

(210) **TM 2001/210** (220) 09/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **THE SCOTT FETZER COMPANY**
28800 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

KIRBY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - правосмукалки и нивни делови како што се кожни додатоци, додатоци за песок, спреј дози, генератори за сапуница, чистачи на под, додатоци за перење простирки, вбригувачи на дување/издување, вакуумски носачи на алати, тркала, мотори, вратила, граничници (за висина на тркалата) и педали, чаши

(210) **TM 2001/218** (220) 09/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **The Coca-Cola Company**
Atlanta, Georgia 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
ул. "Кеј Димитар Влахов" б.б., 1000, Скопје
(540)

ЖИВОТОТ Е УБАВ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - пиво; минерални и соди води и други безалкохолни газирани и негазирани пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи, концентрати и други препарати за правење сокови

(210) **TM 2001/219** (220) 09/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **The Coca-Cola Company**
Atlanta, Georgia 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
ул. "Кеј Димитар Влахов" б.б., 1000, Скопје
(540)

ЖИВОТОТ ИМА ДОБАР ВКУС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - пиво; минерални и соди води и други безалкохолни газирани и негазирани пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи, концентрати и други препарати за правење сокови

(210) **TM 2000/220** (220) 29/02/2000
(442) 31/12/2004

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**
ул. "Маркова" бр. 101, Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)





(591) темно и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(210) **TM 2000/221**

(220) 29/02/2000

(442) 31/12/2004

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. "Маркова" бр. 101, Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(210) **TM 2000/222**

(220) 29/02/2000

(442) 31/12/2004

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. "Маркова" бр. 101, Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(210) **TM 2001/222**

(220) 12/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **MIN INTELPROP HOLDINGS LIMITED****a Mauritian company**

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS Mauritius, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници, сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на



претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет, или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; посредување и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување на филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници, сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет, или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги на емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или што се достапни директно од интернет; посредување и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(210) **TM 2001/223** (220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004


(731) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**

a Mauritian company

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS Mauritius, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање на настани во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горенаведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или што се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(210) **TM 2001/224** (220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**

a Mauritian company

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS Mauritius, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници, сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од Интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настани и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или што се достапни директно од интернет; посредување и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање на настани во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или што се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(210) **TM 2001/225** (220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004


(731) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**

a Mauritian company

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS Mauritius, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачки, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници, сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготовка за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведените производи

кл. **16** - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. **35** - понуда за продажба и продажба на производи во малол продажба и продажба на големо; огласување и рекламирање како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет, или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. **38** - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; посредување и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. **41** - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање на настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(210) **TM 2001/226** (220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**

a Mauritian company

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS Mauritius, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачки, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти

за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и уидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници, сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малол продажба и продажба на големо; огласување и рекламирање како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или што се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги на емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; посредување и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање на настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати,

јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување на филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видео, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горенаведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(210) TM 2001/227

(220) 12/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED


a Mauritian company

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS, Mauritius, MU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање на електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и зидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање на податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горе наведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малол продажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање;

изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење на трговски саеми и изложби; ширење на огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или кои што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги на емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување на информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (унајмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со Интернет или кои што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горе наведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање на настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување на филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или кои што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

(210) **TM 2001/228**

(220) 12/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED****a Mauritian company**

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „пааметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и зидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање на податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горе наведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење на трговски саеми и изложби; ширење на огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои

припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги на емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување на информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горе наведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање на настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видео, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

(210) **TM 2001/229** (220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004


(731) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**

a Mauritian company

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS, Mauritius, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Велко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика

и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање на електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремени сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горе наведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажа и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услугина наплата; услугина водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење на огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги на емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), емитување изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горе наведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација,



прикажување, продукција и снимање настани во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување на филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

(210) **TM 2001/231** (220) 13/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Syngenta Limited**
Syngenta European Regional Centre Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH,
GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и модра

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - хербициди

(210) **TM 2001/232** (220) 13/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Syngenta Limited**
Syngenta European Regional Centre Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH,
GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - хербициди

(210) **TM 2001/241** (220) 14/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC**

(Delaware limited liability company)

625 North Washington Street, Virginia 22314, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

WWRE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги предвидени преку глобална компјутерска мрежа за деловна (business - to - business) електронска трговија поточни, за водење трансакции помеѓу продавачи на мало и снабдувачи на отворена линија (on - line) и управување со процесот на синцирот на снабдување


(210) **TM 2001/244** (220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, модра, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала, се вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и



смеси од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки што не содржат лекови во својот состав); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала, сѐ вклучено во класата 30

(210) **TM 2001/245** (220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, модра, сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала, сѐ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеси од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки што не содржат лекови во својот состав); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала, сѐ вклучено во класата 30

(210) **TM 2004/246** (220) 24/03/2004
(442) 31/12/2004

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**
ул. „Маркова“ бр. 101, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VIP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **34** - тутунски преработки, особено цигари

(210) **TM 2001/246** (220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Трговско друштво за производство, градежништво и услуги „ЛИМЕКС“ Лилјана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
КАФЕ БАР „НИРВАНА“ Скопје,
Бул. „Ј. Сандански“ бр. 82, МК
(540)



(591) жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **42** подготвување храна и пијалоци

(210) **TM 2001/247** (220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Swedish Match Industries Aktiebolag**
Vastra Drottningvagen, S-52222 Tidaholm, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)



(591) жолто-кафена, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **34** - тутун; производи за пушачи; кибрити; запалки



(210) **TM 2001/248** (220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Wyeth**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

MAXTORA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2001/249** (220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Wyeth**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

MAXTOREN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2001/250** (220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Wyeth**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

TORPRO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2001/254** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **SCHERING-PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
(540)

VIKORENE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за превезување; материјали за пломбирање заби и забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/255** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, виолетова, модра, бела, нијанси на зелена, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај и производи од чај

(210) **TM 2001/256** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, модра, црвена, бела, окер и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај и производи од чај



(210) **TM 2001/257** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **SCHERING-PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

SARASAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за превезување; материјали за пломбирање заби и заби отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/258** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Farmaceutsko-hemijska industrija „ZDRAVLJE“**
Akcionersko drustvo
ul. Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SINTRADON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

(210) **TM 2001/259** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **„ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

LARGACTIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, поли-рање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/260** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **„ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

VIDAYLIN-M

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, поли-рање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/261** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **„ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BACSTRIM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, поли-рање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/262** (220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **„ЈАКА - 80“ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

PANTENOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, поли-рање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи



(210) **TM 2001/271** (220) 20/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **McCormick & Company, Incorporated**


(Maryland, USA, corporation)

18 Loveton Circle, Sparks,

Maryland 21152-6000, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јаца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; сушен лук, кромид и козјак (врста кромид) ладни сосови за крекери и смеши за ладни сосови; бујон и смеши за бујони; мирудии за салати и смеши од зачини за салати; смрзнати билки; супи и смеши за супи

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво, сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; лед за разладување; преработени билки; мајонези; мирудии; зачински смеши од мируди ; пресол и смеши за пресол пикантни сосови (мирудии); пикантни средства за мачкање; тесто и смеши за тесто; смеши за сосови; мирудии додатоци на јадењата и смеши за мирудии додатоци на јадењата

кл. **31** - земјоделски, градинарски, шумски производи и бобинки, што не се вклучени во другите класи; живи животни, свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна за животни, слад; свежи билки, свеж зеленчук, свежи габи и свежо цвеќе за јадење

кл. **42** - закрепнување (хранење); привремено примање стан; лекарска, хигиенска нега и нега на убавината; ветеринарни и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; програмирање за сметачи (компјутери); дизајнирање, развој, испитување на прехранбените производи за други; производство на прехранбени производи за други; советодавни услуги на подрачјето на прехранбените производи; истражување за други на подрачјето на прехранбените производи

(210) **TM 2001/272** (220) 20/03/2001
(442) 31/12/2004

(300) 983040 06/02/2001 BX

(731) **Pharmacia Enterprises S.A.**

6, Circuit de la Foire Internationale L-1347

Luxembourg, G.D. de Luxembourg, LU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

XALACOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - офталмолошки препарати

(210) **TM 2001/274** (220) 20/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за производство и трговија на големо и мало СОБИМ Бранислав и Маријан ДОО**
увоз-извоз, Куманово,
ул.11 Ноември бр. 156, Куманово, МК

(540)



(591) црна, жолта, црвена, сина и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен материјал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал, што не се опфатени со другите класи ;руд

кл. **12** - возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **28** - игри и играчки; производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2001/278** (220) 20/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**

also trading as HONDA MOTOR CO., LTD

No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

HORNET



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - автомобили нивни делови и помошен прибор, имено камиони, амбулантни возила, тркачки моторни возила, возила-миксери за бетон, камиони прскачи (прскачи на вода), патнички автомобили, амфибиски возила, сноумобили (моторни санки) резервоари, возила за рекламирање, армирани возила, кипери (тешки возила), возила со подвижна библиотека, трактори, приколки, тролејбус, автобуси, вилушкар, погребни возила, преднистакла, воздушни пумпи, менувачи на брзина, труби, седишта, прекривки за седишта, школки, автомобилски каросерии, прекривки за каросерии, тркала, капаци за тркала, гуми, внатрешни гуми, рачки за врати, врати, калници, багажници, ретровизори, волани, прекривки за волани, браници, ветробрани, трепкачи, хауби на расклопување за кабриолет возила, капаци, завеси за прозорци, држачи за резервни возила, бандажи, вришачи за преднистакла, моторни возила на две тркала и велосипеди и нивни делови и помошен прибор, имено, моторцикли; транспортни велосипеди, велосипеди на расклопување, лесни велосипеди, универзални велосипеди, спортски велосипеди, тандеми (дупли) велосипеди, верижни забни колена и колена, воздушни пумпи, алармирачки труби, седишта, оски, стојалишта (прагови), палци, гуми, синџири, кукишта, внатрешни гуми, калници, држачи, багажници, седишта, механизми за слободен од, рамки, педали, предни вилушки, бандажи

(210) **TM 2001/280** (220) 21/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Berlin-Chemie AG**

Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, Deutschland, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

MENARTAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и диететски субстанции приспособени за медицинска употреба

кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги, бизнис менаџмент

кл. 42 - обезбедување храна и пијалоци, медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни и индустриски истражувања

(210) **TM 2001/281**

(220) 21/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Berlin-Chemie AG**

Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

OLMEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и диететски субстанции приспособени за медицинска употреба

кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги, бизнис менаџмент

кл. 42 - обезбедување храна и пијалоци, медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни и индустриски истражувања

(210) **TM 2001/284**

(220) 21/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **BALKANPHARMA RAZGRAD A.D.**

Bul. "Aprilsko v'stanie" br. 68, 7200 Razgrad, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ПРОЦИЛИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/285**

(220) 22/03/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Д.П.Т.У.ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста и др. ДОО извоз-увоз Скопје**

бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30, ламела 1, мезанинлок 2 и 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за снимање; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија; канцелариски материјал; машини за пишување и канцелариски прибор



(210) **TM 2001/287** (220) 22/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **ЧЕСТЕРТОН СИЛ ИНЖЕНЕРИНГ - ФОТИОС, СКОПЈЕ**
бул. К.Ј. ПИТУ В-4, бр.24, мез 11, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **2** - бои; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото материји за боење средства за нагризување сурови природни смоли метали во листови и во прав за сликарите декоратерите печатарите и уметниците


кл. **17** - каучукгутаперка гума азбест лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи полуфабрикати од пластични материјали материјали за подлошки за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) **TM 2001/289** (220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, U.S.A., US

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, црна, бела и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** ветеринарни препарати и субстанции; адитиви за животинска храна; дезинфектанти; пестициди; прашоци, спрејови и фердани, сите за убивање болви и сите за употреба кај животни

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумарски продукти, зрна и семиња, сите влучени во класата 31 живи животни, птици и риби; храна за животни, птици и риби; слад, сипна коска, коски за кучиња; легла за животни; свежо овошје и свеж зеленчук, и препарати влучени во класата 31 за употреба како адитиви на таквите храни

(210) **TM 2001/291** (220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation**
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - моторцикли, мотори, делови и помошен прибор за моторцикли што не се вклучени во други класи

кл. **18** - седларска стока, чанти, паришници, големи ранци со челична конструкција, вреќи за чување на работи, привезоци за клучеви и чантичиња за клучеви направени од кожа, торби за гардероба, кутии за клучеви, куфери, големи торби, актен ташни, службени ташни, футроли за чековни сметки, багаж, патни торби, кожни држачи за контејнер за пијалоци, рачни торби, топбички околу појас, ранци, торби, торби за грб, чадори и големи чадори за заштита од сонце, мали куферчиња, сандуци, кеси и футроли за нотеси направени од кожа

кл. **25** - надворешна облека (се носи над долните алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени шамичиња, јакни, палта, елечи, ракавици, фармерки, кожни панталони, кошули, куси панталони, капи, шапки, шапки за излегување, плетени капи, капи за заштита од дожд, колани, манжетни, работнички комбинезони, чорапи, прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид на кошули, пижами, панталони, костуми против дожд, мантили, горни тренерки, долни тренерки, ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти за глава, греачи за нозе, скутачи, ракавици со прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено чевли и чизми, и други делови на обувки, имено шпицеве за чизми, гонови, и заштитници за петици (штикли)

- (210) **TM 2001/292** (220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation**
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, Michigan 48103, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторцикли, мотори, делови и помошен прибор за моторцикли што не се вклучени во други класи

кл. 18 - седларска стока, чанти, паришници, големи ранци со челична конструкција, вреќи за чување на работи, привезоци за клучеви и чантичиња за клучеви направени од кожа, торби за гардероба, кутии за клучеви, куфери, големи торби, актен ташни, службени ташни, футроли за чековни сметки, багаж, патни торби, кожни држачи за контејнер за пијалоци, рачни торби, топбички околу појас, ранци, торби, торби за грб, чадори и големи чадори за заштита од сонце, мали куферчиња, сандуци, кеси и футроли за нотеси направени од кожа

кл. 25 - надворешна облека (се носи над долните алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени шамичиња, јакни, палта, елеци, ракавици, фармерки, кожни панталони, кошули, куси панталони, капи, шапки, шапки за излегување, плетени капи, капи за заштита од дожд, колани, манжетни, работнички комбинезони, чорапи, прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид на кошули, пижами, панталони, костуми против дожд, мантили, горни тренерки, долни тренерки, ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти за глава, греачи за нозе, скутачи, ракавици со прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено чевли и чизми, и други делови на обувки, имено шпигеви за чизми, ѓонови, и заштитници за петици (штикли)

- (210) **TM 2001/293** (220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation**
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, Michigan 48103, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

HARLEY-DAVIDSON

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторцикли, мотори, делови и помошен прибор за моторцикли што не се вклучени во други класи

кл. 18 - седларска стока, чанти, паришници, големи ранци со челична конструкција, вреќи за чување на работи, привезоци за клучеви и чантичиња за клучеви направени од кожа, торби за гардероба, кутии за клучеви, куфери, големи торби, актен ташни, службени ташни, футроли за чековни сметки, багаж, патни торби, кожни држачи за контејнер за пијалоци, рачни торби, топбички околу појас, ранци, торби, торби за грб, чадори и големи чадори за заштита од сонце, мали куферчиња, сандуци, кеси и футроли за нотеси направени од кожа

кл. 25 - надворешна облека (се носи над долните алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени шамичиња, јакни, палта, елеци, ракавици, фармерки, кожни панталони, кошули, куси панталони, капи, шапки, шапки за излегување, плетени капи, капи за заштита од дожд, колани, манжетни, работнички комбинезони, чорапи, прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид на кошули, пижами, панталони, костуми против дожд, мантили, горни тренерки, долни тренерки, ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти за глава, греачи за нозе, скутачи, ракавици со прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено чевли и чизми, и други делови на обувки, имено шпигеви за чизми, ѓонови, и заштитници за петици (штикли)

- (210) **TM 2001/294** (220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation**
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, Michigan 48103, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

HARLEY

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - мооторцикли, мотори, делови и помошен прибор за моторцикли што не се вклучени во други класи



кл. 25 - надворешна облека (се носи над долните алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени шамичиња, јакни, палта, елеци, ракавици, фармерки, кожни панталони, кошули, куси панталони, капи, шапки, шапки за излегување, плетени капи, капи за заштита од дожд, колани, манжетни, работнички комбинезони, чорапи, прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид на кошули, пижами, панталони, костуми против дожд, мантили, горни тренерки, долни тренерки, ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти за глава, греачи за нозе, skutачи, ракавици со прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено чевли и чизми, и други делови на обувки, имено шпигеви за чизми, ѓонови, и заштитници за петици (штикли)

(210) **TM 2001/295** (220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **I.T.C. LIMITED a Company organized under the Indian Companies Act 1882 and existing under the Indian Companies Act 1956**

„VIRGINIA HOUSE“, 37 CHOWRINGHEE, CALCUTTA-700 071, STATE OF WEST BENGAL, IN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - изработен тутун, вклучително цигари; артикли-производи за пушачи; кибрити

(210) **TM 2001/299** (220) 27/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **„ЈАКА - 80“ АД Радовиш ОЕ Развој**

ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

DILKOR 80

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/300** (220) 27/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Diners Club International Ltd.**

8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

GLOBAL VISION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција); спасување и настава; апарати за снимање, пренос, репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сме-тање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гасење пожар, а особено компјутерски софтвер што се користи за раководење со информации во врска со сметки за патни трошоци

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот, а особено финансиски услуги, вклучително и услуги што се однесуваат на информации во врска со сметка за патни трошоци

(210) **TM 2001/303** (220) 28/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Duni AB**

Box 95 S - 101 21 STOCKHOLM, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црвена и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - свеќи, пловци (чајни свеќи), восок за ламби и фигури за една употреба, градинарски светилки, светилки за грибишта, светлечка хартија, светлечки коцки, брикети, потпалувачи

кл. 8 - прибор за јадење, ножеви, вилушки, лажици

кл. 16 - салфетки, покривки за маси, подметнувачи, троаголници, филцани, чинии, подметнувачи за чаши, подметнувачи од платно за филцани,

чаши и чинии, крпи, шамичиња, крпчиња за триење при капење, памучиња на лице, филтри за кафе, декоративни ленти и прекривки за маси од хартија; подметнувачи од платно, хартија за бришење раце, хартија за виткање подароци; пакувања од хартија; картони, пластика, еколошки материјали што се распаѓаат, фолии за пакување од пластика

кл. 20 - кутии за пакување направени од пластика; сламки за пиење

кл. 21 - чинии, чаши, филцани, држачи за варено јајце, филцани, држачи за филцани, држачи за свеќи, свеќници и пловци (чајни свеќи), прстени за свеќи, држачи за салфетки, прстени за салфетки, подметнувачи (не од хартија), држачи за ножеви, вилушки, лажици, чинии, филцани, чаши, послужавници, салфетки, пластични фолии, фолии: здели, тегли, стомни, послужавници, кутии, чинии, основи за послужување, послужавници за носење, чајници, бокали за кафе, изолирани термоси и стомни, садови за млеко, садови за крем, садови за шеќер, вазни, чепкалки, стапчиња за коктейли и стегачи

кл. 24 - чаршафи за маси, салфетки, подметнубачи, триаголни чаршафи, подметнубачи, крпи, крпчиња за триење при капење, марамчиња, креветски чаршафи, навлаки за перници (од текстил), мушеми, пластифицирани чаршафи за маси

(210) **TM 2001/304** (220) 29/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за финансиски консалтинг TEAM Митко и други ДОО Скопје**,
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30/3-1,
1000 Скопје, МК

(540)

Team consulting

(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - книговодство

кл. 36 - консултации по повод финансиски прашања

(210) **TM 2001/305** (220) 29/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Д.П.Т.У. АЛКУФЕ Раде ДООЕЛ - Скопје**
ул. Партизански Одреди бр.19, 1000 Скопје, МК

(540)

ALCUFE

(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивни легури, метални градежни матетијали мали метални производи, производи од метал и др

(210) **TM 2001/307** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена со нијанси, црна, бела, нијанси на драп, сива, сина, кафена, виолетова, розе

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сè вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/308** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SNICKERS CRUNCHER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

(210) **TM 2001/309** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, црна, бела, нијанси од сива, нијанси на драп

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29


кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сè вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/310** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна, бела, нијанси од сива, нијанси на драп, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/311** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена со нијанси, црна, бела, сина, нијанси на драп, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,

ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/312** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) модра, црна, бела, нијанси на драп, нијанси на сива, кафена, розова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;

пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сè вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/313** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, окер, црна, бела, нијанси на драп, нијанси на сива, кафена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,

цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сè вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/314** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена со нијанси, црна, бела, нијанси на драп, нијанси на сива, кафена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;



слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/315** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
U.S.A., US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела, нијанси од сива, нијанси на драп, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни); производи за мачкање салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеси на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за

тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(210) **TM 2001/316** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Здравствена организација,**
Галенска лабораторија „ФИТОФАРМ“ Скопје
ул.Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

ZABOLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/317** (220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Ravintoraisio Oy**
Raisionkaari 55 21200 Raisio, FI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

EVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење



(210) **TM 2001/319** (220) 02/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **WRANGLER APPAREL CORP.**

(Delaware Corporation)

Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - синцирчиња за клучови

кл. 9 - очила за сонце

кл. 14 - часовници, значки-бецови и медаљони, метални запалки, метални топки за колани

кл. 16 - канцелариски матерјал

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, сурови крзна, куфери и патни торби чадори

кл. 25 - облека, чевли и капи

(210) **TM 2001/320** (220) 02/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

(210) **TM 2001/322** (220) 02/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **БЕРИН ДОО Скопје,**

ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BERIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - графички принт, етикети, печатење писма, литографија, весници, списанија, печатење, печатени работи, печатени публикации, печатење проспекти

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), обработка на текстови, организирање претплати на списанија, подготовка на рекламни колумни, рекламни текстови

кл. 36 - вложување средства, внесување долгови (агенции за внесување долгови), животна осигурување (потпишување полиса за животна осигурување), заем врз основа на залог, заеми, закуп на недвижен имот, изнајмување каде што закупецот станува сопственик на предметот на закупот (лизинг), изнајмување земјоделска сопственост, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, менување, менувачници, монетарни дејности, недвижен имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот (проценка на недвижниот имот), недвижен имот (управување со недвижен имот), осигурување, осигурување (информации за осигурување), осигурување (консултации за осигурување), посредување, посредување при осигурување, посредување во трговија со недвижен имот, проценка на недвижен имот, финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки, финансиски трансакции, штедилници

кл. 38 - телекомуникации, новинарски агенции

кл. 41 - издатељство на книги и списанија, објавување на текстови (не се рекламни), натпревари (организирање натпревари), приредби (изнајмување декор за приредби), приредби (одржување на приредби), разонода, печатарство, фотографија, фотографски репортажи

кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски истражувања, изработка на програми за компјутери, трговија и услуги што не се опфатени со другите класи

(210) **TM 2001/324** (220) 03/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, UK

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - канцелариски материјал, службени картички, книги, часописи и печатени работи

кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, прибор за пушачи, запалки, кибрити

кл. 45 - маркетиншки услуги

(210) **TM 2001/329** (220) 03/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Gallaher Limited**
Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE,
Surrey KT13 0QU, UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари, тутун за цваќање; цигари, пури, цигариналоси; супстанции за пушење кои се продаваат одвоено или заедно со тутун а не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2001/331** (220) 04/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **ZIYLAN TABAN SANAYI VE TICARET**

ANONIM SIRKETI

Ataturk Caddesi, No: 16, Kirac, Buyukcekmece,
ISTANBUL, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - чевли, чизми, влечки, патики за тенис, топуци за обувки, топуци (ѓонови), потпетици

(210) **TM 2001/332** (220) 05/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **„ЈАКА - 80“ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. "Маршал Тито" бр.2, Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

FITOSEPT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



- (210) **TM 2001/335** (220) 05/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) Menarini International Operations
Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare, 1611 Luxembourg, LU
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

OLMESAN

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски и диететски супстанции
приспособени за медицинска употреба
кл. **35** - рекламирање, канцелариски услуги,
бизнис менаџмент
кл. **42** - обезбедување храна и пијалаци,
медицинска, хигиенска и козметичка нега; научни
и индустриски истражувања

- (210) **TM 2001/336** (220) 05/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI**
Mesihpasa Caddesi Erson Is Merkezi No28 Laleli St.
Marmara Kurumlar VD 744 002 2004 , TR
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **18** - кожа и имитација од кожа и производи
направени од овие материјали а не се вклучени
во другите класи; кожи од животни, сурови кожи со
влакна-крзна; куфери и патни торби; чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење; камшици,
коњски опреми и седларски производи
кл. **25** - облека, чевли и капи

- (210) **TM 2001/340** (220) 06/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **FARAN LABORATORIES s.a.**
ACHAIAS & TRIZINIAS 145 64 NEA KIFISSIA,
ATHENS , GR
- (740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
- (540)

FARCEF

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски производи - лекови

- (210) **TM 2001/341** (220) 06/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Виталиа Никола и др. Д.О.О.**
ул. 50та Дивизија бр. 16, 1000 Скопје, МК
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - производи од жита

- (210) **TM 2001/342** (220) 06/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Виталиа Никола и др. Д.О.О.**
ул. 50та Дивизија бр. 16, 1000 Скопје, МК
- (540)





(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - производи од жита

(210) **TM 2001/343**

(220) 09/04/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Sun Microsystems, Inc.**

901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

IPLANET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни опреми

кл. 35 - услуги што се однесуваат на бизниси

кл. 42 - услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со компјутерски хардвер; услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со компјутерски софтвер; услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со интернет; услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со електронски промет (трговија по електронски пат); услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со технологија

(210) **TM 2001/361**

(220) 11/04/2001

(442) 31/12/2004


(731) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED****a Mauritian company**

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS, Mauritius, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање стока, организирање патувања; сите услуги од оваа класа во врска со интернет што се однесуваат на интернет или на добиена on-line по пат на интернет, добивање и ширење на информации во врска со сите горе наведени услуги

кл. 42 - клубови, ресторани, барови, кафеани; информативни услуги; овозможување пристап и изнајмување пристапно време на сметачките (компјутерските) бази на податоци; изнајмување сметачи; инсталација и одржување на сметачкиот софтвер; услуги од сметачкото програмирање и сметачкото дизајнирање; сите услуги од оваа класа во врска со сметачите, сметачките апарати и опрема, сметачко програмирање и сметачки

дизајн; услуги на дизајнирање, цртање и пишување по налози за составување web страници на интернет; креирање и одржување web страници; удомување (hosting) web страници на трети лица; сите услуги од оваа класа во врска со интернет и што се однесуваат на интернет или прибавена on-line по пат на интернет; сите услуги од оваа класа поврзани со организирање сместување и патување

(210) **TM 2001/362**

(220) 12/04/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, бела, кафена, жолта, окер, црна, чоколадна, драп

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикория и смеши од цикорија сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лекови состојки); слаткарски производи, торти, бисквити овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30



(210) **TM 2000/363** (220) 10/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт и шпедиција „ВРМ“ д.о.о Скопје**
ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.15/3/17,
1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

VRAH

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - вештачка кожа, картон-кожа, футроли за клучеви, кожни врвки, кутии од кожа или од картон и кожа, рачни торби, несесери за патување, обработена кожа, кожа за обложување обувки, паричници, куфери, патни торби, торби за плажа, планинарски торби, ранци, рачни торби, колани од кожа, торби за кампување, торби за патување, актовки, навлаки за костуми, кожна галантерија, училишни торби, шедро-кожа

кл. **24** - волнени ткаенини, волнени штофови, гумирано платно, дамаст, еластични ткаенини, етикети од ткаенина, жерсеј, животинска кожа, јоргани, јута за таписерии или за везење, јутени ткаенини, кадифе, кадифени ткаенини, крпи, постелнина, свилени ткаенини, вреќи за спиење, чаршафи за маса од хартија, чаршави за маса, цепни марамчиња

кл. **25** - блузи, работнички кошули, боди облека, облека за велосипедисти, влечки, вратоврски, вратоврски за кошули, горна облека, горни капути, градници, доколеници, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, елечи, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, затегнувачи, здолништа, капи за капење, костуми за капење, машки гаички за капење, наметки за бања, чевли за капење, беретки, капути, качулки, комбинезони за скијање на вода, женска долна облека, комбинезони, конфекциска облека, костуми, кошули, одделно направени градни делови од кошули, крзна, крзнени наметки, кружни капи, куси блузи, сакоа, куси спортски палта со качулки, куси чорапи, ленти за глава, манжетни, манипули, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи, сандали за бања, наметки за дожд, наметки, нараквици од волна, обувки за текстил, обувки, обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, крампони на обувки за фудбал, патики, пелерини, пиџами, планинарски чевли, платнени чевли, покривки за уши, поткошули, потници за под пазуви, потздолништа, предмети за облекување, престилки, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти, ремени, сандали, свилени шами, спортски обувки, спортски куси панталони, средства против лизгање на обувки,

гимнастички дресови, маици, трикотажни предмети за облекување, униформи, француски капи, цилиндри, чевли, чизми, чизмички, чорапи, чорапи против потење, шапки, широки појаси

(210) **TM 2001/366** (220) 12/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KONSUL LTD**

Bul. "Cherni vrah" No.46, Fl.2, ap.9, kv. "Lozenetz",
Sofia, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (доматен), сенф

(210) **TM 2001/367** (220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VIR 1898 d.d.**

Skoljic 16, HR-51000 RIJEKA, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

VIR 1898

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мируди), мирудии; лед за разладување

кл. **32** - пиво; минерални и газирани води како и други безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење на напивки

- (210) **TM 2000/368** (220) 10/04/2000
(442) 31/12/2004
- (731) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз
ул.„Тодор Чангов“ бр.62, 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)




- (591) кафена, жолта, бела, црвена, сребрена, окер, црна
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 30 - кафе

- (210) **TM 2001/368** (220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **VIR 1898 d.d.**
Skoljic 16, HR-51000 RIJEKA, HR
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) жолта, окер, темно-сина
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
- кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мируди), мирудии; лед за разладување
- кл. 32 - пиво; минерални и газирани води како и други безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење на напивки

- (210) **TM 2000/369** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004
- (731) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз
ул.„Тодор Чангов“ бр.62, 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) сина, жолта, црвена, кафена, црна, портокалова
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 30 - кафе

- (210) **TM 2001/369** (220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **VIR 1898 d.d.**
Skoljic 16, HR-51000 RIJEKA, HR
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

VIRKO

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење




- (210) **TM 2000/372** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004
- (731) **Друштво за производство, трговија и услуги ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, МК
- (740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД-Скопје**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
- (540)



- (591) зелена, виолетова, бела, портокалова, светло сина
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **32** - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови

- (210) **TM 2001/372** (220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **KONSUL LTD**
Bul. "Cherni vrah" No.46, Fl.2, ap.9, kv. "Lozenetz", Sofia, BG
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)




- (591) во сите бои и комбинации
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (домаен), сенф

- (210) **TM 2000/373** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004
- (731) **Друштво за производство, трговија и услуги ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, МК
- (740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД-Скопје**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
- (540)



- (591) светло сина, модра, бела, портокалова
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови

- (210) **TM 2001/373** (220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **KONSUL LTD**
Bul. "Cherni vrah" No.46, Fl.2, ap.9, kv. "Lozenetz", Sofia, BG
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) во сите бои и комбинации
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (домаен), сенф

(210) **TM 2003/373** (220) 09/06/2003
(442) 31/12/2004

(731) **Републички центар за помош на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА - Скопје**
ул. "11-ти Октомври" бр.42-а, 1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД-Скопје**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2000/374** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД-Скопје**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, окер, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови

(210) **TM 2000/375** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД-Скопје**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, портокалова, светла сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје, овошни сокови

(210) **TM 2000/379** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, UK

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

CALLISTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемикалии за употреба во земјоделството, хортикултурата и шумарството; средства за подобрување на плодноста и ѓубривата средства за регулирање на растот на билките; препарати за третман на семето

кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, родентициди, препарати за уништување штетници и коров



(210) **ТМ 2000/380** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004


(731) **АГРОПЛОД АД во мешовита сопственост за производство, преработка и промет, увоз-извоз**

ул. „29 Ноември“ бр.4, Ресен, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, бела, црвена, сива, жолта, црна, портокалова, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чоколада, какао, жита (снегулки од сушени жита)

(210) **ТМ 2001/380** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Д.П.Т.У. „РИМЕС“ - Д.О.О.**

ул. Јани Лукровски бр.5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо; живина; месни преработки

(210) **ТМ 2000/381** (220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004


(731) **АГРОПЛОД АД во мешовита сопственост за производство, преработка и промет, увоз-извоз**

ул. „29 Ноември“ бр.4, Ресен, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, бела, црвена, сина, жолта, црна, портокалова, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чоколада, какао, жита (снегулки од сушени жита)

(210) **ТМ 2000/382** (220) 12/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје**

ул. „Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, окер, сина, зелена, црвена, бела, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - јадења врз база на брашно, најfino пченкарно брашно, јуфки, макарони, палачинки,



пица, равиоли, (тестенини), лазањи (тестенини), ситни јуфки, тестенини, тестенини за исхрана, ферменти за тесто, шпагети

(210) **TM 2001/382** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела и темно-зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; лед за разладување

кл. **32** - пиво; минерални и газирани води како и други безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење напивки

(210) **TM 2000/383** (220) 12/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Претпријатие за производство, промет и услуги, извоз-увоз „ЕСТЕТИКА КОЗМЕТИКА ЛОРИ“ д.о.о Скопје**
ул. "Цветан Димов" бр.33, локал 14, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации
(554) тридимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** - козметички производи, козметички креми, креми, креми за кожа, креми за лице (дневни и ноќни), креми за раце

(210) **TM 2001/383** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VINDIKTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - минерални и газирани води како и други безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други приправки (препарати) за подготвување напивки

(210) **TM 2000/384** (220) 12/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје**
ул. "Орце Николов" бр.75, 1000 Скопје, МК
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)


кл. **30** - бадемово тесто, бисквити, јадења врз база на брашно, најфино пченкарно брашно, брашно од синап, бриоши (печиво), вафли, гриз, дволек, екстракти на слад за употреба во исхраната, приправки од жита, снегулки од сушено жито, брашно од жито, продукти врз база на зоб, зоб (истолчен), зоб (исчистен), зобени снегулки, зобено брашно, јачмен (лупен), јачмен (толчен), јачмено брашно, јуфки, квасец, кечап, леб, мајонез, макарони, месни пити, мирудии, мирудии ароматични, некиснет леб, ориз, оцет, палачинки, бомбони, пиперка (мирудии), пица (тесто), прехранбено брашно пржена пченка, пченкарни пуканки, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли (тестенина), лазањи (тестенина), сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, екстракт на слад за исхрана, слаткарски производи, сладолед, тесто



за слатки, брашно од соја, сол за конзервирање, сол за во јадење, сосови, стапчиња слатки, брашно од тапиока, тестенини, тестенини за исхрана, торти, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, цимет (мирудија), црн пипер, чајни слатки (мињони), шеќер, жолт шеќер за употреба во исхрана, шеќерни производи, шпaгeти

(210) **TM 2001/384** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, светло-зелена, темно-зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - минерални, газирани и негазирани води

(210) **TM 2001/385** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, бела и темно-зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на

млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечaп), мајонези, мирудии; лед за разладување

(210) **TM 2001/386** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, бела, светло-зелена, темно-зелена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечaп), мајонези, мирудии; лед за разладување

кл. **32** - пиво, минерални и газирани води како и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати приправки (препарати) за подготвување напивки

(210) **TM 2001/387** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, ботбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед за разладување

кл. **32** - пиво, минерални и газирани води како и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати приправки (препарати) за подготвување напивки

(210) **TM 2001/388** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (прифтја, желе), џемоби компити; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, ботбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед за разладување

кл. **32** - минерални и газирани води како и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; концентрати од екстракт за подготвување пијалоци, сирупи за подготвување пијалоци, безалкохолни овошни екстракти, билни сокови

(210) **TM 2001/389** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, ботбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; мраз за разладување



(210) **TM 2001/390** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FILHARMONIJA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (mirudii), мирудии; мраз за разладување

(210) **TM 2001/391** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
(731) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SCALA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сирупи од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; мраз за разладување

(210) **TM 2001/392** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DIJETALKA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/393** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/394** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DELKO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/395** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/396** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

POLIKO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/397** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење



(210) **TM 2001/398** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DIMCEK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/399** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена, портокалова, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/400** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MOZAIKO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/401** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена, портокалова и темно-црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2001/402** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CEKIN MARINADA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - сосови и мирудии, пресол и смеси за пресол

(210) **TM 2001/403** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MESNA PISANICA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потелко, месни екстракти; пифтии (желе)

(210) **TM 2001/404** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - диететски материи за медицински потреби; храна за доенчиња, леб за дијабетичари, лековити треви и чаеви

кл. **29** - млеко, млечни производи, млечни напивки во кои преовладува млеко, сурутка, маргарин,

путер, кајмак за путер; јајца, масла за јадење, масти, желиња, џемови, компоти, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, супи, замрзната павлака, состојки за подготвување супи, месо, риба, живина и дивеч, посебно месо и месни преработки од живина, месни екстракти

кл. **30** - чаеви, чоколадно млеко, сенф, кашичка од млеко за исхрана, какао (пијалочи од какао), какао со млеко, кафе (пијалочи од кафе), кечап (сос), пченкарни снегулки, мајонези, мед, пудинзи, сосови, сладолед, слаткарски производи, мирудии, шеќер, ориз, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, бомбони, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, оцет, сосови

кл. **31** - земјоделски, градинарски, шумски производи и бобинки, живи животни, особено живина, јајца за насад, свежо овошје и зеленчук, семиња, природни билки

кл. **32** - безалкохолни пијалочи, безалкохолни овошни екстракти, билни сокови (напивки), газирани пијалочи (прашок за газирани пијалочи), минерални и газирани води, концентрирани екстракти за подготвување напивки, лимонади, сирупи за лимонади, концентрати од екстракти за подготвување пијалочи, пијалочи од сурутка, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, сите видови пива


кл. **35** - увоз-извоз (агенции за увоз-извоз)

кл. **40** - обработка на продукти во прехранбената индустрија, конзервирање продукти и пијалочи

кл. **42** - услуги на ресторани, самопослужување, кантини, услуги на установи што се бават со набавка и подготвување храна и пијалочи готови за потрошувачка, услуги во врска со осигурување сместување во хотели, пансиони, одморалишта и кампови

(210) **TM 2001/405** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско



потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **ТМ 2001/406** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**

ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210) **ТМ 2001/407** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**

ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) розова, кафена, црна, сива, портокалова, бела и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210) **ТМ 2001/408**

(220) 18/04/2001

(442) 31/12/2004

(731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**

ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, сина, кафена, црна, црвена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадни напиеви, чоколада

(210) **ТМ 2001/409**

(220) 18/04/2001

(442) 31/12/2004


(731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**

ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, златна, црна, сина, жолта, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 - кафе



- (210) **TM 2001/410** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

- (591) златна, црвена, црна, бела и сива
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** - кафе

- (210) **TM 2001/411** (220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) кафена, црна, жолта, црвена, бела и сива
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** - кафе

- (210) **TM 2001/412** (220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **„ЈАКА - 80“ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, МК
- (740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

ELEMENTS

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
- кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/413** (220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
- (740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

MILKY WAY ZG

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; се вклучено во класата 29
- кл. **30** - ориз, паста (тестенини); жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеши од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки кои не содржат лекови); слаткарски производи; торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)



производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; се вклучено во класата 30

- (210) **TM 2001/414** (220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

MILKY WAY ZERO GRAVITY

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; се вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста (тестенини); жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеси од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки кои не содржат лекови); слаткарски производи; торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; се вклучено во класата 30

- (210) **TM 2001/415** (220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Schering AG**
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

XEEVAGENT

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за третман на ракот
кл. **10** - радиоактивно збогатени импланти за третман на ракот

- (210) **TM 2001/416** (220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Schering AG**
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

IRAGENTIX

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за третман на ракот
кл. **10** - радиоактивно збогатени импланти за третман на ракот

- (210) **TM 2001/417** (220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **Schering AG**
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

RADIOPLETS

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за третман на ракот
кл. **10** - радиоактивно збогатени импланти за третман на ракот

- (210) **TM 2001/418** (220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004
- (731) **„KONSUL“ LTD**
Bul. „Cherni vrah“ No.46, Fl.2, ap.9, kv.„Lozenetz“, Sofia, BG
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)





(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (доматен), сенф

(210) ТМ 2004/435

(220) 16/06/2004

(442) 31/12/2004


(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул. Маркова бр.101, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сребрена, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(210) ТМ 2004/480

(220) 01/07/2004

(442) 31/12/2004


(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул. "Маркова" бр.101, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сина и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(210) ТМ 2003/567


(220) 07/08/2003

(442) 31/12/2004

(731) Арслан Адеми

ул. Методија Митевски бр.1/5-7, Скопје, МК

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) ТМ 2003/568

(220) 07/08/2003

(442) 31/12/2004

(731) Арслан Адеми

ул. Методија Митевски бр.1/5-7, Скопје, МК

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите



(210) **TM 2004/855** (220) 05/11/2004
(442) 31/12/2004

(731) **ДППУ „МАТТИС“ ДООЕЛ експорт - импорт, Скопје**

ул. „Даме Груев“ 7/3-8, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

 MATISS

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - аеростатички балони (ткаенини што не пропуштаат гас, за аеростатички балони), басма /ткаенина/, билијарски простирки, бришачи од текстил, брокат, вез (ткаенини со вцртани мотиви за везење), волнени ткаенини, волнени штофови, восочно платно /чаршафи за маса/, врвки за пердиња, од текстил, газа /ткаенина/, груба ткаенина од коноп, гумирано платно /не е за производство на хартиени производи/ дамаст /ткаенина/, дрогет /ткаенина/, душеци (преслеки за душеци), душеци (ткаенина за душеци), еластични ткаенини, еспарто /растение/ (ткаенини од еспарто), етикети од ткаенина, жерсеј /ткаенина/, животинска кожа (ткаенини што имитираат животинска кожа), зефирна ткаенина, знаменца /не се од хартија/, знамиња, знамиња /не се од хартија/, сидни тапети /од текстилен материјал/, јоргани /поплуни/, јута за таписерии или за везење, јутени ткаенини, кадифе, кадифени ткаенини, капење (руба за капење) со исклучок на предмети за облекување, коноп (платно од коноп), коноп (ткаенини од коноп), креп /ткаенина/, крепон /ткаенина/, крпи, крпи за бришење стакло, крпи /за маса/ од текстил, крпи /тоалетни/ од текстил, ленени ткаенини, лепливи ткаенини што се лепат со топла постапка, мали чаршафи за маса /од текстил/, марабут /ткаенина за шатори/, молескин /имитација на марокен/, мрежи за комарци, навлаки за заштита на мебелот, навлаки за перници, навлаки за перници /калафи/, неткаен текстилен материјал, обвиткувачи за душеци, облека (ткаенина за облека), обувки (ткаенина за обувки), обувки (ткаенина за поставување на обувките), пај /волнена ткаенина/, памучни ткаенини, памучно платно, паркет, пердиња за на врати /од текстилен материјал/, пердиња од текстил, пердиња од текстил или од пластични материји, пердуви /прекривка за нозе/, печатарство (свилена ткаенина за печатарски матрици), пластични материјали /сурогати за ткаенини/, платно, платно (фино квадратно лено платно), платно за стока, плашт /наметка/, покривки, покуќнина (заштитни навлаки за покуќнина), покуќнина (прекривки за покуќнина) /од пластични материјали/, покуќнина (ткаенина за покуќнина), постави /ткаенини/, постелнина, прекривки за кревети, прекривки за нозе /од пердуви/, прекривки за патување, прекривки од

хартија /за кревети/, преслека /платно/, рамија /кинеска трева/ (ткаенини од рамија), ретки /ткаенини /со ретки конци/, решето (ретка ткаенина за решето), сари /женски предмет за облекување/, свилена ткаенина за печатарски шаблони, свилени ткаенини, симнување шминка (крпи за симнување на шминката) од текстилен материјал, сирење (платно за правење сирење), спиење (вреќи за спиење) /сошиени, ги заменуваат покривките/, стаклени влакна (ткаенини од стаклени влакна) за текстилна употреба, стакло (крпи за стакло), столна галантерија /од текстил/, тафта /свила/, тил /ткаенина/ткаенина за постави, ткаенина од груб материјал, ткаенини, ткаенини што имитираат кожа на животни, тоалетни ракавици, трико /ткаенина/, тркалезни подметнувачи за маса /не се од хартија/, филтрирачки текстилни ткаенини, филц, фланел за санитарна употреба, фланел /ткаенина/, чаршафи за маса од хартија, чаршафи за маса /куси и долги/, шапки (постави за шапки), шевиот /ткаенина/, шишиња (подлоги за шишиња) /столна галантерија/, џебни марамчиња /од текстил/

кл. **25** - автомобилисти (облека за автомобилисти), блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека што се прилепува на телото, бое /околувратници од пердуви или крзно/, велови /предмети за облекување/, велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки, вметнати делови на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден /предмети за облекување/, гаќички со пелени за доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), горна облека, горни капути /палета/, готови постави /дел од облека/, градници, доколеници /гамаши/, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елеци, женски гаќи, женски градници /долна облека/, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за затоплување на нозете/ не се за електрично греење, капење (капи за капење), капење (костуми за капење), капење (машки гаќички за капење), капење (наметки за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки /предмет за облекување/, коленици, комбинециони за скијање на вода, комбинециони /женска долна облека/, комбинециони /облека/, конфекциска облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули (одделно направени градни делови од кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали на облеката), манжетни /од предмети за облекување/, манипули /украси од ткаенина што ги носат свештениците на раката, за време на миса/, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфви /предмети за облекување/, наметки за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), обувки



(кожена лента зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување на ѱотот), обувки (кожени горни делови на обувките), обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, периферии за шапки, петици, пиѱами, плажа (обувки за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за качување/, подврски (држачи за машки чорапи), појаси /предмети за облекување/, покривки за уши /предмети за облекување/, поткошули, потници за под пазуви, подздолништа, предмети за облекување, престилки /предмети за облекување/, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети за облекување/, колани, сандали, свештеничка облека (пелерина со качулка), свилени шамии, сенила за капи, спортски обувки, спортски шорцеви, средства против лизгање на обувките, тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/, трикотажени предмети за облекување, туника /предмети за облекување/, униформи, француски капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против потење, шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси /ленти/, ѱебови на облека

кл. 27 - автомобили (килимчиња за автомобили), бришачи за обувки за пред врата, восочни платна /линолеуми/, гимнастички простирки, када за бања (простирки што се ставаат пред кадите), линолеуми, подови (изолациони прекривачи за подови), подови (прекривки за подови), простирки за нозе, рогозина, рогозина /чистачи на обувки за пред врата/, таписерии за сидови /не се од текстил/, трска (простирки од трска), килими, килими што не се лизгаат, уметнички ракотворби

(210) **TM 2000/1276** (220) 24/10/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Syngenta Limited**
Syngenta European Regional Centre, Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH,
UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

Трговски марки

(510, 511)

кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за убивање на стаорци, препарати за уништување на штетници

(210) **TM 2000/1300** (220) 02/11/2000
(442) 31/12/2004

(731) **THE GILLETTE COMPANY**
Prudential Tower Building, Boston,
Massachusetts 02199, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 - бричеви и острила за бричеви, инструменти за бричење, држачи, касети и патрони, при што сите содржат бричеви; делови и елементи за сите горенаведени производи; разни алатки и инструменти; ножарска стока; сите вклучени во класата 8

(210) **TM 2000/1376** (220) 20/11/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Bates Worldwide, Inc., a Delaware corporation**
498 Seventh Avenue, New York, New York 10018,
US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламно пропагандни и промотивни услуги за други

(210) **TM 2000/1465** (220) 14/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) **РУЛЕ-ТУРС**
ул. Битпазарска 16, МК

(540)



(591) жолта, плава, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - автобуски превоз

TM 2000/1465



(210) **TM 2000/1470** (220) 15/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) **НИД „ТАЊА-97” ДООЕЛ МАГАЗИН ИН**
ул. ЈНА 3/1-12, 6330 Струга, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

IN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало со прехранбени продукти

кл. **39** - туристички агенции (со исклучок резервирање хотели, пансиони), туристички излети

кл. **41** - изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубовите), модни агенции и ауметници, натпревари (организирање натпревари), објавување текстови (текстови што не се рекламни), планирање приеми (забава), приредби (изнајмување декор за приредби), приредби (одржување на приредбите), разговори (организирање и водење разговори), разонода

кл. **42** - агенции за сместување (хотели, пансиони), изложби (осигурување / набавка / на просторот за изложби), кафеани, модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни извештаи (информации за модата), пансиони, печатарство, репортерски услуги, ресторани за брзо и постојано послужување, хотелски резервации, хотелски услуги

(210) **TM 2000/1473** (220) 18/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) **ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА „КОМПАНИЈА ЧЕКОВОРИ” ДИВНА И ДР. ДОО КАВАДАРЦИ**

ул. „Едвард Кардељ” бр.11, 1430 Кавадарци, МК
(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти

кл. **32** - безалкохолни пријалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2000/1477** (220) 19/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, зелена, бела, црна, сина, портокалова, жолта, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - масла за јадење и масти

(210) **TM 2000/1490** (220) 19/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) **GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company**

87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **TM 2000/1504** (220) 22/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) **Castrol Limited**

Burman Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

GTD



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за подмачкување, масла и масти за подмачкување и влажнење; природни (не хемиски) адитиви (додатоци) на горивата, средствата за подмачкување и масти; средства за апсорбирање прашина и нечистотии, средства и состави за влажнење и врзување; средства за осветлување; погонски масла; масла за пренос (трансмисиски масла)

(210) **TM 2000/1505**

(220) 22/12/2000

(442) 31/12/2004

(731) **GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company**

87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

INDUCTOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растењето на коскени клетки

(210) **TM 2000/1506**

(220) 22/12/2000

(442) 31/12/2004

(731) **GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company**

87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

INDUCTEIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растењето на коскени клетки

(210) **TM 2000/1507**

(220) 22/12/2000

(442) 31/12/2004

(731) **WYETH**

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

MAXELOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растењето на коскени клетки

(210) **TM 2000/1508**

(220) 22/12/2000

(442) 31/12/2004

(731) **WYETH**

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

MENDUCTOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растењето на коскени клетки

(210) **TM 2000/1509**

(220) 22/12/2000

(442) 31/12/2004

(731) **WYETH**

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

BIMAXPRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растењето на коскени клетки

(210) **TM 2000/1510**

(220) 22/12/2000

(442) 31/12/2004

(731) **WYETH**

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

FACEREL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растењето на коскени клетки



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2000/0379		TM 2001/0040		TM 2001/0274
	TM 2001/0021		TM 2001/0046		TM 2001/0305
	TM 2001/0028		TM 2001/0047		TM 2001/0319
	TM 2001/0159		TM 2001/0074		
	TM 2001/0160		TM 2001/0083	кл. 8	TM 2000/1300
	TM 2001/0187		TM 2001/0109		TM 2001/0192
			TM 2001/0110		TM 2001/0303
кл. 2	TM 2001/0287		TM 2001/0111		
			TM 2001/0119	кл. 9	TM 2001/0001
кл. 3	TM 2000/0383		TM 2001/0122		TM 2001/0004
	TM 2001/0029		TM 2001/0123		TM 2001/0067
	TM 2001/0041		TM 2001/0124		TM 2001/0106
	TM 2001/0090		TM 2001/0125		TM 2001/0164
	TM 2001/0259		TM 2001/0146		TM 2001/0177
	TM 2001/0260		TM 2001/0158		TM 2001/0208
	TM 2001/0261		TM 2001/0159		TM 2001/0210
	TM 2001/0262		TM 2001/0160		TM 2001/0222
	TM 2001/0299		TM 2001/0187		TM 2001/0223
	TM 2001/0316		TM 2001/0231		TM 2001/0224
	TM 2001/0332		TM 2001/0232		TM 2001/0225
	TM 2001/0412		TM 2001/0248		TM 2001/0226
	TM 2003/0567		TM 2001/0249		TM 2001/0227
	TM 2003/0568		TM 2001/0250		TM 2001/0228
			TM 2001/0254		TM 2001/0229
кл. 4	TM 2000/1504		TM 2001/0257		TM 2001/0285
	TM 2001/0182		TM 2001/0258		TM 2001/0300
	TM 2001/0183		TM 2001/0259		TM 2001/0319
	TM 2001/0303		TM 2001/0260		TM 2001/0343
			TM 2001/0261		
кл. 5	TM 2000/0379		TM 2001/0262	кл. 10	TM 2001/0415
	TM 2000/1276		TM 2001/0272		TM 2001/0416
	TM 2000/1490		TM 2001/0280		TM 2001/0417
	TM 2000/1505		TM 2001/0281		
	TM 2000/1506		TM 2001/0284	кл. 11	TM 2001/0004
	TM 2000/1507		TM 2001/0289		TM 2001/0085
	TM 2000/1508		TM 2001/0299		TM 2001/0086
	TM 2000/1509		TM 2001/0316		TM 2001/0087
	TM 2000/1510		TM 2001/0332		TM 2001/0177
	TM 2001/0003		TM 2001/0335		
	TM 2001/0020		TM 2001/0340	кл. 12	TM 2001/0274
	TM 2001/0021		TM 2001/0404		TM 2001/0278
	TM 2001/0026		TM 2001/0412		TM 2001/0291
	TM 2001/0027		TM 2001/0415		TM 2001/0292
	TM 2001/0030		TM 2001/0416		TM 2001/0293
	TM 2001/0033		TM 2001/0417		TM 2001/0294
	TM 2001/0034				
	TM 2001/0035				
		кл. 6	TM 2001/0192	кл. 14	TM 2001/0319



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 16	TM 2001/0004 TM 2001/0106 TM 2001/0155 TM 2001/0173 TM 2001/0174 TM 2001/0175 TM 2001/0177 TM 2001/0222 TM 2001/0223 TM 2001/0224 TM 2001/0225 TM 2001/0226 TM 2001/0227 TM 2001/0228 TM 2001/0229 TM 2001/0285 TM 2001/0303 TM 2001/0319 TM 2001/0322 TM 2001/0324		TM 2000/1477 TM 2001/0006 TM 2001/0020 TM 2001/0089 TM 2001/0099 TM 2001/0112 TM 2001/0145 TM 2001/0152 TM 2001/0181 TM 2001/0182 TM 2001/0183 TM 2001/0188 TM 2001/0189 TM 2001/0244 TM 2001/0245 TM 2001/0271 TM 2001/0307 TM 2001/0308 TM 2001/0309 TM 2001/0310 TM 2001/0311 TM 2001/0312 TM 2001/0313 TM 2001/0314		TM 2000/0373 TM 2000/0380 TM 2000/0381 TM 2000/0382 TM 2000/0384 TM 2001/0006 TM 2001/0038 TM 2001/0043 TM 2001/0050 TM 2001/0066 TM 2001/0078 TM 2001/0099 TM 2001/0101 TM 2001/0105 TM 2001/0140 TM 2001/0141 TM 2001/0142 TM 2001/0143 TM 2001/0144 TM 2001/0152 TM 2001/0182
кл. 17	TM 2001/0028 TM 2001/0287		TM 2001/0312 TM 2001/0313 TM 2001/0314		TM 2001/0183 TM 2001/0188 TM 2001/0189
кл. 18	TM 2000/0363 TM 2001/0114 TM 2001/0291 TM 2001/0292 TM 2001/0293 TM 2001/0319 TM 2001/0336		TM 2001/0315 TM 2001/0317 TM 2001/0320 TM 2001/0362 TM 2001/0367 TM 2001/0368 TM 2001/0369 TM 2001/0380		TM 2001/0201 TM 2001/0244 TM 2001/0245 TM 2001/0255 TM 2001/0256 TM 2001/0271 TM 2001/0307 TM 2001/0308
кл. 20	TM 2001/0303		TM 2001/0382 TM 2001/0385		TM 2001/0309 TM 2001/0310
кл. 21	TM 2001/0303		TM 2001/0386 TM 2001/0387		TM 2001/0311 TM 2001/0312
кл. 24	TM 2000/0363 TM 2001/0114 TM 2001/0303 TM 2004/0855		TM 2001/0388 TM 2001/0389 TM 2001/0390 TM 2001/0391 TM 2001/0392		TM 2001/0313 TM 2001/0314 TM 2001/0315 TM 2001/0320 TM 2001/0341
кл. 25	TM 2000/0363 TM 2001/0051 TM 2001/0291 TM 2001/0292 TM 2001/0293 TM 2001/0294 TM 2001/0319 TM 2001/0331 TM 2001/0336 TM 2004/0855		TM 2001/0393 TM 2001/0394 TM 2001/0395 TM 2001/0396 TM 2001/0397 TM 2001/0398 TM 2001/0399 TM 2001/0400 TM 2001/0401 TM 2001/0403		TM 2001/0342 TM 2001/0362 TM 2001/0366 TM 2001/0367 TM 2001/0368 TM 2001/0372 TM 2001/0373 TM 2001/0382 TM 2001/0385 TM 2001/0386
кл. 26	TM 2001/0114		TM 2001/0404 TM 2001/0405		TM 2001/0387 TM 2001/0388
кл. 27	TM 2004/0855		TM 2001/0413 TM 2001/0414		TM 2001/0389 TM 2001/0390
кл. 28	TM 2001/0274				TM 2001/0391
кл. 29	TM 2000/1473	кл. 30	TM 2000/0368 TM 2000/0369		TM 2001/0402 TM 2001/0404



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2001/0406		TM 2001/0329		TM 2001/0226
	TM 2001/0407		TM 2004/0246		TM 2001/0227
	TM 2001/0408		TM 2004/0435		TM 2001/0228
	TM 2001/0409		TM 2004/0480		TM 2001/0229
	TM 2001/0410				TM 2001/0322
	TM 2001/0411	кл. 35	TM 2000/1376		
	TM 2001/0413		TM 2000/1470	кл. 39	TM 2000/1465
	TM 2001/0414		TM 2001/0004		TM 2000/1470
	TM 2001/0418		TM 2001/0033		TM 2001/0002
кл. 31	TM 2001/0271		TM 2001/0034		TM 2001/0135
	TM 2001/0289		TM 2001/0035		TM 2001/0177
	TM 2001/0404		TM 2001/0052		TM 2001/0274
			TM 2001/0106		TM 2001/0361
			TM 2001/0109		
кл. 32	TM 2000/0372		TM 2001/0110	кл. 40	TM 2001/0404
	TM 2000/0374		TM 2001/0111		
	TM 2000/0375		TM 2001/0134	кл. 41	TM 2000/1470
	TM 2000/1473		TM 2001/0135		TM 2001/0004
	TM 2001/0036		TM 2001/0155		TM 2001/0052
	TM 2001/0058		TM 2001/0177		TM 2001/0106
	TM 2001/0201		TM 2001/0209		TM 2001/0177
	TM 2001/0218		TM 2001/0222		TM 2001/0208
	TM 2001/0219		TM 2001/0223		TM 2001/0222
	TM 2001/0307		TM 2001/0224		TM 2001/0223
	TM 2001/0309		TM 2001/0225		TM 2001/0224
	TM 2001/0310		TM 2001/0226		TM 2001/0225
	TM 2001/0311		TM 2001/0227		TM 2001/0226
	TM 2001/0312		TM 2001/0228		TM 2001/0227
	TM 2001/0313		TM 2001/0229		TM 2001/0228
	TM 2001/0314		TM 2001/0241		TM 2001/0229
	TM 2001/0315		TM 2001/0280		TM 2001/0322
	TM 2001/0367		TM 2001/0281		
	TM 2001/0368		TM 2001/0304	кл. 42	TM 2000/1470
	TM 2001/0382		TM 2001/0322		TM 2001/0001
	TM 2001/0383		TM 2001/0335		TM 2001/0004
	TM 2001/0384		TM 2001/0343		TM 2001/0028
	TM 2001/0386		TM 2001/0404		TM 2001/0033
	TM 2001/0387				TM 2001/0034
	TM 2001/0388	кл. 36	TM 2001/0004		TM 2001/0035
	TM 2001/0404		TM 2001/0056		TM 2001/0052
кл. 33	TM 2000/1473		TM 2001/0106		TM 2001/0106
	TM 2001/0019		TM 2001/0177		TM 2001/0109
	TM 2001/0044		TM 2001/0300		TM 2001/0110
	TM 2001/0045		TM 2001/0304		TM 2001/0111
	TM 2001/0201		TM 2001/0322		TM 2001/0134
					TM 2001/0177
		кл. 37	TM 2001/0001		TM 2001/0246
кл. 34	TM 2000/0220		TM 2001/0004		TM 2001/0271
	TM 2000/0221		TM 2001/0135		TM 2001/0280
	TM 2000/0222		TM 2001/0177		TM 2001/0281
	TM 2001/0133				TM 2001/0322
	TM 2001/0156	кл. 38	TM 2001/0004		TM 2001/0335
	TM 2001/0168		TM 2001/0155		TM 2001/0343
	TM 2001/0169		TM 2001/0177		TM 2001/0361
	TM 2001/0170		TM 2001/0222		TM 2001/0404
	TM 2001/0247		TM 2001/0223		
	TM 2001/0295		TM 2001/0224	кл. 45	TM 2001/0324
	TM 2001/0324		TM 2001/0225		

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(732) носител на правото на трговска марка

(210) број на пријавата

(731) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.	TM 2001/0034
(210) TM 2001/0074	TM 2001/0027
AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.	TM 2001/0280
TM 2001/0146	TM 2001/0281
АГРОПЛОД АД во мешовита сопственост за производство, преработка и промет, увоз-извоз	Boehringer Ingelheim International GmbH TM 2001/0020
TM 2000/0380	BOREALIS A/S
TM 2000/0381	TM 2001/0028
Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје	British American Tobacco (Brands) Inc. TM 2001/0156
TM 2000/0382	British American Tobacco (Brands) Limited
TM 2000/0384	TM 2001/0324
Арслан Адеми	Castrol Limited
TM 2003/0567	TM 2000/1504
TM 2003/0568	Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
Aventis Pasteur GmbH	TM 2001/0036
TM 2001/0119	TM 2001/0058
TM 2001/0122	ЧЕСТЕРТОН СИЛ ИНЖЕНЕРИНГ - ФОТИОС, СКОПЈЕ
TM 2001/0125	TM 2001/0287
TM 2001/0124	DELTA ICE CREAM S.A.
TM 2001/0123	TM 2001/0101
AZ3, Inc., a California Corporation	Diners Club International Ltd.
TM 2001/0029	TM 2001/0300
BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica	ДППУ "МАТТИС" ДООЕЛ експорт - импорт, Скопје
TM 2001/0045	TM 2004/0855
TM 2001/0044	Д.П.Т.У. "РИМЕС"- Д.О.О.
BALKANPHARMA DUPNITSA A.D.	TM 2001/0380
TM 2001/0040	Д.П.Т.У. АЛКУФЕ Раде ДООЕЛ - Скопје
BALKANPHARMA RAZGRAD A.D.	TM 2001/0305
TM 2001/0284	Д.П.Т.У.ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста и др. ДОО извоз-увоз Скопје
Bates Worldwide, Inc., a Delaware corporation	TM 2001/0285
TM 2000/1376	Друштво за едукативни, преведувачки и менаџмент активности, трговија и услуги ЕСП-АНГЛИСКИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ Ана Арсенкова
БЕРИН ДОО Скопје,	TM 2001/0052
TM 2001/0322	
Berlin-Chemie AG	
TM 2001/0026	
TM 2001/0033	
TM 2001/0035	
TM 2001/0111	
TM 2001/0110	
TM 2001/0109	



(731) Друштво за вработување на инвалидни лица за производство ЛЕДЕР експорт-импорт ДООЕЛ (210) ТМ 2001/0041	(731) FARAN LABORATORIES s.a. (210) ТМ 2001/0340
Друштво за издавачка дејност НИК ПРЕС ДОО-Скопје ТМ 2001/0155	Farmaceutsko-hemijska industrija "ZDRAVLJE" Akcionersko drustvo ТМ 2001/0258
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ТМ 2000/0368 ТМ 2000/0369 ТМ 2001/0406 ТМ 2001/0408 ТМ 2001/0407 ТМ 2001/0411 ТМ 2001/0410 ТМ 2001/0409	FUJITSU LIMITED ТМ 2001/0004 Gallaher Limited ТМ 2001/0329
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА "КОМПАНИЈА ЧЕКОВОРИ" ДИВНА И ДР. ДОО КАВАДАРЦИ ТМ 2000/1473	GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company ТМ 2001/0030 ТМ 2000/1506 ТМ 2000/1505 ТМ 2000/1490
Друштво за производство и трговија на големо и мало СОБИМ Бранислав и Маријан ТМ 2001/0274	Grant Thornton International ТМ 2001/0106
Друштво за производство, трговија и услуги ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ТМ 2000/0372 ТМ 2000/0375 ТМ 2000/0373 ТМ 2000/0374	H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation ТМ 2001/0291 ТМ 2001/0293 ТМ 2001/0294 ТМ 2001/0292
Друштво за трговија транспорт и услуги КЊАЗ МИЛОШ КОМЕРЦ Благој и други доо увоз извоз Скопје ТМ 2001/0201	ХЕМОФАРМ Д.Д. Фармацеутско-хемиска индустрија Вршац ТМ 2001/0158
Друштво за финансиски консалтинг ТЕАМ Митко и други ДОО Скопје, ТМ 2001/0304	HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading as HONDA MOTOR CO., LTD ТМ 2001/0278
ДТД Милко ДООЕЛ ТМ 2001/0135	I.T.C. LIMITED a Company organized under the Indian Companies Act 1882 and existing under the Indian Companies Act 1956 ТМ 2001/0295
Dunhill Tobacco of London Limited ТМ 2001/0133 ТМ 2001/0169	Jack Daniel's Properties, Inc., a Delaware Corporation ТМ 2001/0019
Duni AB ТМ 2001/0303	JAKA - 80 АД Радовиш ОЕ Развој ТМ 2001/0259 ТМ 2001/0260 ТМ 2001/0261 ТМ 2001/0262 ТМ 2001/0299 ТМ 2001/0332 ТМ 2001/0412
EMONA OBALA KOPER D.D., Zunanja in notranja trgovina ТМ 2001/0134	Kimberly-Clark Worldwide, Inc ТМ 2001/0175



	(21)	TM 2001/0173 TM 2001/0174	(731)	MERCK & CO., Inc., корпорација на државата New Jersey	TM 2001/0046 TM 2001/0047
KINESIA, S.A.		TM 2001/0090			
KOKA d.d.				MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED a Mauritian company	
		TM 2001/0392			TM 2001/0222
		TM 2001/0393			TM 2001/0223
		TM 2001/0394			TM 2001/0225
		TM 2001/0395			TM 2001/0227
		TM 2001/0397			TM 2001/0229
		TM 2001/0399			TM 2001/0228
		TM 2001/0405			TM 2001/0361
		TM 2001/0404			TM 2001/0226
		TM 2001/0403			TM 2001/0224
		TM 2001/0402			
		TM 2001/0401		NEC CORPORATION	
		TM 2001/0400		TM 2001/0177	
		TM 2001/0398			
		TM 2001/0396		НИД "ТАЊА-97" ДООЕЛ МАГАЗИН ИН	TM 2000/1470
KONSUL LTD					
		TM 2001/0372		Oasis Corporation	
		TM 2001/0373			TM 2001/0085
		TM 2001/0366			TM 2001/0087
		TM 2001/0418			TM 2001/0086
Makhteshim Chemical Works Ltd.				Pharmacia Enterprises S.A.	
		TM 2001/0003			TM 2001/0272
Mars, Incorporated				PHARMACHIM HOLDING" S.A.	
		TM 2001/0043			TM 2001/0021
		TM 2001/0244			
		TM 2001/0245		PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	
		TM 2001/0289			TM 2001/0188
		TM 2001/0312			TM 2001/0189
		TM 2001/0320			
		TM 2001/0315		Претпријатие за производство, промет и услуги, извоз-увоз	
		TM 2001/0314		"ЕСТЕТИКА КОЗМЕТИКА ЛОРИ" д.о.о Скопје	
		TM 2001/0313			TM 2000/0383
		TM 2001/0311			
		TM 2001/0307			
		TM 2001/0308		Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт и шпедиција "ВРМ" д.о.о Скопје	
		TM 2001/0309			TM 2000/0363
		TM 2001/0310			
		TM 2001/0362			
		TM 2001/0413		Qualitea Ceylon (PVT) Ltd.	
		TM 2001/0414			TM 2001/0050
McCormick & Company, Incorporated (Maryland, USA, corporation)				РАДЕ КОНЧАР - КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ" ДОО	
		TM 2001/0271			TM 2001/0164
Menarini International Operations Luxembourg S.A.				Raisio Yhtyma Oyj	
					TM 2001/0089
		TM 2001/0335			TM 2001/0112
				Ravintoraisio Oy	
					TM 2001/0317



РНО Зоран ДООЕЛ Друштво за преработка на
кафе и трговија на големо и мало извоз-увоз
TM 2001/0038

Rothmans of Pall Mall Limited
TM 2001/0168
TM 2001/0170

ROYAL BANK OF CANADA
TM 2001/0056

РУЛЕ-ТУРС
TM 2000/1465

SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
TM 2001/0336

Schering AG
TM 2001/0415
TM 2001/0416
TM 2001/0417

SCHERING-PLOUGH LTD.
TM 2001/0083
TM 2001/0254
TM 2001/0257

Sun Microsystems, Inc.
TM 2001/0343

SUN MICROSYSTEMS, INC.
(DELAWARE CORPORATION)
TM 2001/0001

Swedish Match Industries Aktiebolag
TM 2001/0247

Syngenta European Regional Centre
TM 2001/0187

Syngenta Limited
TM 2000/1276
TM 2000/0379
TM 2001/0232
TM 2001/0231
TM 2001/0160
TM 2001/0159

The Coca-Cola Company
TM 2001/0218
TM 2001/0219

THE GILLETTE COMPANY
TM 2000/1300

The Procter & Gamble Company, a corporation
organised and existing under the laws of the
State of Ohio

TM 2001/0099

THE SCOTT FETZER COMPANY

TM 2001/0210

Трговско друштво за производство,
градежништво и услуги "ЛИМЕКС" Лилјана
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
TM 2001/0246

Трговско друштво за производство, услуги и
трговија на големо и мало Тони Златески 93
ДЕ-НИ КОМПАНИ увоз извоз ДООЕЛ
TM 2001/0002

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
TM 2004/0246
TM 2000/0222
TM 2000/0221
TM 2004/0435
TM 2000/0220
TM 2004/0480

Unilever N.V.
TM 2001/0006
TM 2001/0152
TM 2001/0255
TM 2001/0256

Update Garments s.a.r.l.
TM 2001/0051

ВАТИНГ-Димитар Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз
TM 2001/0192

Verity, Inc., a Delaware corporation
TM 2001/0067

Viacom International Inc.
TM 2001/0208
TM 2001/0209

VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
TM 2001/0382
TM 2001/0384
TM 2001/0386
TM 2001/0388
TM 2001/0390
TM 2001/0391
TM 2001/0389
TM 2001/0387
TM 2001/0385
TM 2001/0383



(731) VIR 1898 d.d.

(21) TM 2001/0367
TM 2001/0369
TM 2001/0368

Виталиа Никола и др. Д.О.О.

TM 2001/0140
TM 2001/0142
TM 2001/0342
TM 2001/0341
TM 2001/0144
TM 2001/0143
TM 2001/0141

Wm. WRIGLEY Jr. Company

TM 2001/0066
TM 2001/0105
TM 2001/0078

WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC

(Delaware limited liability company)

TM 2001/0241

WRANGLER APPAREL CORP.

(Delaware Corporation)

TM 2001/0319

WYETH

TM 2000/1507
TM 2000/1508
TM 2000/1509
TM 2000/1510
TM 2001/0248
TM 2001/0249
TM 2001/0250

YKK CORPORATION aJapanese corporation

TM 2001/0114

Здравствена организација,
Галенска лабораторија "ФИТОФАРМ" Скопје

TM 2001/0316

ZIYLAN TABAN SANAYI VE

TICARET ANONIM SIRKETI

TM 2001/0331

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

TM 2001/0145
TM 2001/0183
TM 2000/1477
TM 2001/0182
TM 2001/0181



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаските права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **10154** (151) 04/11/2004
(210) ТМ 2003/566 (220) 07/08/2003
(181) 07/08/2013
(450) 31/12/2004

(732) **Арслан Адеми**
ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, МК
(540)



(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење,полирање, рибање и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **10183** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1201 (220) 03/10/2000
(181) 03/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **FRANCK Prehrambena industrija**
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, сребрена, црна.
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** - брашно и производи од жито

(111) **10155** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1202 (220) 03/10/2000
(181) 03/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **ALLERGAN, INC.**
2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

CLARIFLEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **10** - леќи за вградување во очите

(111) **10195** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1207 (220) 04/10/2000
(181) 04/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **SmithKline Beecham p.l.c.**
New Horizons Court Brentford
Middlesex TW8 9EP, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

OXETINE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и медицински препарати и супстанции

(111) **10196** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1208 (220) 04/10/2000
(181) 04/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **SmithKline Beecham p.l.c.**
New Horizons Court Brentford
Middlesex TW8 9EP, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

PAROXAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и медицински препарати и супстанции



(111) **10180** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1211 (220) 06/10/2000
 (181) 06/10/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **WYETH**

Five Giralda Farms, Medison,
 New Jersey 07940, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

PREMIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - хормонални фармацевтски препарати за жени

(111) **10197** (151) 16/11/2004
 (210) ТМ 2000/1212 (220) 06/10/2000
 (181) 06/10/2010
 (450) 31/12/2004

(732) „**ЈАКА - 80**“ АД Радовиш ОЕ Развој

ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

JAKAREUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10187** (151) 16/11/2004
 (210) ТМ 2000/1214 (220) 09/10/2000
 (181) 09/10/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА**

„**БЛАГОЈ ЃОРЕВ**“ АД

ул. Алексо Демниевски бр. 18, 1400 Велес, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, сребрена, сина, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - маргарини

(111) **10156** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1215 (220) 10/10/2000
 (181) 10/10/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **MERCK & CO., Inc.,**

корпорација на државата New Jersey

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station,
 New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

EXINEF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10165** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1216 (220) 10/10/2000
 (181) 10/10/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **MERCK & CO., Inc.,**

корпорација на државата New Jersey

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station,
 New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

EFFICIB

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10158** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1217 (220) 10/10/2000
(181) 10/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **MERCK & CO., Inc., корпорација на државата New Jersey**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ARCOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10159** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1219 (220) 12/10/2000
(181) 12/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **PHARMACIA CORPORATION**
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

AMSARA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции, лекови, вакцини и серуми

(111) **10157** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1220 (220) 12/10/2000
(181) 12/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **PHARMACIA CORPORATION**
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

AMZIAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции, лекови, вакцини и серуми

(111) **10188** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1221 (220) 12/10/2000
(181) 12/10/2010
(450) 31/12/2004

(300) 2000 11017 15/09/2000 NO

(732) **NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA**
OKSENOYVEIEN 80, 1326 LYSAKER, NO

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

NORNEWS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, хартија за печатење и хартија за часописи (магазини)

(111) **10160** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1222 (220) 12/10/2000
(181) 12/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

WHISKAS LIFECARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - земјоделски, хортикуларни и шумски производи зрна и семиња, сите вклучени во класата 31; живи животни, птици и риби; разни храни за животни, птици и риби; слад; сипина коска, коска за кучиња; легла за животни; свежо овошје и свеж зеленчук и препарати вклучени во класата 31 за користење како адитиви на таквите храни



(111) **10161** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1223 (220) 12/10/2000
 (181) 12/10/2010
 (450) 31/12/2004
 (732) **Mars Incorporated**
 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - медицински слатки; диететска храна, храна за деца и инвалиди; витамински препарати

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и цикориини смечи, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки што не содржат лекови состојки); тестенини, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет, леб, колач, пијалоци, полнила, слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. **42** - кафе и ресторански услуги; кетеринг услуги за снабдување храна и пијалоци; професионални услуги што се однесуваат на франшиза; лизинг на автоматски машини за продажба сѐ вклучено во класата 42

(111) **10162** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1224 (220) 12/10/2000
 (181) 12/10/2010
 (450) 31/12/2004
 (732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
 (540)

COLGATE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - гуми за цвакање и таблети што можат да се цвакаат

(111) **10163** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1225 (220) 13/10/2000
 (181) 13/10/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **BOSNALIJEK, tvornica za proizvodnju i promet lijekova i pomocnih lijekovitih sredstava d.d. u mjesovitoj svojini**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (540)

BOSNYL

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10164** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1227 (220) 13/10/2000
 (181) 13/10/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **BOSNALIJEK, tvornica za proizvodnju i promet lijekova i pomocnih lijekovitih sredstava d.d. u mjesovitoj svojini**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (540)

THIORILL

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10166** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1228 (220) 13/10/2000
(181) 13/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **BOSNALIJEK, tvornica za proizvodnju i promet lijekova i pomocnih lijekovitih sredstava d.d. u mjesovitoj svojini**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

THIORETTE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10167** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1232 (220) 16/10/2000
(181) 16/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и производи направени од житарици, леб, тестенини и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **10168** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1233 (220) 17/10/2000
(181) 17/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **AstraZeneca AB**

Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

EXANTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни болести

(111) **10198** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1234 (220) 17/10/2000
(181) 17/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **SmithKline Beecham p.l.c.**

New Horizons Court, Brentford, Middlesex,
TW8 9EP, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

PAROX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и супстанции

(111) **10169** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1239 (220) 18/10/2000
(181) 18/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Ticketmaster Corporation**

3701 Wilshire Boulevard, Los Angeles,
California 90010, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

TICKETMASTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компутерски хардвер и софтвер за автоматско издавање карти за спротски, културни, образовни и уметнички настани, филмови, музички концерти и други забавни настани, во живо

кл. 16 - печатени работи, имено карти за спортови, културни, образовни и уметнички



настани, филмови, музички концерти и други забавни настани, во живо, брошури за културно забавни настани и распореди за културно забавни настани

кл. 35 - рекламирање и промоција на спортски, културни, образовни и уметнички настани, филмови, музички концерти и други културно забавни настани, во живо пред публика; сметководствени услуги за продажба на карти

кл. 38 - телекомуникациски услуги, имено, водење и одговарање на звучна пошта- е-маил и други комуникации во име на други; услуги со станици за повик

кл. 41 - услуги за резервации на културно забавни настани; услуги за резервирање седишта и карти; услуги на агенции за карти за спортски, културни, образовни и уметнички настани, играни филмови, музички концерти и други забавни настани, во живо

(111) **10170** (151) 08/11/2004
(210) TM 2000/1240 (220) 18/10/2000
(181) 18/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
State Road No. 172 Km 9.1/Bo. Certenejas, PR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

DIFFCORE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски дозен облик со контролирано ослободување

(111) **10171** (151) 16/11/2004
(210) TM 2000/1241 (220) 18/10/2000
(181) 18/10/2010
(450) 31/12/2004

(300) 2235560 09/06/2000 UK
(732) **SmithKline Beecham plc**
New Horizons Court, Brentford, Middlesex,
TW8 9EP, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

ALIFEXX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и супстанции

(111) **10181** (151) 08/11/2004
(210) TM 2000/1261 (220) 19/10/2000
(181) 19/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **SCHOLL LIMITED**
Knutsford, Cheshire, WA16 9PD, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

SCHOLL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати; препарати против потење; дезодоранси
кл. 5 - фармацевтски препарати; завои; фластери; лековити облоги и навлаки (фиксациони завои) за стапала
кл. 10 - ортопедски артикли; ортопедски обувки; ортопедски влошки; апарати и инструменти за употреба во педикирство; хируршки чорапи; хируршки завои и навлаки (фиксациони завои)
кл. 25 - обувки; чорапи

(111) **10172** (151) 08/11/2004
(210) TM 2000/1266 (220) 20/10/2000
(181) 20/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29



кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и цикориини смеши, сите за употреба како замена за кафе; не-медицински слатки (слатки кои не содржат лековити состојки); тестенини, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; колач; пијалочи, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) намази, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

(111) **10173** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1270 (220) 23/10/2000
(181) 23/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **SCHERING-PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ASMANEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати, диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња: фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10191** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1272 (220) 24/10/2000
(181) 24/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Интернационален центар за европска култура Евро - Балкан Скопје**
ул. Плоштад Македонија бр.33, МК
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. „Маршал Тито“ 19, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - поттикнување и развој на културата, размена и ширење на знаење и искуства

кл. 42 - ширење на културата (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

(111) **10192** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1273 (220) 24/10/2000
(181) 24/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Интернационален центар за европска култура Евро - Балкан Скопје**
ул. Плоштад Македонија бр.33, МК
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. „Маршал Тито“ 19, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - поттикнување и развој на културата, размена и ширење на знаење и искуства.

кл. 42 - ширење на културата (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

(111) **10193** (151) 16/11/2004
(210) ТМ 2000/1274 (220) 24/10/2000
(181) 24/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Интернационален центар за европска култура Евро - Балкан Скопје**
ул. Плоштад Македонија бр.33, МК
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. „Маршал Тито“ 19, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **41** - поттикнување и развој на културата, размена и ширење на знаење и искуства.

кл. **42** - ширење на културата (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

(111) **10174**

(151) 08/11/2004

(210) ТМ 2000/1277

(220) 24/10/2000

(181) 24/10/2010

(450) 31/12/2004

(732) **MOBITEC AB**

Box 97 SE-524 21 HERRLJUNGA, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

MOBITEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - електрични и електронски знаци; електро-механички знаци; механички знаци; апарати и инструменти за означување броеви на линии и/или дестинации за транспортни возила

(111) **10194**

(151) 16/11/2004

(210) ТМ 2000/1278

(220) 24/10/2000

(181) 24/10/2010

(450) 31/12/2004

(300) 218343 12/05/2000 PL

(732) **The Procter & Gamble Company, manufacturers and merchants, a corporation organised and existing under the laws of the State of Ohio**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

AIR CARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - пелени за еднократна употреба направени од хартија и/или целулоза

(111) **10184**

(151) 16/11/2004

(210) ТМ 2000/1284

(220) 25/10/2000

(181) 25/10/2010

(450) 31/12/2004

(732) **KARLOVACKA PIVOVARA d.d.**

Dubovac 22, HR-47000 KARLOVAC, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(554) тридимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво(111) **10185**

(151) 16/11/2004

(210) ТМ 2000/1285

(220) 25/10/2000

(181) 25/10/2010

(450) 31/12/2004

(732) **KARLOVACKA PIVOVARA d.d.**

Dubovac 22, HR-47000 KARLOVAC, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(554) тридимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво



(111) **10175** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1286 (220) 25/10/2000
(181) 25/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **PHARMACIA CORPORATION**
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

XENDIOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции,
лекови, вакцини и серуми

(111) **10176** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1288 (220) 25/10/2000
(181) 25/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **SCHERING - PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

AERIFED

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10177** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1289 (220) 25/10/2000
(181) 25/10/2010
(450) 31/12/2004


(732) **SCHERING - PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

AERINAZE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10182** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1291 (220) 27/10/2000
(181) 27/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois 60611,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - слатки, вклучувајќи и гума за цвакање

(111) **10178** (151) 08/11/2004
(210) ТМ 2000/1295 (220) 30/10/2000
(181) 30/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) **KAO KABUSHIKI KAISHA (работи и како Kao Corporation)**
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметика, крем за нега на кожата, млеко за
нега на кожата, лосион за нега на кожата, млеко за
чистење, производи за симнување шминка, маски
за убавина, сапуни, мијачи за лице, шампон за
тело и антиперспиранти (дрогериски производи)



(111) **10186** (151) 16/11/2004
 (210) ТМ 2000/1301 (220) 03/11/2000
 (181) 03/11/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **МОДНА КОНФЕКЦИЈА „ЛИНЕА“ ШТИП**
 Киро Аџи Арсов бр.12, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **24** - текстил и текстилни производи
 кл. **25** - облека

(111) **10179** (151) 08/11/2004
 (210) ТМ 2000/1312 (220) 07/11/2000
 (181) 07/11/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ**
 ул. Брегалничка, 2000 Штип, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(591) златна, сина, црвена, портокалова, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **29** - маргарин

(111) **10189** (151) 16/11/2004
 (210) ТМ 2000/1319 (220) 09/11/2000
 (181) 09/11/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)

TIMALEN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **10190** (151) 16/11/2004
 (210) ТМ 2000/1320 (220) 09/11/2000
 (181) 09/11/2010
 (450) 31/12/2004

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)

DOLOKAIN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски препарати

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 3	10197	кл. 29	10187
	10181		10161
	10178		10167
	10154		10172
			10179
кл. 5	10195	кл. 30	10183
	10196		10161
	10180		10162
	10197		10167
	10156		10172
	10165		10182
	10158		
	10159	кл. 31	10160
	10157	кл. 32	10184
	10161		10185
	10163	кл. 35	10169
	10164	кл. 38	10169
	10166	кл. 41	10169
	10168		10191
	10198		10192
	10170		10193
	10171	кл. 42	10161
	10181		10191
	10173		10192
	10175		
	10176		
	10177		
	10189		
	10190		
кл. 9	10169		
	10174		
кл. 10	10155		
	10181		
кл. 16	10188		
	10169		
	10194		
кл. 24	10186		
кл. 25	10181		
	10186		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

(732) ALLERGAN; INC. (111) 10183 AstraZeneca AB 10155 Арслан Адеми 10182 BOSNALIJEK; tvornica za proizvodnju i promet lijeakova i pomocnih lijekovitih sredstava d.d. umjesovitoj svojini 10195 10196 10180 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 10197 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ 10154 FRANCK Prehrambena industrija dionicko drustvo - ZAGREB 10187 Интернационален центар за европска култура Евро - Балкан Скопје 10178 10186 10179 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 10156 10165 "ЈАКА - 80" АД Радовиш ОЕ Развој 10177 КАО KABUSHIKI KAISHA (работи и како Kao Corporation) 10158 KARLOVACKA PIVOVARA d.d. 10159 10157 Mars Incorporated 10163 10164 10166 MERCK & CO.; Inc.; корпорација на државата New Jersey 10188 10160 10161 MOBITEC AB 10162	(210) TM 2000/1201 TM 2000/1202 TM 2000/1291 TM 2000/1207 TM 2000/1208 TM 2000/1211 TM 2000/1212 TM 2003/0566 TM 2000/1214 TM 2000/1295 TM 2000/1301 TM 2000/1312 TM 2000/1215 TM 2000/1216 TM 2000/1289 TM 2000/1217 TM 2000/1219 TM 2000/1220 TM 2000/1225 TM 2000/1227 TM 2000/1228 TM 2000/1221 TM 2000/1222 TM 2000/1223 TM 2000/1224	(732) МОДНА КОНФЕКЦИЈА "ЛИНЕА" ШТИП (111) 10189 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 10167 PHARMACIA CORPORATION 10168 10198 10169 ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА "БЛАГОЈ ГОРЕВ" АД 10190 SB Pharmco Puerto Rico Inc. 10170 SCHERING - PLOUGH LTD. 10171 10181 10172 SCHOLL LIMITED 10173 SmithKline Beecham p.l.c. 10191 10192 10193 10174 The Procter & Gamble Company; manufacturers and merchants; a corporation organised and existing under the laws of the State of Ohio 10194 Ticketmaster Corporation 10184 Unilever N.V. 10185 WYETH 10175 Wm. WRIGLEY Jr. Company 10176	(21) TM 2000/1319 TM 2000/1232 TM 2000/1233 TM 2000/1234 TM 2000/1239 TM 2000/1320 TM 2000/1240 TM 2000/1241 TM 2000/1261 TM 2000/1266 TM 2000/1270 TM 2000/1272 TM 2000/1273 TM 2000/1274 TM 2000/1277 TM 2000/1278 TM 2000/1284 TM 2000/1285 TM 2000/1286 TM 2000/1288
--	--	--	---


ДЕЛУМНО УВАЖУВАЊЕ

(111) **10112** (151)
 (210) 20000942 (220) 27.07.2000
 (181) 27.07.2010
 (450) 31.12.2004

(732) Unilever N.V.,
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(510, 511)

кл. **1** - детергенти, препарати и супстанции,
 сите за употреба при перење; препарати за
 кондиционирање ткаенини; препарати за белење;
 препарати за чистење, полирање, рибање и
 абразија; сапуни; дезодоранси за лична употреба;
 препарати за миене раце; импрегнирани
 шамичиња со препарати и супстанции за чистење
 и полирање

кл. **21** - неелектрични инструменти и материјали,
 сите со намена да чистат

(111) **10113** (151)
 (210) 20000941 (220) 27.07.2000
 (181) 27.07.2010
 (450) 31.12.2004

(732) Unilever N.V.,
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и зелена

(510, 511)

кл. **1** - детергенти, препарати и супстанции,
 сите за употреба при перење; препарати за
 кондиционирање ткаенини; препарати за белење;
 препарати за чистење, полирање, рибање и
 абразија; сапуни; дезодоранси за лична употреба;
 препарати за миене раце; импрегнирани
 шамичиња со препарати и супстанции за чистење
 и полирање

кл. **21** - неелектрични инструменти и материјали,
 сите со намена да чистат



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ДЕЛУМНО УВАЖЕНИ ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)
кл: 1	10112 10113
кл: 21	10112 10113

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ДЕЛУМНО УВАЖЕНИ ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка

(111) регистарски број на документот

(210) број на пријавата

(732) Unilever N.V., NL	
(111) 10112	(210) 20000941
10113	20000942

**ПРОДОЛЖУВАЊА**

(111)	(186)
00118	22.02.2013
00180	20.04.2013
00205	10.09.2013
00296	03.07.2013
00389	03.07.2013
00390	20.04.2013
00519	29.11.2013
00560	20.04.2013
00561	20.04.2013
00563	20.04.2013
00564	04.05.2013
00708	11.01.2014
03583	21.12.2013
03699	15.12.2013
04857	23.01.2010
04916	21.12.2013
04917	21.12.2013
05397	26.09.2014
05408	24.02.2012
05758	05.07.2013
05821	19.11.2013
01317	26.03.2012
01318	05.06.2011
01319	25.10.2004
01321	22.10.2009
01322	15.06.2011
01325	27.04.2004
01326	27.10.2010
01328	22.10.2009
01806	20.01.2013
02017	15.03.2013
02112	20.07.2004
02113	10.09.2005
02481	05.11.2009
02485	27.10.2010
02499	26.09.2010
02742	25.06.2013
02743	20.08.2013
03037	16.04.2013
03043	16.04.2013
03045	16.04.2013
03056	16.04.2013
03148	28.09.2013
03247	10.12.2011
03248	20.08.2011
03256	25.09.2012
03893	24.03.2012
03896	15.06.2011



(111)	(186)
03897	25.09.2012
03898	20.11.2012
03908	10.11.2006
03909	05.10.2011
03914	23.08.2006
03942	20.11.2012
03960	01.03.2012
03990	15.10.2013
04111	22.01.2010
04112	06.04.2010
04113	15.02.2010
04114	13.06.2009
04115	23.01.2010
04116	13.06.2009
04120	25.12.2008
04261	10.02.2013
04262	25.09.2012
04267	06.04.2010
04275	25.04.2013
04319	16.04.2013
04326	16.04.2013
04327	16.04.2013
04330	16.04.2013
04386	25.07.2013
04542	23.01.2010
04593	13.11.2010
06304	25.05.2007
06367	15.08.2010

**ПРОМЕНИ****промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка**

(111) 00205	(111) 01318
(450) 31.12.1994	(450) 30.09.1997
(732) KRAFT FOODS AS	(732) Wyeth
Johan Throne Holsts Plass 1, N-0566 Oslo, NO	Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(580) 18.10.2004	(580) 13.09.2004
(111) 00708	(111) 01319
(450) 31.12.1995	(450) 30.09.1997
(732) WIZARD CO., INC.	(732) Wyeth
a Delaware Corporation	Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
10750 West Charleston Blvd.,	(580) 13.09.2004
Suite 130 Las Vegas,	(111) 01320
Nevada 89135, US	(450) 30.09.1997
(580) 26.08.2004	(732) Wyeth
(111) 01316	Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(450) 30.09.1997	(580) 13.09.2004
(732) Wyeth	(111) 01321
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US	(450) 30.09.1997
(580) 13.09.2004	(732) Wyeth
(111) 01317	Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(450) 30.09.1997	(580) 13.09.2004
(732) Wyeth	
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US	
(580) 13.09.2004	



(111) **01322**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 13.09.2004

(111) **01323**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 13.09.2004

(111) **01324**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 13.09.2004

(111) **01325**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 28.09.2004

(111) **01326**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 28.09.2004

(111) 01327
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 28.09.2004

(111) **01328**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 28.09.2004

(111) **01329**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 28.09.2004

(111) **01330**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 28.09.2004

(111) **01331**
 (450) 30.09.1997
 (732) **Wyeth**
 Five Giralda Farms, Madison,
 New Jersey 07940, US
 (580) 28.09.2004



(111) **01332**

(450) 30.09.1997

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **01333**

(450) 30.09.1997

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **02112**

(450) 31.03.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey, US

(580) 28.09.2004

(111) **02113**

(450) 31.03.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey, US

(580) 28.09.2004

(111) **02114**

(450) 31.03.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 13.09.2004

(111) **02481**

(450) 30.06.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **02499**

(450) 30.06.1996

(732) **CIRRUS SYSTEM INC.**

2000 Purchase Street

Purchase, New York 10577-2509, US

(580) 26.10.2004

(111) **02877**

(450) 30.06.1996

(732) **PLIVA farmaceutska industrija**

dionicko drustvo

(PLIVA d.d. skraten naziv)

Ulica grada Vukovara 49,

10000 Zagreb, HR

(580) 11.11.2004

(111) **02890**

(450) 30.06.1996

(732) **PLIVA farmaceutska industrija**

dionicko drustvo

(PLIVA d.d. skraten naziv)

Ulica grada Vukovara 49,

10000 Zagreb, HR

(580) 11.11.2004

(111) **03247**

(450) 30.09.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **03248**

(450) 30.09.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **03256**

(450) 30.09.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **03328**

(450) 30.09.1996

(732) **Diageo North America, Inc.**6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US

(580) 18.10.2004

(111) **03609**

(450) 31.03.1996

(732) **DIAGEO NORTH AMERICA, INC**6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US

(580) 18.10.2004

(111) **03712**

(450) 30.06.1996

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison

New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **03889**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited****Syngenta European Regional Centre**Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 3JE, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03892**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited****Syngenta European Regional Centre**Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03893**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited****Syngenta European Regional Centre**Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004



(111) **03894**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03896**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03897**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03898**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03899**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03905**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03906**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03908**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03909**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited****Syngenta European Regional Centre**Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03913**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited****Syngenta European Regional Centre**Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03914**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited****Syngenta European Regional Centre**Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03942**

(450) 30.09.1996

(732) **Syngenta Limited****Syngenta European Regional Centre**Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **03990**

(450) 30.09.1996

(732) **Plzensky Prazdroj, a.s.,**

Plzen U Prazdroje 7,

okres Plzen - mesto, CZ

(580) 27.09.2004

(111) **04111**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04112**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04113**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(580) 30.08.2004



(111) **04114**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**

680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illionois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04115**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**

680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04116**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**

680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illinois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04120**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**

680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04261**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**

680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illionois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04262**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**

680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illionois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04267**

(450) 31.03.1997

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**

680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illionois 60611, US

(580) 30.08.2004

(111) **04542**

(450) 30.06.1997

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US**

(580) 27.08.2004



(111) **04857**

(450) 30.09.1996

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.**
organized under the laws of the
State of Delaware, US
and having a principal place of
business
at 6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004

(111) **05296**

(450) 31.03.1997

(732) **Wyeth**
Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **05300**

(450) 31.03.1997

(732) **Imperial Chemical Industries PLC.,**

20 Manchester Square,

London W1U 3AN, GB

(580) 20.07.2004

(111) **05408**

(450) 30.09.1997

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms Madison,

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **05523**

(450) 31.06.1997

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.**
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004

(111) **05610**

(450) 31.06.1997

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.**
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004

(111) **05611**

(450) 31.06.1997

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.**
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004

(111) **05612**

(450) 31.06.1997

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.**
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004



(111) **05613**

(450) 31.06.1997

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc. organized under the laws of the State of Delaware, US and having a principal place of business at**
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004

(111) **05614**

(450) 31.06.1997

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc. organized under the laws of the State of Delaware, US and having a principal place of business at**
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004

(111) **06304**

(450) 31.03.1998

(732) **Syngenta European Regional Centre**
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **06367**

(450) 31.03.1998

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc. organized under the laws of the State of Delaware, US and having a principal place of business at**
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US

(580) 27.08.2004

(111) **06686**

(450) 31.12.1998

(732) **LG Electronics Investment (LGEI), Ltd.,**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR

(580) 27.09.2004

(111) **06687**

(450) 31.12.1998

(732) **LG Electronics Investment (LGEI), Ltd.,**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR

(580) 27.09.2004

(111) **06778**

(450) 30.06.1999

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.**
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(580) 26.08.2004

(111) **06912**

(450) 30.09.1999

(732) **Wyeth**
Five Giralda Farms Madison
New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **07112**

(450) 31.12.1999

(732) **Wyeth**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(111) **07135**

(450) 31.03.2000

(732) **WYETH HOLDINGS CORPORATION**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 18.10.2004

(111) **07144**

(450) 31.03.2000

(732) **Wyeth**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004



(111) **07176**

(450) 31.03.2000

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **07350**

(450) 30.09.2000

(732) **TDK KABUSHIKI KAISHA**
(TDK CORPORATION)

No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku,
TOKYO, JP

(580) 23.09.2004

(111) **07351**

(450) 30.09.2000

(732) **TDK KABUSHIKI KAISHA**
(TDK CORPORATION)

No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku,
TOKYO, JP

(580) 23.09.2004

(111) **07441**

(450) 30.09.2000

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **07442**

(450) 30.09.2000

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **07648**

(450) 30.06.2001

(732) Parke, Davis & Co., Limited
a Jersey, Channel Islands company
P.O. Box 393, Britannia Place,
Bath Street, St. Helier Jersey

(580) 20.07.2004

(111) **07684**

(450) 30.09.2001

(732) **BASS HOLDINGS LIMITED**

137 High Street, Burton-on-Trent,
De14 1JZ, GB

(581) 30.10.2003

(111) **07899**

(450) 31.12.2001

(732) **WYETH HOLDINGS CORPORATION**

Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 18.10.2004

(111) **08050**

(450) 31.12.2001

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08051**

(450) 31.12.2001

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08052**

(450) 31.12.2001

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08056**

(450) 31.03.2002

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004



(111) **08142**

(450) 31.03.2002

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08153**

(450) 31.03.2002

(732) **Syngenta European Regional Centre**

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(111) **08187**

(450) 31.03.2002

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08193**

(450) 31.03.2002

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08275**

(450) 30.06.2002

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08276**

(450) 30.06.2002

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **08744**

(450) 30.09.2002

(732) **Wyeth**

a Delaware corporation

Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940 -0874,US

(580) 28.09.2004

(111) **08847**

(450) 30.09.2002

(732) **Wyeth**

a corporation of the State of Delaware

Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **09253**

(450) 31.03.2003

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004

(111) **09254**

(450) 31.03.2003

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004

(111) **09255**

(450) 31.03.2003

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004

(111) **09256**

(450) 31.03.2003

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004



(111) **09257**

(450) 31.03.2003

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004

(111) **09269**

(450) 31.03.2003

(732) **Wyeth**

(a Delaware corporation)
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004

(111) **09415**

(450) 31.12.2002

(732) **RS OLDSCO, Inc.**

6111 Broken Sound Parkway, Boca Raton,
Florida 33487, US

(580) 13.07.2004

(111) **09489**

(450) 31.12.2002

(732) **Wyeth**

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(111) **09490**

(450) 31.12.2002

(732) **Wyeth**

(a Delaware corporation)
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004



ПРЕНОС

(111) **00118**

(450) 30.09.1994

(770) NOVO NORDISK A/S

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(732) **Novo Nordisk Health Care AG**

Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH

(580) 18.10.2004

(111) **00389**

(450) 31.03.1995

(770) CALIDA Ltd.

6208 Oberkirch, CH

(732) **Calida Holding Ltd.**

Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, CH

(580) 27.09.2004

(111) **02877**

(450) 30.06.1996

(770) PLIVA farmaceutska industrija

dionicko drustvo

(PLIVA d.d. скратен назив)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb, HR

(732) **VETERINA, proizvodnja**

veterinarskih proizvoda,

drustvo s ogranicenom odgovornoscu

Svetonedeljska 2 Kalinovica,

10436 Rakov Potok, HR

(580) 11.11.2004

(111) **02890**

(450) 30.06.1996

(770) PLIVA farmaceutska industrija

dionicko drustvo

(PLIVA d.d. скратен назив)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb, HR

(732) **VETERINA, proizvodnja**

veterinarskih proizvoda,

drustvo s ogranicenom odgovornoscu

Svetonedeljska 2 Kalinovica,

10436 Rakov Potok, HR

(580) 11.11.2004

(111) **03612**

(450) 31.03.1996

(770) CHIVAS BROTHERS LIMITED

of 111/113 Renfrew Road,

Paisley PA3 4DY, Scotland, GB

(732) **CHIVAS BROTHERS**

(EUROPE) LIMITED

of 111/113 Renfrew Road,

Paisley PA3 4DY, Scotland, GB

(580) 26.08.2004

(111) **04593**

(450) 30.09.1997

(770) JOHN LABATT INVESTMANTS

(BARBADOS) LIMITED

The Corporate Centre, Bay Street,

Bush Hill, St. Michael, Barbados, WI

(732) **INTERBREW SA**

Grand-Place 1, 1000 BRUSSELS, BE

(580) 27.09.2004



(111) **07648**

(450) 30.06.2001

(770) Parke, Davis & Co., Limited
a Jersey, Channel Islands company
P.O. Box 393, Britannia Place,
Bath Street, St. Helier Jersey

(732) **CadburyIreland Ltd.**

(an Ireland company)

Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE

(580) 20.07.2004

(111) **07686**

(450) 30.09.2001

(770) BRANDBREW S.A.
Parc D'Activite Syrdall 5, L-5365
Munsbach, LU

(732) **COORS WORLDWIDE, INC.**

311, 10th Street, Golden Colorado 80401,
US

(580) 22.09.2004

(111) **07687**

(450) 30.09.2001

(770) BRANDBREW S.A.
Parc D'Activite Syrdall 5 L-5365
Munsbach, LU

(732) **COORS WORLDWIDE, INC.**

311, 10th Street, Golden Colorado 80401,
US

(580) 22.09.2004

(111) **08348**

(450) 31.03.2002

(770) RHONE-POULENC RORER INC
a company organized under the laws of
the State of Pennsylvania
300 Somerset Corporate Blvd.
Bridgewater, NJ08807, US

(732) **Aventis Holdings Inc.**

3711 Kennett Pike, Suite 200
Greenville Delaware 19807, US

(580) 10.06.2004

(111) **08525**

(450) 30.09.2002

(770) SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION,
One Franklin Plaza, Philadelphia,
Pennsylvania, PA 19102, US

(732) **GLAXO GROUP LIMITED**

of Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, GB

(580) 23.09.2004



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ТРГОВСКА МАРКА

(111) **02499**

(450) 30.06.1996

(580) 26.10.2004

(111) **04083**

(450) 30.09.1996

(580) 22.09.2004

(111) **05300**

(450) 31.03.1997

(580) 20.07.2004

(111) **08330**

(450) 31.03.2002

(580) 15.06.2004

ЛИЦЕНЦИ

(111) **09369**

(791) UPS WORLDWIDE FORWARDING INC.

A Delaware Corporation

55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta,

Georgia 30328, US

(580) 04.06.2004

**ИСПРАВКИ**

(111) 00284

(450) 31.12.1994

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо NISSIN SHOKUHIN KAISHA, 1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-ku, Osaka, JP треба да гласи:

(732) NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA, 1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-ku, Osaka, JP

(580) 18.10.2004

(111) 00519

(450) 30.09.1995

Се врши исправка на адресата на носителот на трговската марка и тоа наместо Clip-Lok International Limited c/o Harney Westwood and Riegels, Graigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Island, треба да гласи:

(732) Clip-Lok International Limited c/o Harney Westwood and Riegels, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Island

(580) 22.07.2004

(111) 00714

(450) 31.12.1995

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо LABORATOIRES UPSA, 1bis, rue Docteur Cammile Bru, F-47000 Agen, FR, треба да гласи:

(732) LABORATOIRES UPSA, 304 Avenue Docteur Jean Bru 47000 Agen, FR

(580) 18.10.2004

(111) 04464

(450) 30.06.1997

Се врши исправка на датумот на важење на трговската марка и тоа наместо 10.10.2007, треба да гласи:

(181) 10.10.2004

(580) 22.07.2004

НИШТАВНОСТ НА ТРГОВСКА МАРКА

(111) 08711

(450) 30.06.2002

(580) 07.10.2004

ГРБОВИ, ЗНАМИЊА И ДРУГИ ДРЖАВНИ АМБЛЕМИ, КРАТЕНКИ ИЛИ НАЗИВИ НА МЕЃУНАРОДНИ И МЕЃУДРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ИМЕ, КРАТЕНКА И АМБЛЕМ НА ЕВРОПСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Име: EUROPEAN CENTRAL BANK

Кратенка: ЕСВ

Амблем:



03-19/127 од 24.08.2004

ОФИЦИЈАЛЕН ЗНАК ЗА КОНТРОЛА И ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА КИПАР


Знак:



03-19/115 од 28.07.2004

ДРЖАВЕН ГРБ НА РЕПУБЛИКА КЕНИЈА

Грб:



03-19/170 од 29.11.2004



РЕГИСТАР НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

- 1** **ЈОАНИДИС, Јован,**
Адвокатска канцеларија
ул. "Орце Николов" 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 3067-199; 3067-201
- 2** **"БИНСО" Д.О.О. Скопје**
Друштво за застапување
ул. "Народен фронт" 7/4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 3117-871; 3082-280; 3117-755
- 4** **"БИНПРО" ДООЕЛ Скопје**
Друштво за заштита на
индустриска сопственост
ул. "Димитар Пандилов" 17, Водно
П.О. Бокс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3118-709; 3166-046
факс: 389/(02) 3118-709; 3227-144
email: mail@binpro.com.mk
- 6** **ТОНЕВСКИ, Драган, адвокат**
ул. "Кочо Рацин" 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3111-270
факс: 389/(02) 3111-267
- 7** **ДЕВАЈА, Шпенд, адвокат**
ДТЦ "Мавровка", лам. Ц, кат 2, канц. 12
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 3226-365
мобилен 389 70 242-264
- 10** **"МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ"**
Центар за заштита, искористување и
унапредување на музичко книжевни дела,
пронајдувачки дејности, стокновни и услужни
жигови и други авторски права Д.О.О. Скопје,
ул. "Апостол Гусларот" 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 389/(02) 3121-059
- 11** **"АЛКАЛОИД" А.Д.**
Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија
ул. "Александар Македонски" 12
1000 Скопје
тел: 389/(02) 3104-000
факс: 389/(02) 3104-014; 3104-036

Рег.
бр.

- 12** **НОШПАЛ, Борис, адвокат**
ул. "Беласица" бб (Скопски саем)
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3129-032
факс: 389/(02) 3129-034
e-mail: egal@mol.com.mk
- 13** **ПОПОВСКИ, Драган, адвокат**
ул. "Питу Гули" 50
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3220-528; 3233-822
- 14** **ДОДЕВСКИ, Никола, адвокат**
ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3229-413
- 16** **"БЕРИН" Д.О.О.**
Друштво за маркетинг, истражување,
развој и интелектуална сопственост
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32
1000 Скопје
тел: 389/(02) 3130-367; 130-398
факс: 389/(02) 3130-367; 3130-398
e-mail: berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk
- 18** **РУБЕН, Љубица, адвокат**
бул. "Св. Климент Охридски" 66/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3115-205; 3115-677; 3126-462
- 19** **"ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ" А.Д.**
Скопје
Агенција за услуги од областа на авторското
право и индустриската сопственост
ул. "Кеј Димитар Влахов" б.б.
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 3114-653
- 22** **ЧАКМАКОВА, Билјана, адвокат**
ул. "Св. Климент Охридски" 66/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3115-205; 3115-677; 3126-462
- 25** **СЕРДЈУК, Василие, адвокат**
ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3115-777; 3220-277
факс: 389/(02) 3220-277

Рег.
бр.Рег.
бр.

- 28 ДАНГОВ, Димитар, адвокат**
Д.Т.Ц. “Мавровка” ламела Ц кат 2 канц. 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3223-303
факс: 389/(02) 3223-303; 3123-034
- 29 МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА А.Д. Скопје**
бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3114-655
факс: 389/(02) 3115-762
- 30 КАЛЕСКА, Снежана, адвокат**
Д.Т.Ц. “Мавровка” кат 5/7
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3225-747
факс: 389/(02) 3111-278
мобилен: 389 70 244-699
- 37 СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. “Велько Влаховиќ” 13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3118-088
факс: 389/(02) 3116-210
- 41 ПЕКЕВСКА, Маргарита, адвокат**
ул. “Васил Ѓоргов” 24/59
1000 Скопје
Република Македонија
тел: факс: 389/(02) 3229-859; 3126-402; 3136-092
мобилен: 389 70 228-939; 70 565-565; 75 583-353
e-mail: pekevski@unet.com.mk
- 44 “ДИДАКО” Д.О.О. Скопје**
Консалтинг, информатика и инженеринг
бул. “Крсте Мисирков” ламела Ц, кат 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3224-578, 3207-731
- 45 АНДОНОСКИ, Митко, адвокат**
ул. “Питу Гули” 70
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3238-743, 3220-072
- 49 МАКПЕТРОЛ-Скопје**
Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати - Скопје
ул. “Мито Хадивасилев-Јасмин” 4,
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3112-144
факс: 389/(02) 3111-525; 3119-323

- 65 РИСКОВСКИ, Наум, адвокат**
ул. “Франклин Рузвелт” 67/13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3245-891
- 68 ПАНОВА, Билјана, адвокат**
ул. “Васил Ѓоргов” 34/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3091-836; 3091-837; 3091-838
факс: 389/(02) 3086-211
мобилен: 389 70 225-527
e-mail: panova@unet.com.mk
- 71 ЧОКРЕВСКИ, Никола, адвокат**
ул. “Бојмија” 6/1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3164-794
- 73 КИМОВА, Пандорка, адвокат**
ул. “Маршал Тито” 19
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3111-637
- 75 МАРКОВСКА, Мирјана, адвокат**
бул. “Крсте Мисирков” 13/7
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3129-240
мобилен: 389 70 243-100
- 76 ИНДОВСКА, Анета, адвокат**
ул. “Даме Груев” 3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3222-175; 3227-919
- 77 ПЕПЕЉУГОСКИ, Валентин, адвокат**
ул. “Велько Влаховиќ” 4/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3211-005
факс: 389/(02) 3211-004
мобилен: 389 70 221-197
e-mail: vpepelju@unet.com.mk
- 80 ПЕТКОВСКИ, Михајло, адвокат**
ул. “Јуриј Гагарин” 55/50
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3082-280, 3117-755
- 81 КОЦАРЕВА, Ирена, адвокат**
ДТЦ Мавровка лам. Ц/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3132-376; 3220-021



Рег.
бр.

82 СИМОНОВСКИ, Драган, адвокат

ул. "Пајко Маало" бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3237-810

83 БАРИЌ, Маја, адвокат

ул. "Владимир Комаров" 38-5/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 2429-311

**84 ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ - застапник за
на индустриска сопственост**

ул. "Илинденска" 2/13
1400 Велес
Република Македонија
тел: 389/(43) 227-121
факс: 389/(02) 434-138
e-mail: botoma@yahoo.com
tmladenovski@mt.net.mk

86 ЕУРОКОМ дооел Скопје

бул. "Кочо Рацин" 7-А1/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3136-178
мобилен: 389 70 243-227

**87 Адвокатска канцеларија
ПОЛЕНАК, Никола**

бул. "Кочо Рацин" 30/2
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3114-737
мобилен: 389 70 249-284

88 СИМОНОВА, Билјана, адвокат

ул. "Тошо Арсов" 36
2000 Штип
Република Македонија
тел. 389/(92) 391-070
мобилен: 389 70 264-032

89 КПМГ Консалтинг ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" 28 кат 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3135-220
факс: 389/(02) 3111-811
e-mail: kpmg@unet.com.mk

90 МАНЕВ, Трајко, адвокат

ул. "Никола Карев" 11-а
Кочани
Република Македонија
тел. 389/(033) 277-390;
дом: 389/(033) 275-212

Рег.
бр.

91 КУЗМАНОВСКИ, Бранко, адвокат

ул. "11 Октомври" 17
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3113-024

92 ХАСАН, Ерол, адвокат

бул. "Партизански одреди" 21
Порта Буњаковец
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3133-191
мобилен: 389 70 204-961

**93 Трговско друштво за внатрешен и надворешен
промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ**

ул. "Народен фронт" 5-3/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3115-600; 3119-823

94 РАДОЈЧИЌ, Бранко, адвокат

ул. "Васил Главинов" 3/4-4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3226-603

96 ДИМИТРОВ, Георги, адвокат

ул. "29 Ноември" 56
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3230-789

**97 Друштво за производство, трговија и услуги
ИНТЕЛЕКТ ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**

ул. "Исаија Мажовски" 32/15
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3132-524
мобилен: 389 70 604-812

98 АНГЕЛОВСКА, Нада, адвокат

ул. "Ленинградска" 114-а
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3164-472; 3227-198

99 КНЕЗОВИЌ, Дејан, адвокат

ул. "Даме Груев" 16
Палома Бјанка
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3220-680
факс: 389/(02) 3 220-690
e-mail: knezovic@mol.com.mk



Рег.
бр.

100 АДИНГ АД Скопје

ул. “Новоселски пат” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел.389/(02) 2032-154; 2031-162
факс:389/(02) 2036-762
e-mail: ading@mpt.com.mk
web page: ading.com.mk

101 ЈАНИЌЕВИЌ, Ненад, адвокат

ул. “Кочо Рацин” 38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 3166-629; 3165-409
мобилен: 389 70 245-353

102 ГОЦО, Драган, адвокат

ул. “Македонски просветители” 8
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389/(46) 263-163
e-mail: dgodzo@mt.net.mk

103 ВЕСКОВСКА, Благица, адвокат

ул. “Архимедова” 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел/факс: 389/(48) 30 - 879; 414-027

104 ЦИКОВ, Ставре, адвокат

ул. “Павле Илѝ” 19/1/5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 2639-299



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Во регистарот на застапниците на Државниот завод за индустриска сопственост извршени се измени на листата на застапниците, објавена во Гласник бр.1 март 2004 и дополнета во Гласник бр. 4 декември 2004.

НОВИ ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

106 Агенција за услуги ГОЛД ХОМЕ
Зорица и Снежана ДОО
бул. „Гоце Делчев“ бр. 11
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 3120-085

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

19 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД Скопје
бул. „Кузман Јосифовски Питу 28“ локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 2469-476
факс: 389/(02) 2469-886
e-mail: patent@mt.net.mk

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ

Рег.
бр.

99 КНЕЗОВИЌ, Дејан, адвокат
ул. „Даме Груев“ 16
Палома Бјанка
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389/(02) 3220-680
факс: 389/(02) 3220-690
e-mail: knezovic@mol.com.mk



СПИСОК НА ЛИЦА КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ЗАСТАПНИЦИ ВО 2004 ГОДИНА

1. Велевска Ана , дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 216
2. Валентина Јовановска, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 217
3. Леонид Трпеноски, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 218
4. Момир Маричиќ, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 219
5. Апостолска Емилија, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 220
6. Арнаудоски Стојанчо, дипломиран правник од Охрид, рег.бр. 221
7. Венцислав Гушев, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 222
8. Милошевска Анжелика, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 223
9. Манов Златан, дипломиран градежен инженер од Скопје, рег.бр. 224
10. Шекутова Снежана, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 225
11. Настова Даниела, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 226
12. Ичоќаев Александар, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 227
13. Јаневски Дарко, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 228
14. Пекевска Ана, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 229

II МАНИФЕСТАЦИИ

ПАТЕНТ НА ГОДИНАТА 2004

По еднаесетти пат беше остварена и потврдена целта на одржувањето на Манифестацијата Патент на годината, замислена како чин на негување, стимулирање и промовирање на творештвото и креативноста како израз на човековиот потенцијал и знаење и еден од елементите на развојот; по еднаесетти пат, беа наградени ентузијазмот и вербата на македонскиот пронајдувач во потрагата по нови, посовршени и ефикасни решенија, нивната желба да даваат придонес во збогатувањето на македонската пронајдувачка дејност и вкупниот напредок на својата држава.



На свеченоста беше доделена наградата Патент на годината 2004 и повторно беше промовиран успехот на нашите пронајдувачи на овогодишното учество на 53-тата изложба на пронајдоци, технички унапредувања и нови технологии “БРИСЕЛ-ЕУРЕКА 2004”.

Наградата ја врачи и го поздравил собирот претседателот на Собранието на Република Македонија господинот Љупчо Јордановски: **“...Дозволете ми од името на Собранието на Република Македонија и од мое име да го поздравам и честитам денешното традиционално 11-то по ред свечено доделување на наградата “Патент на годината” за најдобриот пронајдок за 2004 година кое е само должно признание на оние кои со својот ум можат да не однесат поблиску до нашите заеднички цели. Тоа воедно треба да претставува и поттик за сите оние што немале смелост да се обидат да и дадат шанса на креативноста, а за оние што се обиделе, да бидат уште поистрајни во своите напори. Мојата порака на крај би била. Борете се за своето место во општеството. Не сте свесни колкава моќ поседувате.”**

Државниот завод за индустриска сопственост како организатор на оваа Манифестација и преку овој чин им го искажува своето признание на сите за кои што е основан, со кои растеше, со кои секојдневно работи. Комисијата за избор на патент на годината за 2004, одлучи во историјата на оваа манифестација како добитници на наградата патент на годината за 2004 да бидат запишани пронајдувачите, Тефик Амзаи, Катип Амзаи и Агим Амзаи, за пронајдокот: „Направа за демонстрација на движењето на планетите и нивните природни сателити во сончевиот систем”.



Така, и овогодинашниот добитник на наградата Патент на годината, уште во детството вљубеник во небото и ѕвездите, во потрага по одговори - на патот на создавањето, низ страниците на многу записи за постанокот и опстанокот на земјата, одлучи да подари 5 години од својот живот, за многу деца да добијат можност да уживаат во планетите на сончевиот систем, патеките по кои се движат тие и нивните природни сателити. Патентот на годината за 2004 година е пронајдок од сферата на образованието, и се очекува дека ќе овозможи стекнување и надградба на знаења за природните движења на планетите и нивните природни сателити во сончевиот систем.

“...Сметам, ќе се согласиме дека доделувањето на Патентот на годината за најдобриот пронајдок за тековната година е една од најпрестижните во низата промотивни активности. Во овие тешки услови во кои се наоѓа стопанството на Република Македонија каде што пронајдоците тешко можат да излезат надвор од патентните списи, една ваква свечена манифестација на оддавање признание на оние кои и покрај се не се откажуваат од намерата да работат на своите идеи, од година во година претставува вистински поттик.

Ако пред единаесет години при доделувањето на првиот македонски патент и прогласување Патент на годината, постоела само надеж манифестацијата да стане традиционална, со што би се остварила на мисијата на Заводот - да стане моќен инструмент за заштита на индустриската сопственост кој ќе го поттикне кротивниот ум заради развој на стопанството, а со тоа рамноправно да ги штити и пронајдувачите и нивните творбите, денес со сигурност може да кажеме дека оваа мисија се остварува и ќе продолжи да се остварува”. Рече во поздравниот говор директорот на Заводот Џемаил Елмази.

И министерството за образование и наука на Република Македонија, на пронајдувачите им додели парична награда и признание (плакета).

БРИСЕЛ-ЕУРЕКА 2004

Пред еден месец се радувавме и гордеевме, исто како и на доделувањето на наградата Патент на годината, на успехите што нашите пронајдувачи ги постигнаа на овогодишната 53-та изложба на пронајдоци, технички унапредувања и нови технологии БРИСЕЛ-ЕУРЕА 2004.

И овој пат имавме задоволство нашите пронајдувачи да ни донесат награди и признанија, со што и овој пат покажаа дека знаат и умеат да го следат ритмот и достигнувањата на современиот свет.



Дека пронајдокот „Направа за демонстрација на движењето на планетите и нивните природни сателити во сончевиот систем“ којшто е и Патент на годината, навистина го заслужува ова признание, говорат и наградите што ги освои на годинешнава изложба БРИСЕЛ ЕУРЕКА, а особено говори посетеноста на штандот на Република Македонија и интересот што беше покажан за пронајдокот.

За овој пронајдок, пронајдувачите Тефик Амзаи, Катип Амзаи и Агим Амзаи, освоија:

Златен медал од стручното жири;

Специјална награда од Министерот за образование и истражување на Република Романија; и

Специјалната награда од Кралството Белгија, регион Лиеж.

Пронајдувачите доц.д-р.Глигорче Вртановски и проф.д-р Владимир Дуковски, од Машинскиот факултет од Скопје, со пронајдокот „Дизајн на кукиште на вретениште од полимерен бетон за нумерички управуван струг“ на Изложбата освоија:

Златен медал од стручното жири и

Специјална награда од Ректорот на Политехничкиот универзитет Лоц, Република Полска.

Со овој пронајдок е опфатен нов матерјал - полимерен бетон кој се применува за изработка на кукиште на вретениште за нумерички управуван струг, а се изработува во универзален алат од комбинација на челик и алуминиум.



Пронајдокот „Мултимедија звучник“ на пронајдувачот дипл. електро инженер Владимир Филевски, вработен во Советот за радиодифузија освои:

Сребрен медал од стручното жири и

Специјална награда на Хрватската заедница на техничка култура

За разлика од досега познатите мултимедија звучници каде што доаѓа до интерферирање меѓу директниот звучен бран од ниско/среднотонскиот звучник и бранот кој е рефлектиран од работната маса, што резултира во нерамна амплитудно-фреквенциска карактеристика, пронајдокот МУЛТИМЕДИЈА ЗВУЧНИК дава рамна фреквенциска карактеристика.

Пронајдокот “Комбиниран напонско-струен мерен трансформатор за дистрибутивно напонско ниво (10-35 киловолти)” на пронајдувачот д-р Марија Чундева- Блајер”, асистент на Електротехничкиот факултет од Скопје, е пронајдок од областа на електроенергетските и мерните уреди кој овозможува истовремена трансформација на мерниот напон и мерната струја до ниво мерливо со вообичаените мерни инструменти.

Овој пронајдок, кој претставува и докторска дисертација на г-ѓата Чундева-Блајер на изложбата БРИСЕЛ ЕУРЕКА 2004 година освои:

Бронзен медал од стручното жири.

Пронајдокот “Дводелен месарски ракоштитник со спојник”, на пронајдувачот Мирко Узелац, на изложбата освои:

Бронзен медал од стручното жири и

Специјална награда од асоцијацијата на пронајдувачи на Република Хрватска.

Овој пронајдок е од областа на прехранбената индустрија и наоѓа примена во опремата која се користи за целосна заштита на прстите и дланката при работа со месарски сатар. Изведбата на новото техничко решение се состои од изработка на дводелен месарски ракоштитник со спојник

За севкупниот успех на сите македонски пронајдоци на изложбата БРИСЕЛ ЕУРЕКА 2004 беше доделена *Специјална награда од пронајдувачите на Исламската република Иран* на Здружението на Сојузот на пронајдувачи и автори на технички унапредувања на Република Македонија.

Придонес во севкупното подготвување, организација и самиот настап на изложбата дадоа Државниот завод за индустриска сопственост и Сојузот на пронајдувачи и автори на технички унапредувања на Република Македонија.

III ИЗВЕСТУВАЊА

I.

ОБЈАВИ НА WIPO

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост свечено го поздравил министерот за надворешни работи и имал чест да го известил за дејонирањето од страна на **Владата на Сан Марино** на 14 септември 2004 на инструментот за пристапување на Договорот за соработка во областа на патените (PCT) усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984.

Стомнастиот Договор ќе стипи во сила, во однос на Република Сан Марино на 14 декември 2004.

На 01.10.2004 година, **Владата на Република Турција** дејонирала инструментот за ратификација на Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајн, донесен во Женева на 02.07.1999 („Женевски акт“).

Женевскиот акт на хиерархија на Република Турција ќе стипи во сила на 01.01.2005 година.

II.

СЕМИНАР

CARDS СЕМИНАР

“ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАЗИВИ”

В рамките на регионалниот CARDS Проект за заштита на правата од интелектуална сопственост во земјите од Западен Балкан, на 22 ноември 2004 година се одржа семинарот “Заштита на географските називи”.

Семинарот го организираше Државниот завод за индустриска сопственост во соработка со Европската комисија, Европскиот патентен завод и Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар.

Во текот на еднодневниот семинар беа презентирани теми од областа на географските називи: EU основите за заштита на географските називи, особено вина и жестоки алкохолни пијалоци, други земјоделски и неземјоделски производи, како и имплементацијата на тие EU основи; улогата на земјите членки во фазите на регистрација



и заштита и улогата на инспекциските служби (францускиот модел); заштитата на географските називи според WIPO документот 10/4 и модел пријавата за географски називи; придобивките и пречките при заштита на географските називи и влијанието на географските називи на руралната економија со практични примери (Порто виното и Пармигиано сирењето).

Презентерите беа претставници од Европската комисија (Efthymia Korodima), Светската организација за интелектуална сопственост (Matthijs Geuze), Винскиот институт Douro & Port (Alberto Ribeiro de Almeida), Конзорциумот за сирење Parmigiano-Reggiano (Leo Bertozzi) и Националниот институт за ознаки на потекло од Париз (Veronique Fouks).

На семинарот присуствуваа околу 120 учесници, домашни и странски. Од земјите во регионот имаше присутни претставници од Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора и Хрватска.

Наредниот ден по одржувањето на семинарот за странските гости беше организирана посета на производители на типични македонски производи (млечни производи и вино). Домашните производители (НАСТО, ТИКВЕШ и БОВИН) во текот на посетата ги запознаа гостите со начинот на производство, со специфичностите на нивните производи и тенденцијата да го прошират пласманот на што повеќе странски пазари промовирајќи го на тој начин и квалитетот на македонските производи. Впечатливиот начин на презентирање на домашните производи од страна на производителите предизвика значителен интерес кај странските гости, што секако треба да претставува поттик за посилен ангажман во иднина во насока на заштита на географското потекло на домашните производи.

IV СТАТИИ

Биљана Лекиќ

ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИТЕ И НЕГЕОГРАФСКИТЕ -ТРАДИЦИОНАЛНИ НАЗИВИ

Дали со ознака на потекло или со географска ознака може да се заштити “ајвар”, “маслика”, “ракија”, “кашкавал”, “сирење”, “мед”, “алва”, “јаболко”, “грав”, “ориз”, “кромид”, “јагне”? Дали со ознака на потекло или со географска ознака може да се заштити “македонски ајвар”, “струмичка маслика”, тиквешка ракија”, “галички кашкавал”, “малешевско сирење”, “мариовски мед”, “неготинска алва”, “пресјанско јаболко”, “шешовски грав”, “кочански ориз”, “бучимски кромид”, “беровско”, “шариланинско” или пак “македонско јагне”.....? Што е пак со заштитата на “биено сирење”?

Заштитата со ознака на потекло и географска ознака се однесува на географските називи на производите кои пред сè треба да поседуваат специфични својства и квалитет кои се резултат на поднебјето, односно специфичните природни услови во определен регион или подрачје или земја, незанемарувајќи го при тоа и значењето на човечкиот фактор со сите негови знаења и традиционалниот начин на производство. Овие производи имаат изградено свој углед меѓу потрошувачите и во практиката тие всушност се карактеристика на определени подрачја или региони. Генерално, овие производи имаат географски елемент во нивниот назив, што значи самиот назив асоцира односно упатува на местото на потекло.

Во Република Македонија имаме голем број производи по кои се познати определени региони, области. Така, потрошувачот на домашниот пазар и пошироко на Балканот кога купува ориз, бара “кочански”, но ако купува грав сигурно нема да биде тоа “кочански” туку “тетовски”.

Што се однесува до термините “ајвар”, “мастика”, “ракија”, “кашкавал”, “сирење”, “мед”, “алва”, “јаболко”, “грав”, “ориз”, “кромид”, “јагне” мораме да кажеме дека се генерички називи, вообичаени називи кои упатуваат на определен вид производ и кои се користат на пошироко подрачје од територијата на една и повеќе држави.

Сосема е поинаку со термините: “македонски ајвар”, “струмичка мастика”, тиквешка ракија”, “галички кашкавал”, “малешевско сирење”, “мариовски мед”,

“неготинска алва”, “преспанско јаболко”, “тетовски грав”, “кочански ориз” “бучимски кромид”, “беровско”, “шарпланинско” или пак “македонско јagne”... Сите тие во својот назив содржат географски елемент што упатува на нивното потекло, што значи тие се географски називи.

Покрај овие географски називи постојат и негеографски традиционални називи. Овде би можело да си го најде своето место “биеното сирење”. Ако претпоставиме дека се работи за сирење кое традиционално се произведува само на определена територија (Република Македонија) и претставува карактеристика за таа територија, односно е типично за истата, ќе речеме дека називот на тоа сирење е традиционален.

1. Во современи услови производот со ознака на потекло или географска ознака за потрошувачот претставува гаранција за квалитетот и игра решавачка улога во определувањето на пазарот. Така, кога е во прашање производ одбележан со ознака на потекло или географска ознака тој побрзо се реализира на пазарот и покрај повисоката цена. Практиката покажува дека ваквите производи во светот се реализираат со цена повисока дури и до 30%, за разлика од производите од ист вид кои не се одбележани со ознака на потеклото или географска ознака. Европскиот пазар навистина сè повеќе инсистира на производи со вакви карактеристики. Ваквите услови ја поставиле потребата од подобро информирање на потрошувачот и донесување попрецизни одредби за регулирање на случувањата на ова поле.

Со цел да се обезбеди систем прилагоден на промените во однесувањето на производителите и потрошувачите на пазарот, ЕУ во 1992 година усвои две регулативи: (ЕЕЦ) бр. 2081/92, која се однесува на заштитата на географското потекло на земјоделските и прехранбените производи и (ЕЕЦ) бр. 2082/92 во врска со гарантирањето специфичен карактер на земјоделските и прехранбените производи.

1.1. Заштитата на географското потекло според Регулативата (ЕЕЦ) бр. 2081/92 е обезбедена преку две категории:

- првата (ПДО), каде што квалитетот или карактеристиките на производот битно или исклучиво се припишуваат на определено географско опкружување на местото на потекло, при што во географското опкружување природните и човечкиот фактор се неделиви. Битна карактеристика во оваа категорија на заштита е што производството и подготовката на сировините сè до готовиот производ се одвиваат на дефинирано географско подрачје чије име го носи производот.

- втората (ПГИ), каде што е доволно барем една од фазите на производство да се одвива на дефинирано подрачје чиј назив носи производот. Пример, сировините, тие можат да потекнуваат од друг регион, а сепак мора да постои врска меѓу производот и подрачјето чије име тој носи, за што е доволно неговите специфични својства, квалитет и углед да му се припишуат на географското потекло.

Според регулативата (ЕЕЦ) бр. 2081/92, генеричките називи не можат да бидат заштитени. Тие се дефинирани како називи вообичаени за определен вид производ кои во некои случаи дури и го содржат името на местото или регионот од каде што навистина потекнува производот, но станале вообичаени за одбележување на дадениот производ, односно преминале во генерички.

1.2. Целта на (ТГС), гарантираната традиционална посебност, според Регулативата 2082/92 е да ги истакне типичните карактеристики на производите преку давање уверение за специфичниот карактер. За еден производ да биде регистриран според овие одредби мора да има карактеристики што го прават различен од другите производи. Значи, пред сè тој треба да има специфичен карактер. Точната дефиниција за “специфичен карактер” во регулативата е: “карактеристиката или збирот карактеристики со кои еден земјоделски или прехранбен производ јасно се разликува од другите слични нему, односно производи кои припаѓаат на истата категорија. Според оваа регулатива, традиционалната карактеристика е исто така додатен елемент за да се добие уверение за специфичен карактер. Во овој контекст под традиционална карактеристика се подразбира производство кое користи традиционална сировина или се карактеризира со

традиционален состав, или според начинот на производство и/или обработка со примена на традиционален начин на производство и/или обработка. Според тоа, Регулативата поставува два услова за регистрирање на името на производот и тоа: производот мора да поседува карактеристики што го прават да биде различен од другите производи и мора да биде традиционален.

Покрај овие две карактеристики кои се однесуваат на условите во врска со самиот производ, исто така и називот мора да задоволува определени карактеристики. Тој мора да биде или специфичен како назив, односно треба јасно да се разликува од другите називи, дури и многу често не може да се преведе. Најчесто називот не се повикува на името на подрачјето од каде потекнува производот туку е специфичен сам по себе - тој не содржи географски термин.

1.3.Легислативата на ЕУ која се однесува на ваквата заштита ги дефинира глобалните рамки на заштитата, инструмент кој производителите можат, но не мораат да го применуваат бидејќи во секој случај одговорноста за успехот или неуспехот на овој режим ја носат земјите членки, а успехот ќе зависи од тоа колку понатаму инволвираните странки: производителите, потрошувачите и контролата ќе бидат одговорни во неговото почитување односно спроведување. Успехот на одредбите од регулативите исто така зависи од тоа колку ќе се успее во вистинското информирање на потрошувачот за значењето на термините ПГИ, ПДО и ТСГ. На овој начин од 1992 година, од кога и датира усвојувањето на Регулативата на ЕС 2081/92, до декември 2003 година заштитени се вкупно 650 називи меѓу кои позначајни се: сирењето, свежото месо, месни производи, овошје и зеленчук. Исто така во заштитата се застапени маслиновото масло и медот.

2. Претходно кажаното се однесува на регулативите на ЕУ во врска со заштитата на географското потекло. Република Македонија во моментот не е членка на ЕУ, но затоа пак е членка¹ на Светската трговска организација СТО. Токму затоа треба да се навратиме на дефиницијата за заштита на географското потекло, според Договорот за трговските аспекти на правата од интелектуалната сопственост (ТРИПС Договорот). Во член 22 од (ТРИПС Договорот) се вели: "Географските ознаки на потекло за целите на овој договор се ознаки кои го идентификуваат производот со потекло од територијата на членка или на регион или локација на таа територија, при што дадениот квалитет, репутација или друга карактеристика на производот е суштинско својство кое се должи на неговото географско потекло."

3. Заштитата на географските називи на производите во Република Македонија е регулирана со Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ" 47/02, 42/03 и 9/04) и со Правилникот за ознаката на потеклото и географската ознака (РМ" 18/04).

Географскиот назив на производот се штити со ознака на потекло или со географска ознака.

3.1. Ознаката на потеклото (ОП) е географски назив на земјата, регионот или местото со кој се означува производот кој потекнува од тоа подрачје чиј квалитет и посебни својства исклучиво или претежно се условени од географската средина, вклучително и природните и човечките фактори, чие производство, преработка и подготовка во целина се одвиваат на определено ограничено подрачје на потекло (член 165 од Законот). При оваа заштита неопходно е изработка на елаборат за дадениот производ, изработен од соодветна институција, која во зависност од видот на производот треба да располага со определени стручни кадри и опрема и да обезбедува контрола на производот. Елаборатот се приложува со пријавата.

¹ Република Македонија на 04.04.2003 година, стана 146 членка на Светската трговска организација СТО



3.2. Географската ознака (ГО) е географскиот назив на земјата, регионот или местото со кој се означува производот чиј квалитет, углед или други карактеристики во суштина можат да се припишат на географското потекло.

Географската ознака за еден производ може да се штити под услов производството и/или постапката и/или подготовката на производот да се одвива во определено место на потекло (член 166 од Законот). При оваа заштита потребно е изработка на спецификација (изработена од подносителот) која се приложува со пријавата.

3.3. Според членот 168 од Законот со ознака на потеклото односно со географска ознака може да се штити и „.....традиционалниот географски или негеографски назив кој упатува на определено потекло на производот.....“.

3.4. Во Законот во членот 171 е предвидено дека оние називи кои со долга употреба во прометот станале општопознати за одбележување на определени видови производи, односно станале генерички, не можат да се заштитат со ознака на потекло и географска ознака. Понатаму, називот заштитен со ознака на потекло или географска ознака не може да стане генерички.

4. Како се штити географскиот назив и како заинтересираните производители може да дојде до правото на користење на заштитениот географски назив? Остварувањето на овие права се одвива во две фази.

4.1. Во постапката за заштита на даден географски назив на определен производ, Државниот завод за заштита на индустриската сопственост ги испитува условите и го запишува географскиот назив во Регистарот на заштитени географски називи. Еднаш заштитениот географски назив трае неограничено.

4.2. Потоа следи остварување на правото на користење. За да извесен производител се здобие со право на користење на заштитениот географски назив треба да припаѓа на подрачјето на кое се однесува географскиот назив, а неговиот производ да ги задоволува условите предвидени со елаборатот, односно спецификацијата. Признаеното право на користење на заштитениот географски назив се запишува во Регистарот на овластени корисници. Правото за користење трае пет години, а се обновува неограничено, доколку и понатаму се исполнуваат предвидените услови со елаборатот односно спецификацијата.

5. Кои производи подлежат на заштита? Според Законот, може да се штитат географските називи на природни и земјоделски производи (вклучително и географските називи на виното и другите алкохоли), индустриски производи, занаетчиски производи од домашна ракотворба.

Согласно претходното, Законот обезбедува еден систем на заштита давајќи можност за заштита со Ознаката на потеклото која е со строги критериуми и втората можност е Географската ознака каде критериумите се полиберални што се гледа и од дефиницијата. Ваквиот систем на заштита е многу близок на оној во Регулативата на ЕС 2081/92.

Така денес во регистарот на заштитени географски називи кој се води во Заводот за заштита на индустриска сопственост постојат преку 46 ознаки на потекло меѓу кои: една за Кочански ориз; за вино како производ, и за сирење што се оценува од исклучително значење како почеток во заштитата на географските имиња на сирењето во Македонија. Значаен дел од заштитените географски називи се однесува на природната изворска вода на територија на Републиката што во современите услови на недостаток на вода за пиење е исто така интересен податок.

7. Уштенештоне смеа да пропуштиме кога зборуваме за заштитата на географските називи. Оваа заштита претставува колективно право на производителите од дадено географско подрачје, регион, на што како логична последица следи констатацијата дека целта на заштитата најдобро ќе биде постигната доколку производителите на дадените региони се здружат во асоцијации. Само така здружени, тие можат да обезбедат заштита, пред сè со изработка на студија, односно елаборат за нивниот производ, во кој би ги утврдиле сите карактеристики битни за производот, а кои подоцна би ги почитувале.

Здужувањето на производителите не е битно само за забрзувањето на заштитата на географскиот назив на производот и за признавање право за користење на истиот туку и пошироко:

-На ваков начин ќе се обезбеди стандарден производ од сите производители бидејќи е контролиран и одговара на карактеристиките и параметрите предвидени во елаборатот:

-Ќе се олесни испитувањето на домашениот и странскиот пазар:

-Ќе се обезбеди успешен заеднички настап на странскиот пазар, бидејќи искуствата покажуваат дека нашите производи се барани на странскиот пазар но, за многу од нив извозот не може да се реализира од причина што не може да се одговори со соодветни количини, за континуирано снабдување на истиот;

-Бенефициите и предностите што можат да се остварат при зардничкото настапување пред стопанството и државата.

*
* *

Во Република Македонија имаме голем број производи по кои се познати определени региони, области.

Овие производи имаат изградено свој углед меѓу потрошувачите и генерално имаат географски елемент во нивниот назив, што значи самиот назив асоцира односно упатува на местото на потекло.

Со Законот е предвидена заштитата на географските називи со ознака на потекло или со географска ознака, модел многу близок на истиот во законодавството на ЕУ.

Во Законот што се гледа од претходно кажаното, оставена е можност за заштита и на традиционалните негеографски називи, каде би можело да си го најде своето место и биеното сирење, се разбира доколку се докаже дека е само македонски традиционален назив за традиционален производ, специфичен само за регионот, во случајов територијата на Република Македонија.

Интересот за овој вид заштита не е на завидно рамниште. Потребна е поголема енергичност и јасна определба од страна на производителите во заштитата на нивниот производ. Производителот и само тој е оној што ја има главната улога во заштитата. Државниот завод за индустриска сопственост ја изгради легислативата според која може да се обезбеди заштитата, а кој од производителите ќе побара заштита ќе ни покаже времето.

Производителите треба да знаат дека заштитата е право кое можат да го остварат, но не е и обврска.

Сепак, навремената заштита на географските и традиционалните називи на производите е од големо значење од аспект на избегнување на појавата тие да преминат во генерички.



КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1. (ЕЕЦ) бр. 2081/92, која се однесува на заштитата на географското потекло на земјоделските и прехранбените производи ;
2. (ЕЕЦ) бр. 2082/92 во врска со гарантирањето специфичен карактер на земјоделските и прехранбените производи;
3. Договорот за трговските аспекти на правата од интелектуалната сопственост(ТРИПС Договорот);
4. Protection of Geographical Indication, Designations of Origin and Certificates of specific character for Agriculturaql Products and Foodstuffs-GUIDE TO COMMUNITY REGULATIONS , August 2004;
5. Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ” 47/02, 42/03 и 9/04) и Правилникот за ознаката и потеклото на географската ознака (РМ” 18/04).